



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

1830

Službeni vesnik SR
Makedonija

91001 Skopje
rah 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Сабота, 30 ј

БЕЛГРАД

БРОЈ 45

ГОД. XLIV

на претплата за 1988 година изнесува 20.800 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-883; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

604.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1988 година, што ја усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година.

П бр. 858
29 јули 1988 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Стане Доланц, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Остварените приходи и извршениот распоред на приходите во 1987 година изнесуваат:

	Динари
1. Вкупен износ на остварените приходи според билансот на буџетот на федерацијата ..	3.008.605.664.859
2. Вкупен износ на извршениот распоред на приходите според билансот на буџетот на федерацијата ..	3.008.605.664.859
3. Разлика помеѓу вкупно остварените приходи и вкупниот извршен распоред на приходите според билансот на буџетот на федерацијата ..	

Член 2

Преглед на предвидените и остварените приходи и преглед на предвидениот и извршениот распоред на приходите во билансот на Буџетот на федерацијата за 1987 година по подбиланси:

ПОДБИЛАНС

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ВО 1987 ГОДИНА

I. ПРИХОДИ

Класификационен број		ПРИХОДИ	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребалансот	Остварено
форма на приходите	потформа на приходите				
1	2	3	4	5	6
03-1	Вид 03. Даноци на промет на производи и на надомести за услуги				
	Данок на промет на производи		762.830.300.000	1.081.148.500.000	1.027.857.301.354
	03-1-1	Дел на основниот данок на промет на производи	762.830.300.000	1.081.148.500.000	1.027.857.301.354
Вкупно вид 03			762.830.300.000	1.081.148.500.000	1.027.857.301.354

1	2	3	4	5	6
	Вид 06. Царина и други увозни давачки и лежарина				
06-1	Царина	178.950.057.000	208.283.574.000	225.061.886.320	
06-2	Посебни увозни давачки	109.788.043.000	292.430.126.000	302.402.004.152	
06-2-2	Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки	91.115.951.000	133.189.828.000	146.812.419.817	
06-2-3	Давачки за царинско евидентирање	18.667.151.000	24.034.255.000	23.022.068.657	
06-2-4	Лежарина за стоки сместени во царински магацини	4.941.000	13.360.000	161.256.715	
06-2-5	Посебни такси на увезени стоки		135.192.683.000	132.406.258.963	
	Вкупно вид 06	288.738.100.000	500.713.700.000	527.463.890.472	
	Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници				
08-1	Придонеси од републиките и од автономните покраини	272.143.600.000	415.512.800.000	415.512.800.000	
08-1-1	Придонеси од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	36.706.301.000	45.998.710.000	45.998.710.000	
08-1-2	Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора	5.803.040.000	3.904.199.000	3.904.199.000	
08-1-3	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска	71.274.641.000	114.090.949.000	114.090.949.000	
08-1-4	Придонес од Социјалистичка Република Македонија	15.604.344.000	19.060.260.000	19.060.260.000	
08-1-5	Придонес од Социјалистичка Република Словенија	46.424.307.000	76.930.953.000	76.930.953.000	
08-1-6	Придонес од Социјалистичка Република Србија без автономните покраини	64.333.206.000	105.093.050.000	105.093.050.000	
08-1-7	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово	1.344.390.000	1.307.572.000	1.307.572.000	
08-1-8	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	30.653.371.000	49.127.107.000	49.127.107.000	
	Вкупно вид 08	272.143.600.000	415.512.800.000	415.512.800.000	
	ВКУПНИ ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови 03, 06 и 08)	1.323.712.000.000	1.997.375.000.000	1.970.833.991.826	

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Класификационен број		РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребалансот	Извршено
распоредна група	распоредна подгрупа				
1	2	3	4	5	6
	Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита				
02-1	Средства за Југословенската народна армија	1.323.712.000.000	1.997.375.000.000	1.970.833.991.826	
02-1-1	Средства за Југословенската народна армија во тековната година	1.323.712.000.000	1.997.375.000.000	1.970.833.991.826	
	Вкупно основна намена 02	1.323.712.000.000	1.997.375.000.000	1.970.833.991.826	
	Вкупно распоредени приходи на подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на Југословенската народна армија				
		1.323.712.000.000	1.997.375.000.000	1.970.833.991.826	

ПОДБИЛАНС

НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ И ОБВРСКИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА, КАКО И НА РЕЗЕРВАТА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА

I. ПРИХОДИ

Класификационен број		П Р И Х О Д И	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребалансот	Остварено
форма на приходите	потформа на приходите				
1	2	3	4	5	6
03-1	Вид 03. Даноци на промет на производи и на надомести за вршење услуги				
	Данок на промет на производи		347.455.200.000	536.751.500.000	510.294.344.423
	03-1-1	Дел од основниот данок на промет	347.455.200.000	536.751.500.000	510.294.344.423
		Вкупно вид 03	347.455.200.000	536.751.500.000	510.294.344.423
05-1	Вид 05. Такси				
	Административни такси		6.999.800.000	7.579.800.000	4.541.856.790
	05-1-1	Конзуларни такси	6.520.000.000	6.900.000.000	4.007.573.492
05-3	05-1-2	Царински такси	390.010.000	585.000.000	481.976.228
	05-1-3	Други сојузни административни такси	89.790.000	94.800.000	52.307.070
		Судски такси	200.000	200.000	692.758
		Вкупно вид 05	7.000.000.000	7.580.000.000	4.542.549.548
06-1	Вид 06. Царина и други увозни давачки и лежарина				
	Царина		81.508.464.000	103.637.426.000	111.735.167.501
	06-2	Посебни увозни давачки	50.006.436.000	144.948.874.000	150.131.766.595
	06-2-2	Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки	41.501.641.000	66.073.172.000	72.887.109.353
	06-2-3	Давачка за царинско евидентирање	8.502.544.000	11.692.745.000	11.429.632.710
	06-2-4	Лежарина за стоки сместени во царински магацини	2.251.000	6.640.000	80.058.184
	06-2-5	Посебни такси на увезените стоки	-	67.176.317.000	65.734.966.348
		Вкупно вид 06	131.514.900.000	248.586.300.000	261.866.934.096
07-2	Вид 07. Приходи според посебни сојузни прописи, приходи на органите на управата и други приходи				
	Приходи на органите на управата		20.000.000.000	22.500.000.000	26.458.700.923
	07-2-1	Приходи на сојузните органи и организации	20.000.000.000	22.500.000.000	26.458.700.923
07-4		Други приходи	10.000.000.000	25.008.286.000	28.321.944.043
		Вкупно вид 07	30.000.000.000	47.508.286.000	54.780.644.966
08-1	Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници				
	Придонеси од републиките и од автономните покраини		123.956.400.000	206.287.200.000	206.287.200.000
	08-1-1	Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	16.719.045.000	22.836.709.000	22.836.709.000
	08-1-2	Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора	2.643.176.000	1.938.295.000	1.938.295.000
	08-1-3	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска	32.464.287.000	56.642.061.000	56.642.061.000
	08-1-4	Придонес од Социјалистичка Република Македонија	7.107.490.000	9.462.745.000	9.462.745.000
	08-1-5	Придонес од Социјалистичка Република Словенија	21.145.419.000	38.193.456.000	38.193.456.000
	08-1-6	Придонес од Социјалистичка Република Србија без автономните покраини	29.302.593.000	52.174.927.000	52.174.927.000
	08-1-7	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово	612.344.000	649.162.000	649.162.000

1	2	3	4	5	6
08-1-8	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	13.962.046.000	24.389.845.000	24.389.845.000	
	Вкупно вид 08	123.956.400.000	206.287.200.000	206.287.200.000	
	ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕД (видови 03,05,06,07,08)	639.926.500.000	1.046.713.286.000	1.037.771.673.033	

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Класификационен- број		РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребалансот	Извршено
распоред- на група	распоред- на подгрупа				
1	2	3	4	5	6
01-1	Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата Средства што работниците ги стекнуваат како доход на работната заедница	59.673.526.000	97.132.860.600	96.592.802.729	
	01-1-1 Средства за лични доходи на работниците	58.628.526.000	95.937.860.600	95.512.323.937	
01-2	01-1-2 Средства за заедничка потрошувачка	1.045.000.000	1.195.000.000	1.080.478.792	
	Средства за материјални трошоци	6.469.388.000	10.685.512.471	10.684.643.685	
01-3	Средства за посебни намени	61.336.838.000	91.293.208.815	91.020.615.198	
	01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и делегатите	2.683.390.000	4.360.697.200	4.297.547.391	
	01-3-2 Други посебни намени	27.726.335.000	36.580.856.711	36.510.716.859	
	01-3-3 Средства за општи општествени потреби	30.927.113.000	50.351.654.904	50.212.350.948	
	Вкупно основна намена 01	127.479.752.000	199.111.581.886	198.298.061.612	
04-2	Основна намена 04. Трансферни средства на други општествено-политички заедници Дополнителни средства	158.627.900.000	188.279.246.000	188.279.246.000	
	04-2-1 Дополнителни средства на буџетите на републиките и на автономните покраини	158.627.900.000	188.279.246.000	188.279.246.000	
	Вкупно основна намена 04	158.627.900.000	188.279.246.000	188.279.246.000	
05-9	Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности Пензиско-инвалидско осигурување	222.315.540.000	467.296.130.000	465.623.079.886	
05-11	Боречко-инвалидска заштита	51.210.100.000	122.930.900.000	119.587.189.863	
	Вкупно основна намена 05	273.525.640.000	590.227.030.000	585.210.269.749	
06-2	Основна намена 06. Други општи општествени потреби Општествено-политички организации	5.942.600.000	7.401.600.000	7.390.952.322	
06-11	Надомести на Службата на општественото книговодство	412.500.000	594.000.000	594.000.000	
06-12	Друго	26.419.708.000	29.030.008.000	29.029.909.925	
	Вкупно основна намена 06	32.774.808.000	37.025.608.000	37.020.862.247	
07-1	Основна намена 07. Средства на резервите на федерацијата Издвојување во постојаната буџетска резерва	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
07-2	Тековна буџетска резерва	1.659.900.000	1.859.043.114	1.841.729.790	
	Вкупно основна намена 07	1.909.900.000	2.109.043.114	2.091.729.790	

1	2	3	4	5	6
08-4	Основна намена 08. Орочени и издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата				
	Обврски по кредити		45.608.500.000	29.960.777.000	26.871.503.635
08-4-2	Долгорични обврски од поранешните години		45.608.500.000	29.960.777.000	26.871.503.635
	Вкупно основна намена 08		45.608.500.000	29.960.777.000	26.871.503.635
	Вкупно распоредени приходи на подбилансот на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резервите на федерацијата во 1987 година		639.926.500.000	1.046.713.286.000	1.037.771.673.033

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Член 3

Предвидените и остварените приходи на Буџетот на федерацијата, на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и на резервите на федерацијата за 1987 година изнесуваат:

Динара

1. Вкупно предвидени приходи 1.046.713.286.000
2. Вкупно остварени приходи 1.037.771.673.033

Член 4

Прегледот на предвидениот и извршениот распоред на приходите на Буџетот на федерацијата за 1977 година, според носителите и корисниците на средства по намени и позиции на распоредните групи и распоредните подгрупи, а следниот:

Позиција	Распоредна група или подгрупа	Основна и поблиска намена	ПРЕДВИДЕНО		ИЗВРШЕНО
			Според годишниот буџет	Според ребалансот и дополнителните измени	
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ I. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
Глава 1. Претседателство					
1	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	517.366.000	790.966.000	786.866.000
2	01-2	Средства за материјални трошоци	9.480	20.300.000	20.300.000
3	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	87.452.000	137.755.000	136.579.357
4	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	2.520.000	4.770.000	4.770.000
5	01-3-2	Патни трошоци	2.822.000	4.822.000	4.822.000
6	01-3-2	Канцелариски материјал	17.000.000	21.000.000	21.000.000
7	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	3.038.000	7.738.000	7.738.000
8	01-3-2	Трошоци за репрезентација	3.446.000	4.446.000	4.446.000
9	01-3-2	Патувања и посети	100.880.000	179.880.000	179.880.000
10	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	160.000	160.000	160.000
11	01-3-2	Претплата на службени весници, списанија и печат	2.629.000	8.629.000	8.629.000
12	01-3-2	Трошоци за изработка на ордени и одликувања	61.400.000	81.400.000	81.400.000
13	01-3-2	Трошоци за услуги	98.000	108.000	107.524
14	01-3-2	Надомест за ненормирано работно време	1.170.000	1.570.000	1.513.991
15	01-3-2	Набавка на службена и работна облека	732.000	1.032.000	1.022.646
16	01-3-2	Опремање и уредување на службени станови	528.000	728.000	718.750
17	01-3-2	Трошоци на Сојузниот совет за заштита на уставниот поредок	235.000	255.000	255.000
18	01-3-2	Трошоци на Советот за народна одбрана	150.000	200.000	200.000
		Вкупно основна намена 01	811.106.000	1.265.759.000	1.260.408.268
		ВКУПНО ГЛАВА I	811.106.000	1.265.759.000	1.260.408.268

1	2	3	4	5	6
Глава 2. Служба за репрезентативни објекти на Претседателството на СФРЈ					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
19	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	217.389.000	370.234.000	370.234.000
20	01-2	Средства за материјални трошоци	81.872.000	131.631.744	131.631.744
21	01-3-2	Патни трошоци во земјата и странство	134.000	546.197	546.197
22	01-3-2	Трошоци за одржување на објектите и инвентарот	90.589.000	87.684.393	87.684.393
23	01-3-2	Лични доходи на сезонските работници	1.176.000	3.518.457	3.518.457
24	01-3-2	Надомест за работа на надворешни соработници	900.000	2.890.209	2.890.209
25	01-3-3	Трошоци за одржување и користење на репрезентативните вили на Бриони	190.256.000	210.256.000	210.256.000
Вкупно основна намена 01			582.316.000	806.761.000	806.761.000
ВКУПНО ГЛАВА 2			582.316.000	806.761.000	806.761.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 1 (позиции 1 до 25)			1.393.422.000	2.072.520.000	2.067.169.268
РАЗДЕЛ 2 СОБРАНИЕ НА СФРЈ					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
26	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	2.132.224.000	3.235.334.000	3.127.066.000
27	01-2	Средства за материјални трошоци	77.092.000	110.092.000	109.892.203
28	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	1.572.790.000	2.678.790.000	2.658.846.000
29	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	86.304.000	116.304.000	110.163.696
30	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време	20.625.000	44.625.000	44.551.410
31	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	2.997.000	3.997.000	3.938.620
32	01-3-2	Трошоци за работа на делегатите од собраниските тела	252.000.000	335.700.000	335.690.551
33	01-3-2	Набавка на домашни и странски книги	1.000.000	2.000.000	1.971.361
34	01-3-2	Претплата на службени весници, билтени и списанија	10.200.000	19.700.000	19.651.382
35	01-3-2	Издавање на стенографските белешки	12.466.000	12.466.000	12.377.600
36	01-3-2	Изработка на публикации на Собранието на СФРЈ, информации, билтени и други собраниски материјали	15.088.000	39.088.000	39.047.920
37	01-3-2	Трошоци на парламентарни делегации	71.686.000	71.686.000	71.686.000
38	01-3-2	Трошоци на репрезентација	9.870.000	9.870.000	9.352.882
39	01-3-2	Набавка на облека и обувки	7.174.000	10.174.000	9.829.879
40	01-3-2	Услуги извршени од други	10.600.000	15.600.000	15.464.990
41	01-3-2	Трошоци за одржување на возниот парк	70.418.000	100.418.000	99.742.564
42	01-3-2	Трошоци на печатницата	59.643.000	144.643.000	143.870.051
43	01-3-2	ПартICIPација за зачувување на основната музејска поставка на Музејот на I и II заседание на АВНОЈ	15.000.000	15.000.000	15.000.000
44	01-3-2	Средства за амортизација	267.523.000	267.523.000	267.523.000
45	01-3-2	Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија и друг потрошен материјал	168.320.000	168.320.000	167.684.650
46	01-3-2	Трошоци за работа на посебните комисији	2.000.000	300.000	0
47	01-3-2	Средства од 4% на личните доходи и на другите лични примања за станбена изградба	62.911.000	62.911.000	62.911.000
48	01-3-2	Титов фонд за стипендирање на млади работници и работнички деца на Југославија	1.175.000	2.675.000	2.675.000
49	01-3-2	Уредување и наместување на станови за службени потреби	7.933.000	16.933.000	16.840.826
50	01-3-2	Трошоци за спроведување на избор и отповик	1.570.000	1.570.000	1.444.774
51	01-3-2	Трошоци за работа на Комисијата за уставни прашања	15.000.000	39.000.000	39.000.000
52	01-3-2	Трошоци за работа на Комисијата за спроведување на Законот за здружениот труд	26.000.000	11.000.000	11.000.000
53	01-3-2	Набавка на опрема и адаптација	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Вкупно основна намена 01			4.987.109.000	7.543.219.000	7.404.722.359
ВКУПНО РАЗДЕЛ 2 (позиции 26 до 53)			4.987.109.000	7.543.219.000	7.404.722.359

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 3. СОВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
54	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	210.335.000	322.456.000	322.202.686
55	01-2	Средства за материјални трошоци	5.730.000	11.632.000	11.632.000
56	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и на лицата со посебен статус	13.000.000	-	-
57	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	3.000.000	3.300.000	3.300.000
58	01-3-2	Патни трошоци во земјата	600.000	450.000	450.000
59	01-3-2	Патни трошоци во странство	50.000	-	-
60	01-3-2	Претплата на информативни материјали и друго	1.800.000	1.800.000	1.787.848
61	01-3-2	Трошоци за репрезентација	60.000	60.000	42.030
62	01-3-2	Набавка на облека	650.000	650.000	610.000
Вкупно основна намена 01			235.225.000	340.348.000	340.024.564
ВКУПНО РАЗДЕЛ 3 (позиции 54 до 62)			235.225.000	340.348.000	340.024.564

РАЗДЕЛ 4. СОЈУЗЕН ИЗВРШЕН СОВЕТ**Глава 1. Сојузен извршен совет****Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата**

63	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	961.824.000	1.557.619.000	1.557.619.000
64	01-2	Средства за материјални трошоци	134.547.000	310.113.000	310.113.000
65	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	226.725.000	386.124.000	384.240.800
66	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	8.820.000	19.658.000	19.658.000
67	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	1.000.000	3.500.000	3.500.000
68	01-3-2	Трошоци за закуп на купеа на Југословенската железница	20.000.000	28.621.248	28.621.248
69	01-3-2	Патни трошоци во странство	182.616.000	345.616.000	345.616.000
70	01-3-2	Средства за потребите на комисијата на СЕВ	17.521.000	21.021.000	21.021.000
71	01-3-2	Трошоци за репрезентација	14.000.000	36.850.000	36.850.000
72	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	50.000.000	151.000.000	151.000.000
73	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот правен совет	3.402.000	2.902.000	2.902.000
74	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот економски совет	1.890.000	890.000	890.000
75	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување	9.840.000	9.840.000	9.840.000
76	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓународни односи	5.614.000	9.614.000	9.614.000
77	01-3-2	Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за стопански развој и економска политика	8.000.000	11.500.000	11.500.000
78	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за човекова средина и просторно уредување и станбени и комунални работи	7.758.000	8.958.000	8.958.000
79	01-3-2	Трошоци за работа на Комисијата на СИС за односи со верските заедници	1.739.000	1.939.000	1.939.000
80	01-3-2	Трошоци за работа на Комисијата за нуклеарна енергија	818.000	1.168.000	1.168.000
81	01-3-2	Стипендии	280.000	480.000	480.000
82	01-3-2	Уредување и опремување на службените станови	52.256.000	52.256.000	52.256.000
83	01-3-2	Трошоци за работа на Координациониот одбор за наука и технологија, образование и култура и физичка култура	4.040.000	540.000	540.000
Вкупно основна намена 01			1.712.690.000	2.960.209.248	2.958.326.048
ВКУПНО ГЛАВА 1			1.712.690.000	2.960.209.248	2.958.326.048

1	2	3	4	5	6
Глава 2. Служба за персонални работи					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
84	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	45.723.000	56.284.000	56.284.000
85	01-2	Средства за материјални трошоци	2.604.000	3.604.000	3.604.000
86	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите на располагање и на лицата со посебен статус	208.533.000	231.189.000	221.628.100
Вкупно основна намена 01			256.860.000	291.077.000	281.516.100
ВКУПНО ГЛАВА 2			256.860.000	291.077.000	281.516.100

Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

87	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	67.663.000	105.631.000	105.631.000
88	01-2	Средства за материјални трошоци	2.607.000	3.607.000	3.607.000
89	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	20.024.000	20.024.000	20.024.000
90	01-3-3	Средства што за определени потреби и се пренесуваат врз Југословенската народна армија	95.000.000	115.000.000	115.000.000
Вкупно основна намена 01			185.294.000	244.262.000	244.262.000
ВКУПНО ГЛАВА 3			185.294.000	244.262.000	244.262.000

Глава 4. Меморијален центар „Јосип Броз Тито“

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

91	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	445.093.000	659.728.000	659.728.000
92	01-2	Средства за материјални трошоци	161.000.000	229.937.000	229.937.000
93	01-3-2	Патни трошоци во странство	15.000.000	15.000.000	15.000.000
94	01-3-2	Дополнување и набавка на инвентарот	35.000.000	35.000.000	35.000.000
95	01-3-2	Трошоци за изложбена дејност	18.000.000	18.000.000	18.000.000
96	01-3-2	Трошоци за тековно и инвестиционо одржување	80.410.000	80.410.000	80.410.000
97	01-3-2	Надомести за работа во денови на државни празници и за ненормирано работно време	1.200.000	4.200.000	4.200.000
98	01-3-2	Надомест за работа на надворешни соработници	3.000.000	3.000.000	3.000.000
99	01-3-2	Трошоци за работа и одржување на родната кука Кумровец	7.200.000	7.200.000	7.200.000
100	01-3-2	Набавка на опрема за ОНО, ОСЗ, ЦЗ	11.000.000	11.000.000	10.906.412
101	01-3-2	Трошоци за стручно образование	300.000	300.000	300.000
102	01-3-2	Трошоци за научниот собир „Тито и неврзаните“	28.000.000	32.000.000	32.000.000
103	01-3-2	Средства за одржување на островот Ванга	80.000.000	80.000.000	80.000.000
104	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	35.000.000	38.000.000	38.000.000
105	01-3-2	Надомести за работа на сезонски работници	3.000.000	3.000.000	—
Вкупно основна намена 01			923.203.000	1.216.775.000	1.213.681.412
ВКУПНО ГЛАВА 4			923.203.000	1.216.775.000	1.213.681.412
ВКУПНО РАЗДЕЛ 4 (позиции 63 до 105)			3.078.047.000	4.712.323.248	4.697.785.560

РАЗДЕЛ 5. УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

106	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	167.554.000	307.793.000	307.303.000
107	01-2	Средства за материјални трошоци	14.000.000	25.300.000	25.300.000

1	2	3	4	5	6
108	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	98.415.000	153.525.000	146.559.000
109	01-3-2	Надомести за одвоен живот од семејството	2.000.000	4.037.340	4.037.340
110	01-3-2	Трошоци на постапката	1.800.000	1.800.000	1.800.000
111	01-3-2	Издавање на збирката „Одлуки и мислења на Уставниот суд на Југославија“	6.000.000	7.000.000	7.000.000
112	01-3-2	Патни трошоци во странство	1.000.000	7.292.150	7.292.150
113	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1.890.000	2.040.000	2.040.000
114	01-3-2	Трошоци за престој на делегации	100.000	100.000	100.000
115	01-3-2	Трошоци за репрезентација	280.000	930.000	930.000
Вкупно основна намена 01			293.039.000	509.817.490	502.361.490
ВКУПНО РАЗДЕЛ 5 (позиции 106 до 115)			293.039.000	509.817.490	502.361.490

РАЗДЕЛ 6. СОЈУЗЕН СУД

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

116	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	170.490.000	285.634.000	284.679.607
117	01-2	Средства за материјални трошоци	18.000.000	38.396.000	38.396.000
118	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	83.080.000	145.038.000	144.956.683
119	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1.100.000	3.277.844	2.907.392
120	01-3-2	Издавање на „Збирка на судски одлуки“	1.000.000	1.800.000	1.800.000
121	01-3-2	Патни трошоци во земјата	450.000	455.000	454.973
122	01-3-2	Патни трошоци во странство	500.000	282.000	281.982
123	01-3-2	Преведување на јазиците на народите и народностите	450.000	1.200.000	1.200.000
124	01-3-2	Трошоци за советувања, следење и проучување на општествените односи и појави	1.200.000	895.000	894.149
125	01-3-2	Трошоци на судската постапка	100.000	–	–
126	01-3-2	Тековно одржување на зградата и инвентарот	250.000	472.000	471.924
127	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	700.000	991.000	990.674
128	01-3-2	Трошоци на репрезентација	220.000	199.000	197.984
129	01-3-2	Награди и надомести на судии – поротници	300.000	190.000	189.890
130	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	140.000	–	–
Вкупно основна намена 01			277.980.000	478.829.844	477.421.258
ВКУПНО РАЗДЕЛ 6 (позиции 116 до 130)			277.980.000	478.829.844	477.421.258

РАЗДЕЛ 7. СОЈУЗНО ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

131	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	72.157.000	122.440.000	122.440.000
132	01-2	Средства за материјални трошоци	5.300.000	8.935.000	8.935.000
133	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	51.016.000	89.143.000	89.143.000
134	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	960.000	3.055.800	2.485.800
135	01-3-2	Патни трошоци во странство	600.000	–	–
136	01-3-2	Преведување на судски списи од странски јазици и на странски јазици	100.000	–	–
137	01-3-2	Трошоци за советувања, следење и проучување на општествените односи и појави	100.000	180.000	180.000
138	01-3-2	Патни трошоци во земјата	500.000	1.250.000	1.250.000
139	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	780.000	1.380.000	1.380.000
140	01-3-2	Трошоци за репрезентација	75.000	75.000	68.000
141	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	35.000	–	–
Вкупно основна намена 01			131.623.000	226.458.800	225.881.800
ВКУПНО РАЗДЕЛ 7 (позиции 131 до 141)			131.623.000	226.458.800	225.881.800

РАЗДЕЛ 8. СОЈУЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

142	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	54.278.000	86.419.000	86.419.000
-----	--------	---	------------	------------	------------

1	2	3	4	5	6
143	01-2	Средства за материјални трошоци	3.500.000	8.650.000	8.650.000
144	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	13.903.000	22.354.000	19.864.000
145	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	320.000	826.415	826.415
146	01-3-2	Трошоци на процесната и извршната постапка и застапување во земјата	560.000	1.060.000	1.060.000
147	01-3-2	Трошоци за водење на процеси во странство и патни трошоци	1.150.000	650.000	500.000
148	01-3-2	Трошоци за престој на странски делегации	300.000	–	–
149	01-3-2	Трошоци за репрезентација	40.000	40.000	40.000
150	01-3-2	Трошоци за состаноци	300.000	450.000	450.000
151	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	10.000	10.000	–
Вкупно основна намена 01			74.361.000	120.459.415	117.809.415
ВКУПНО РАЗДЕЛ 8 (позиции 142 до 151)			74.361.000	120.459.415	117.809.415

РАЗДЕЛ 9. СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

152	01-1	Средства за лични доходи на работниците	39.832.000	71.126.000	71.126.000
153	01-2	Средства за материјални трошоци	4.800.000	7.354.000	7.354.000
154	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	19.130.000	33.470.000	33.470.000
155	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	600.000	2.037.200	1.657.200
156	01-3-2	Трошоци за советувања и семинари	190.000	360.000	360.000
157	01-3-2	Трошоци на престој на странски делегации	10.000	–	–
158	01-3-2	Трошоци за репрезентација	70.000	70.000	70.000
159	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	30.000	–	–
Вкупно основна намена 01			64.662.000	114.417.200	114.037.200
ВКУПНО РАЗДЕЛ 9 (позиции 152 до 159)			64.662.000	114.417.200	114.037.200

РАЗДЕЛ 10. СОЈУЗЕН СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

160	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	79.057.000	137.323.000	137.323.000
161	01-2	Средства за материјални трошоци	3.000.000	5.620.000	5.620.000
162	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	320.000	950.000	780.000
163	01-3-2	Патни трошоци во земјата	280.000	160.000	160.000
164	01-3-2	Трошоци за работа на времените членови на Советот	160.000	60.000	60.000
165	01-3-2	Трошоци за печатење на Билтенот	500.000	500.000	500.000
Вкупно основна намена 01			83.317.000	144.613.000	144.443.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 10 (позиции 160 до 165)			83.317.000	144.613.000	144.443.000

РАЗДЕЛ 11. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

166	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	5.713.448.000	8.150.486.000	8.150.485.985
167	01-2	Средства за материјални трошоци	645.133.000	1.103.133.000	1.103.100.127
168	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	204.664.000	301.813.000	289.183.000
169	01-3-2	Надомест за надворешни соработници	2.765.000	2.765.000	2.549.986
170	01-3-2	Надомест за работа ноќе, во недела и во денови на државни празници	7.444.000	12.394.000	12.394.000
171	01-3-2	Трошоци за реализација	3.403.000	6.903.000	6.903.000
172	01-3-2	Трошоци за делегации	122.853.000	100.000.000	98.839.824
173	01-3-2	Трошоци за разграничување со соседните земји и на Комисијата за кодификација на меѓународното право	8.862.000	16.062.000	16.060.208
174	01-3-2	Трошоци за консултации и состаноци на Групата на неврзаните земји	22.494.000	22.494.000	

1	2	3	4	5	6
175	01-3-2	Трошоци за учество на домашна делегација на Конференцијата за европска безбедност и соработка	46.842.000	116.842.000	116.780.423
176	01-3-2	Експлоатација на опремата за радиоврски	151.920.000	151.920.000	151.872.038
177	01-3-2	Трошоци за привремено сместување	11.876.000	8.910.000	4.159.535
178	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	10.128.000	39.128.000	39.125.294
179	01-3-2	Собирање и обработка на архивска граѓа	6.550.000	6.550.000	6.329.567
180	01-3-2	За потребите на документацијата	189.900.000	189.900.000	189.900.000
181	01-3-2	Средства за амортизација	278.792.000	832.782.000	832.782.000
182	01-3-2	Стручна обука на кадри за Службата за врски	1.152.000	2.145.000	2.120.000
183	01-3-3	Средства за работа на дипломатските и конзуларните претставништва во странство	20.625.060.000	34.542.343.000	34.542.342.200
184	01-3-3	Замена на патни исправи на југословенски граѓани во странство	98.241.000	388.241.000	387.528.364
185	01-3-3	Физичко и техничко обезбедување	21.522.000	21.522.000	21.489.381
186	01-3-3	Изработка на публикации и документи за надворешната политика	8.626.000	9.650.000	9.650.000
187	01-3-3	Разни помошти во согласност со принципите на меѓународната солидарност	4.200.000	4.200.000	2.000.000
188	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	443.100.000	443.100.000	441.820.520
189	01-3-3	Стручно образование на кадри	14.179.000	19.179.000	17.411.367
190	01-3-3	Учество СФРЈ во финансирањето на мировните сили на ООН на Блискиот Исток	84.000.000	110.000.000	110.000.000
191	01-3-3	Средства за научноистражувачка работа	386.650.000	506.650.000	504.442.999
Вкупно основна намена 01			29.106.442.000	47.109.112.000	47.081.763.818
ВКУПНО РАЗДЕЛ 11 (позиции 166 до 191)			29.106.442.000	47.109.112.000	47.081.763.818

РАЗДЕЛ 12. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Глава 1. Секретаријат

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

192	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	7.740.762.000	13.592.794.000	13.592.794.000
193	01-2	Средства за материјални трошоци	759.160.000	1.416.835.607	1.416.835.607
194	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	7.160.000	12.475.000	12.248.200
195	01-3-2	За определени потреби	1.500.000.000	2.540.422.020	2.540.422.020
196	01-3-2	Набавка на опрема и обувки	140.700.000	210.363.000	210.363.000
197	01-3-2	Школување на кадри	25.600.000	65.600.000	65.600.000
198	01-3-2	Трошоци за одржување на објекти од посебни намени	93.880.000	173.357.000	173.357.000
199	01-3-2	Селидбени трошоци и испратници	12.300.000	32.300.000	32.300.000
200	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	20.650.000	39.101.005	39.101.005
201	01-3-2	Надомест за повремени, привремени и други работи	10.000.000	19.777.000	19.777.000
202	01-3-2	Надомест за ноќна работа	26.343.000	7.081.158	7.081.158
203	01-3-2	Обврски според член 52 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	40.800.000	3.453.708	3.453.708
204	01-3-2	Средства за амортизација	100.254.000	399.575.000	399.575.000
205	01-3-3	Трошоци за транзитно-прифатниот центар за бегалци	12.200.000	12.200.000	12.200.000
206	01-3-3	Модернизација на Секретаријатот за внатрешни работи на САП Косово	1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
207	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	33.500.000	33.500.000	33.500.000
208	01-3-3	Опрема на бригадата на милицијата	114.000.000	110.142.502	110.142.502
Вкупно основна намена 01			11.687.309.000	19.718.977.000	19.718.750.200
ВКУПНО ГЛАВА 1			11.687.309.000	19.718.977.000	19.718.750.200

Глава 2. Институт за безбедност

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

209	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.852.535.000	2.715.834.000	2.653.018.000
210	01-2	Средства за материјални трошоци	300.000.000	350.000.000	350.000.000
211	01-3-2	Средства за определени потреби	738.000.000	827.000.000	827.000.000
212	01-3-2	Школување на кадри	11.000.000	11.000.000	11.000.000

1	2	3	4	5	6
213	01-3-2	Здравствена превентива, осигурување на работници и еднократна помош според член 51 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	3.000.000	3.000.000	3.000.000
214	01-3-2	Трошоци за одржување на згради	70.000.000	120.000.000	120.000.000
215	01-3-2	Селибени трошоци и испратнина	3.000.000	8.000.000	8.000.000
216	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1.000.000	-	-
217	01-3-2	Надомест за повремени, привремени и други работи	1.200.000	3.200.000	3.200.000
218	01-3-2	Трошоци на секторот за школување, стручно усовршување и изучување на историјата на службата за безбедност	8.000.000	8.000.000	8.000.000
219	01-3-2	Обврски според член 52 од Законот за вршење на внатрешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата	1.500.000	-	-
220	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	8.000.000	-	-
221	01-3-3	Средства за трошоци на Институтот за безбедност во врска со давањето услуги на службите за безбедност во земјата и на трети лица во земјата и во странство	135.000.000	385.000.000	385.000.000
Свега основна намена 01			3.132.235.000	4.431.034.000	4.368.218.000
ВКУПНО ГЛАВА 2			3.132.235.000	4.431.034.000	4.368.218.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 12 (позиции 192 до 221)			14.819.544.000	24.150.011.000	24.086.968.200

РАЗДЕЛ 13. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

Глава 1. Секретаријат

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

222	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	610.652.000	1.021.668.000	1.017.963.000
223	01-1-2	Средства за делумно покривање на трошоците за користење на годишен одмор	855.000.000	965.000.000	886.176.722
224	01-1-2	Средства за другите потреби на заедничката потрошувачка	190.000.000	230.000.000	194.302.070
225	01-2	Средства за материјални трошоци	40.975.000	80.412.000	80.412.000
226	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	7.385.000	10.708.000	10.708.000
227	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	2.400.000	3.900.000	3.900.000
228	01-3-2	Патни трошоци во странство	15.000.000	44.956.000	44.956.000
229	01-3-2	Слободна зона кај Сежана	26.000.000	38.807.900	38.807.900
230	01-3-2	Курсни разлики	375.541.000	15.000.000	15.000.000
231	01-3-2	Членарина на меѓународни организации	4.841.790.000	6.341.790.000	6.341.790.000
232	01-3-2	Соработка со меѓународни финансиски организации	700.000	1.700.000	1.700.000
233	01-3-2	За определени потреби	8.801.000	10.501.000	10.501.000
234	01-3-2	Средства за усогласување на личните доходи во органите на федерацијата	674.409.000	47.477.200	-
235	01-3-2	Средства за работа на Фондот на солидарност со невработените земји и со земјите во развој	3.361.000	-	-
236	01-3-3	Надомест за национализиран имот во земјата	15.300.000	15.300.000	1.581.663
237	01-3-3	Надомест и провизија на Службата на општественото книговодство	60.000.000	122.538.011	122.538.011
238	01-3-3	Трошоци за закуп на зградата на амбасадата на Етиопија	1.312.000	36.000	36.000
239	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	100.000	100.000	100.000
Вкупно основна намена 01			7.728.726.000	8.949.894.111	8.770.472.366

Основна намена 04 – Трансферни средства на други општествено-политички заедници

240	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	43.012.500.000	43.354.180.000	43.354.180.000
241	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Македонија	19.606.200.000	19.606.200.000	19.606.200.000
242	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна Гора	16.467.500.000	16.467.500.000	16.467.500.000

1	2	3	4	5	6
243	04-2	Дополнителни средства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово	70.628.200.000	104.622.991.000	104.622.991.000
244	04-2	Посебни средства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово	8.913.500.000	4.228.375.000	4.228.375.000
		Вкупно основна намена 04	158.627.900.000	188.279.246.000	188.279.246.000
		Основна намена 05 – Обврски во финансирањето на општествените дејности			
245	05-9	Дополнителни наменски средства на Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на СР Црна Гора за покрите на дефицитот во фондот на пензиското и инвалидското осигурување	2.115.240.000	2.115.240.000	2.115.240.000
246	05-9	Средства за бенифицирани пензии на воените лица во смисла на одредбите од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	21.921.200.000	33.247.200.000	33.247.200.000
247	05-9	Средства за валоризација на воените пензии	24.356.900.000	49.263.690.000	49.263.690.000
248	05-9	Дополнителни наменски средства за покрите на дефицитот на фондот на пензиското осигурување на воените лица	75.506.400.000	114.550.000.000	114.550.000.000
		Вкупно основна намена 05	123.899.740.000	199.176.130.000	199.176.130.000
		Основна намена 06 – Други општествени потреби			
249	06-11	Надомести за покрите на трошоците на Службата на општественото книговодство, за работи на евиденцијата, работи на контролата и информативно-аналитички работи	412.500.000	594.000.000	594.000.000
250	06-12	Средства за материјални резерви	18.359.708.000	20.970.008.000	20.970.008.000
251	06-12	Средства за изградба на објекти од интерес за федерацијата и за опремање на сојузните органи и сојузните организации	8.060.000.000	8.060.000.000	8.059.901.925
		Вкупно основна намена 06	26.832.208.000	29.624.008.000	29.623.909.925
		Основна намена 07 – Средства за резерви на федерацијата			
252	07-1	Издвојувања во постојаната резерва на федерацијата	250.000.000	250.000.000	250.000.000
253	07-2	Тековна буџетска резерва	1.659.900.000	1.859.043.114	1.841.729.790
		Вкупно основна намена 07	1.909.900.000	2.109.043.114	2.091.729.790
		Основна намена 08 – Орочени средства, издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата			
254	08-4-2	Обврски по странски заеми	257.700.000	371.000.000	233.660.651
255	08-4-2	Преземена обврска на САП Косово за отплата на странскиот заем за хидроенергетскиот систем „Ибар-Лепенац“	1.701.000.000	3.500.860.382	3.500.860.382
256	08-4-2	Средства за покрите на курсните разлики од поранешните години	2.797.900.000	2.763.300.000	2.256.192.001
257	08-4-2	Средства за отплата на меѓународните кредити за сообраќајници за територијата на СР Црна Гора	1.445.800.000	1.446.422.280	1.446.422.280
258	08-4-2	Придонес на меѓународното здружение за развој (IDA)	178.000.000	178.000.000	178.000.000
259	08-4-2	Членски влог на СФРЈ во Интерамериканската банка	540.200.000	540.200.000	
260	08-4-2	Членски влог на СФРЈ во Африканската банка за развој	350.000.000	356.717.338	23.058.168
261	08-4-2	Општо зголемување на капиталот на Меѓународната банка за обнова и развој	1.230.000.000	9.618.200.000	9.618.200.000
262	08-4-2	IV општо пополнување на средствата на Африканскиот фонд за развој	231.000.000	231.000.000	230.994.990
263	08-4-2	Членски влог на СФРЈ во заедничкиот фонд за примарни производи	242.000.000	539.000.000	–

1	2	3	4	5	6
264	08-4-2	Обврски спрема Народната банка на Југославија	28.857.700.000	9.376.077.000	8.344.115.163
265	08-4-2	Зголемување на капиталот на Меѓународната финансиска корпорација (IFC)	167.500.000	540.000.000	540.000.000
266	08-4-2	Средства за амортизација на обврзниците	7.609.700.000	-	-
266A	08-4-2	Обврски по основ на отплатата на кредитите за набавка на опрема на Радио Југославија	-	500.000.000	500.000.000
		Вкупно основна намена 08	45.608.500.000	29.960.777.000	26.871.503.635
		ВКУПНО ГЛАВА 1	364.606.974.000	458.099.098.225	454.812.991.716

Глава 2 – Сојузен девизен инспекторат

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

267	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	643.040.000	938.746.000	859.004.000
268	01-2	Средства за материјални трошоци	44.314.000	74.314.000	74.314.000
269	01-3-2	Надомести за работа на хонорарни соработници во девизните инспекторати на републиките	59.000	59.000	59.000
270	01-3-2	Патни трошоци на девизните инспектори во земјата	18.384.000	28.384.000	28.384.000
271	01-3-2	Закупи и одржување на деловните простории	18.441.000	27.441.000	27.441.000
272	01-3-2	Патни трошоци во странство	2.800.000	2.800.000	2.779.989
273	01-3-2	Трошоци за репрезентација	48.000	48.000	48.000
274	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	60.000	60.000	60.000
		Вкупно основна намена 01	727.146.000	1.071.852.000	992.089.989
		ВКУПНО ГЛАВА 2	727.146.000	1.071.852.000	992.089.989
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 13 (позиции 222 до 274)	365.334.120.000	459.170.950.225	455.805.081.705

РАЗДЕЛ 14. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

275	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	594.168.000	917.734.300	917.734.300
276	01-2	Средства за материјални трошоци	33.587.000	70.287.000	70.287.000
277	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	6.698.000	10.290.100	10.290.000
278	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	840.000	1.355.000	1.355.000
279	01-3-2	Изработка на билтени и други материјали и обрасци за спроведување на надворешно-трговскиот и девизниот режим	235.000	235.000	235.000
280	01-3-2	Трошоци за странски и домашни делегации	15.000.000	32.000.000	32.000.000
281	01-3-2	Надомест за преведување од странски јазици на разни стручни материјали и на странски публикации	200.000	200.000	200.000
282	01-3-2	Набавка на облека и обувки	150.000	150.000	150.000
283	01-3-2	Трошоци за програмата за усовршување на работниците	280.000	280.000	280.000
284	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	284.000	384.000	384.000
285	01-3-3	Трошоци на Комитетот за преговорите за Глобалниот систем на трговските преференцијали на ниво на министрите што ќе се одржат во Југославија	75.583.000	41.366.000	-
		Вкупно основна намена 01	727.025.000	1.074.281.400	1.032.915.300
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 14 (позиции 275 до 285)	727.025.000	1.074.281.400	1.032.915.300

РАЗДЕЛ 15. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

Глава 1. Секретаријат

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

286	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	289.011.000	474.984.400	474.984.400
-----	--------	---	-------------	-------------	-------------

1	2	3	4	5	6
287	01-2	Средства за материјални трошоци	16.712.000	35.689.130	35.689.130
288	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	6.040.000	10.500.600	10.500.600
289	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	840.000	840.000	840.000
290	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1.740.000	2.240.000	2.240.000
291	01-3-2	Трошоци за обработка на податоци	126.000	-	-
292	01-3-2	Средства за финансирање на трошоците во врска со анализата и прогнозата на стопанските движења	14.000.000	16.000.000	16.000.000
293	01-3-2	Студии и анализи	5.000.000	-	-
294	01-3-2	Средства за работа на стручните совети	3.000.000	875.000	875.000
295	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	154.000	27.870	27.870
Вкупно основна намена 01			336.623.000	541.157.000	541.157.000
ВКУПНО ГЛАВА 1			336.623.000	541.157.000	541.157.000

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

296	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	319.478.000	522.372.000	510.300.000
297	01-2	Средства за материјални трошоци	15.025.000	25.581.000	25.581.000
298	01-3-2	Надомест за продолжена работа и работа во денови на државните празници	798.000	1.598.000	1.598.000
299	01-3-2	Патни трошоци во странство	50.000	-	-
300	01-3-2	Надомест на овластени организации и на стручни лица за вршење на контрола на квалитетот на производите што се увезуваат	1.350.000	-	-
301	01-3-2	Трошоци за контрола на квалитетот	2.000.000	5.044.000	5.044.000
302	01-3-2	Закупи	4.000.000	5.500.000	5.500.000
303	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	20.000	-	-
304	01-3-2	Надомест за вештачења и експертизи	1.000.000	1.620.000	1.620.000
305	01-3-2	Набавка за стручни публикации	500.000	970.000	970.000
306	01-3-2	Патни трошоци на пазарните инспектори воземјата	14.800.000	35.300.000	35.300.000
307	01-3-2	Трошоци за репрезентација	17.000	17.000	17.000
308	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	600.000	1.950.000	1.950.000
309	01-3-2	Набавка на облека и обувки	1.520.000	30.000	30.000
Вкупно основна намена 01			361.158.000	599.982.000	587.910.000
ВКУПНО ГЛАВА 2			361.158.000	599.982.000	587.910.000

Глава 3. Сојузна дирекција за стокковни резерви

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

310	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	699.819.000	824.641.500	824.641.500
311	01-2	Средства за материјални трошоци	41.980.000	70.980.000	70.980.000
312	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1.000.000	1.000.000	901.000
313	01-3-2	Патни трошоци во земјата и во странство	6.913.000	11.913.000	11.913.000
314	01-3-2	Трошоци за репрезентација	60.000	60.000	60.000
315	01-3-2	Трошоци за одржување на инвентарот и набавка на опрема	6.700.000	6.700.000	6.700.000
316	01-3-2	Студии, анализи и списанија	1.000.000	1.000.000	1.000.000
317	01-3-2	Стипендии	192.000	192.000	192.000
318	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	150.000	150.000	150.000
Вкупно основна намена 01			757.814.000	916.636.500	916.537.500
ВКУПНО ГЛАВА 3			757.814.000	916.636.500	916.537.500

Глава 4. Сојузен завод за цени

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

319	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	131.288.000	226.302.600	226.302.600
320	01-2	Средства за материјални трошоци	7.214.000	16.639.000	16.639.000
321	01-3-2	Трошоци на печатење на публикации	160.000	160.000	160.000

1	2	3	4	5	6
322	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на советот	4.825.000	-	-
323	01-3-2	Трошоци за стручна соработка со органите за цени на републиките и на покраините	200.000	-	-
324	01-3-3	Трошоци за изработка на материјали во врска со разработката на претстојните подзаконските прописи	178.000	-	-
325	01-3-2	Преведување на јазиците на народите и народностите	126.000	-	-
326	01-3-2	Патни трошоци во странство	1.000.000	2.004.000	2.004.000
327	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	100.000	100.000	100.000
Вкупно основна намена 01			145.091.000	245.205.600	245.205.600
ВКУПНО ГЛАВА 4			145.091.000	245.205.600	245.205.600
ВКУПНО РАЗДЕЛ 15 (позиции 286 до 327)			1.600.686.000	2.302.981.100	2.290.810.100

РАЗДЕЛ 16. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

Глава 1. Секретаријат

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата

328	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	183.235.000	323.382.000	323.382.000
329	01-2	Средства за материјални трошоци	7.000.000	23.731.000	23.731.000
330	01-3-1	Средства за лични дооди и други лични примања на функционерите	5.856.000	10.589.000	10.589.000
331	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	480.000	660.000	660.000
332	01-3-2	Трошоци за екстрадиција	4.450.000	13.332.000	13.332.000
333	01-3-2	Патни трошоци во странство	700.000	916.000	916.000
334	01-3-2	Преведување од странски јазици на замолници и документи	60.000	-	-
335	01-3-2	Трошоци за вештачење и процесни трошоци	150.000	15.000	15.000
336	01-3-2	Трошоци во врска со изработката на прописи	1.500.000	828.000	828.000
337	01-3-2	Средства за амортизација	1.674.483.000	2.331.483.000	2.330.799.069
338	01-3-2	Трошоци за работа на координациониот одбор за имотни односи	120.000	-	-
339	01-3-2	Средства за купување на станови	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
340	01-3-2	За определени потреби	340.000.000	440.000.000	440.000.000
341	01-3-2	За работа на стручните совети	2.000.000	800.000	800.000
342	01-3-3	Учество во финансирањето на меѓународните состаноци	250.000	-	-
343	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	60.000	-	-
Вкупно основна намена 01			4.220.344.000	5.145.736.000	5.145.052.069
ВКУПНО ГЛАВА 1			4.220.344.000	5.145.736.000	5.145.052.069

Глава 2. Завод за унапредување на сојузната управа

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата

344	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	51.552.000	94.866.000	92.886.000
345	01-2	Средства за материјални трошоци	2.000.000	3.876.000	3.876.000
346	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	320.000	50.000	50.000
347	01-3-2	Патни трошоци во странство	70.000	-	-
348	01-3-2	Набавка на стручна литература	40.000	40.000	40.000
349	01-3-2	Трошоци за стручно образование на работниците на сојузните органи и сојузните организации	600.000	100.000	100.000
350	01-3-2	Трошоци за издавање на Билтенот	400.000	200.000	200.000
351	01-3-2	Трошоци за изработка на елаборати и студии	36.000	-	-
Вкупно основна намена 01			55.018.000	99.132.000	97.152.000
ВКУПНО ГЛАВА 2			55.018.000	99.132.000	97.152.000

1	2	3	4	5	6
Глава 3. Завод за информатика на сојузните органи					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
352	01-3-2	Средства за лични доходи на работниците	166.620.000	294.853.000	294.853.000
353	01-2	Средства за материјални трошоци	15.640.000	34.604.000	34.604.000
354	01-3-2	Патни трошоци во странство	420.000	420.000	420.000
355	01-3-2	Набавка на стручна литература	3.900.000	3.900.000	3.900.000
356	01-3-2	Материјални трошоци во врска со издавањето и чувањето на документациониот и информациониот материјал	400.000	413.000	413.000
357	01-3-2	Трошоци за работа на електронскиот сметач	12.304.000	8.804.000	8.804.000
358	01-3-2	Трошоци за изработка на проекти на информациониот систем	500.000	-	-
359	01-3-2	Специјализации, стручно усовршување во странство	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Вкупно основна намена 01			201.784.000	345.494.000	345.494.000
ВКУПНО ГЛАВА 3			201.784.000	345.494.000	345.494.000
Глава 4. Финансирање на програмите за работа на самостојните институции и организации					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
360	01-3-2	Средства за извршување на програмата за работа на Институтот за споредбено право	17.500.000	19.500.000	19.500.000
361	01-3-2	Надомест на здравствени установи за давање услуги на работници во сојузните органи	4.500.000	9.000.000	9.000.000
362	01-3-2	Сред. за изврш. на прогр. за раб. на Музејот на револуц. на народите и народ. на Југославија	140.000.000	168.000.000	168.000.000
363	01-3-2	Средства за Наградата АВНОЈ	11.000.000	14.000.000	14.000.000
364	01-3-2	Фонд за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“	15.000.000	18.000.000	18.000.000
365	01-3-2	Средства за работа на Комисијата по предметите со ликот на Јосип Броз Тито	450.000	300.000	300.000
366	01-3-2	Награда „Едвард Кардел“	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Вкупно основна намена 01			191.450.000	231.800.000	231.800.000
ВКУПНО ГЛАВА 4			191.450.000	231.800.000	231.800.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 16 (позиции 328 до 366)			4.668.596.000	5.822.162.000	5.819.498.069
РАЗДЕЛ 17. СОЈУЗЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИИ					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
367	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	347.210.000	591.757.000	585.468.544
368	01-2	Средства за материјални трошоци	15.937.000	28.945.000	28.945.000
369	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	6.382.000	10.282.000	10.247.000
370	01-3-2	Претплата за печат, списанија и публикации	2.724.000	4.224.000	4.224.000
371	01-3-2	Трошоци за престој на странски гости и публицисти	8.564.000	12.564.000	12.564.000
372	01-3-2	Посети на странски новинари во придружба	2.520.000	2.520.000	2.520.000
373	01-3-2	Школување на новинари од неврзаните земји	10.160.000	5.000.000	5.000.000
374	01-3-2	Издавање на Билтен и трошоци за одржување на конференции за печат и издавачка дејност врзана за работата на Сојузниот извршен совет	6.683.000	9.043.000	9.043
375	01-3-2	Извршување на програмата на меѓународните врски на Сојузот на новинарите на Југославија	2.750.000	3.250.000	3.250.000
376	01-3-2	Трошоци за работа на Советот на општествениот систем на информирање на СФРЈ	1.960.000	1.960.000	1.960.000

1	2	3	4	5	6
377	01-3-2	Трошоци за работа на Советот за сателитска и кабелска телевизија	2.000.000	2.000.000	2.000.000
378	01-3-2	Трошоци за соработка на мултилатерален план во областа на информирањето меѓу неврзаните земји	490.000	490.000	490.000
379	01-3-3	Издавачка дејност, актуелни пишувани информации, откуп на изданија во Југославија на странски јазици, информативно-документарни филмови, фото-информации, изложби, посебни акции, оперативен фонд при Секрет. и трош. за транспорт на информативно-пропагандниот материјал	90.666.000	100.666.000	100.666.000
380	01-3-3	Откуп на периодични публикации наменети за странство	247.168.000	327.168.000	327.168.000
381	01-3-3	Радиопрограма за странство	1.154.680.000	1.396.680.000	1.396.680.000
382	01-3-3	Радио емисии, репортажи и ТВ стории за странство	3.650.000	3.650.000	3.650.000
383	01-3-3	Новинско-агенциски услуги	2.446.718.000	4.247.259.000	4.247.259.000
384	01-3-3	Трошоци за изработка на „Филмски новости“	155.000.000	255.000.000	255.000.000
385	01-3-3	Информативно-пропагандна и културно-забавна дејност наменета за нашите работници и иселеници во странство	42.040.000	42.040.000	42.040.000
386	01-3-3	Информирање на странската јавност преку радиото и телевизијата	30.256.000	30.256.000	30.256.000
387	01-3-3	Меѓународен прес-центар во Белград	55.210.000	70.210.000	70.210.000
388	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	18.700.000	16.500.000	16.500.000
389	01-3-3	Општонародната одбрана и општествената самозаштита во системот за јавно информирање	814.000.000	2.052.000.000	2.052.000.000
Вкупно основна намена 01			5.465.468.000	9.213.464.000	9.207.140.544
ВКУПНО РАЗДЕЛ 17 (позиции 367 до 389)			5.465.468.000	9.213.464.000	9.207.140.544

РАЗДЕЛ 18. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

390	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	338.606.000	573.186.300	573.182.300
391	01-2	Средства за материјални трошоци	14.690.000	31.990.000	31.990.000
392	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	6.659.000	18.239.000	10.553.600
393	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во земјата	5.750.000	4.250.000	4.250.000
394	01-3-2	Патни трошоци во странство	10.280.000	11.811.720	11.811.720
395	01-3-2	Надомест за работа на членовите на Комисијата и соработниците	1.300.000	800.000	800.000
396	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот	700.000	1.000.000	1.000.000
397	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	2.800.000	2.500.000	2.500.000
398	01-3-2	Трошоци за реализација на Програмата за работа на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија	1.700.000	700.000	700.000
399	01-3-2	Изработка на студии и анализи	1.200.000	1.200.000	1.200.000
400	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	500.000	500.000	500.000
Вкупно основна намена 01			384.185.000	646.177.020	638.487.620
ВКУПНО РАЗДЕЛ 18 (позиции 390 до 400)			384.185.000	646.177.020	638.487.620

РАЗДЕЛ 19. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

401	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	920.846.000	1.421.029.000	1.364.258.500
402	01-2	Средства за материјални трошоци	16.180.000	33.480.000	33.480.000
403	01-2	Средства за материјални трошоци на граничните станици	50.963.000	103.513.000	103.513.000
404	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	6.472.000	11.292.700	11.292.700

1	2	3	4	5	6
405	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во водостопанството	2.500.000	4.700.000	4.700.000
406	01-3-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита на растенијата	500.000	500.000	500.000
407	01-3-2	Трошоци за контрола на средствата за заштита на добитокот	168.000	168.000	168.000
408	01-3-2	Надомест за работа на членовите на посебни комисии	700.000	700.000	700.000
409	01-3-2	Примена на мерките во граничниот појас во областа на ветеринарството и заштитата на растенијата	6.500.000	17.505.000	17.505.000
410	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка во земјоделството и шумарството	5.000.000	8.000.000	8.000.000
411	01-3-2	Трошоци за одржување седници на Комитетот	1.000.000	1.400.000	1.400.000
412	01-3-2	Трошоци за одржување на семинари, курсеви и подготвување на прописи од областа на ветеринарството и заштитата на растенијата	3.300.000	3.300.000	3.300.000
413	01-3-2	Надомест за надворешни соработници во областа на заштитата на растенијата на граничните премини	500.000	500.000	500.000
414	01-3-2	Трошоци за следење на движењето на карантинските болести и штетниците во областа на заштитата на растенијата	2.000.000	2.000.000	2.000.000
415	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во областа на ветеринарството на граничните премини	400.000	-	-
416	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во областа на заштитата на растенијата на граничните премини	600.000	-	-
417	01-3-2	Признавање на новосоздадени сорти и одобрување да се воведат во производство семе на посадочен материјал	5.500.000	5.500.000	5.500.000
418	01-3-2	Надомест на надворешни соработници за вршење на ветеринарска контрола на границата	750.000	750.000	750.000
419	01-3-2	Трошоци за проверка и примена на новите технологии и техники во земјоделството и шумарството, во согласност со политиката на економскиот развој во 1987 година	5.000.000	1.200.000	1.200.000
420	01-3-2	Трошоци за пресметување и печатење на упатства за спроведување на прописите и мерките од надлежноста на федерацијата	2.300.000	-	-
421	01-3-2	Трошоци за одржување на саеми, изложби, советувања, симпозиуми и конгреси заради унапредување на земјоделството	2.200.000	1.600.000	1.600.000
422	01-3-2	Трошоци за следење на утврдувањето и спроведувањето на соработката со земјите со кои постојат меѓудржавни комитети, а посебно со земјите во развој	1.200.000	1.200.000	1.200.000
423	01-3-2	Трошоци за утврдување и однесувањето на активните супстанции на пестициди	700.000	700.000	700.000
424	01-3-2	Трошоци за работа на комисиите на работните тела на Комитетот	1.200.000	1.200.000	1.200.000
425	01-3-2	Трошоци за дијагностика на вирусните заболувања	600.000	600.000	600.000
426	01-3-2	Трошоци за доработка на интегралните мерки на заштита на растенијата и воведување на непестицидни мерки за сузбивање на растителните болести и штетници	2.000.000	2.000.000	2.000.000
427	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1.200.000	1.200.000	1.200.000
428	01-3-2	Трошоци за учество во изготвување на иницијативна програма за утврдување на причинителите и преземање на мерки за санација на масовното сушење на поважните видови дрвја	1.200.000	1.200.000	1.200.000
429	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во денови на државните празници во областа на ветеринарството на граничните премини	1.000.000	5.000.000	5.000.000
430	01-3-2	Трошоци на работа на Советот на Сојузните комитет за земјоделство за аграрната политика	2.300.000	1.800.000	1.800.000
431	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во денови на државните празници во областа на заштитата на растенијата на граничните премини	1.000.000	5.000.000	5.000.000

1	2	3	4	5	6
432	01-3-2	Трошоци за инспекција на Комитетот во врска со прегледот на кланиците што изведуваат	1.000.000	1.500.000	1.500.000
433	01-3-2	Трошоци за одржување и користење на авиони за гасење на шумски пожари	1.500.000.000	1.488.995.000	1.488.995.000
434	01-3-2	Трошоци за учество во изработката на прирачникот „Пестицидите во земјоделството и шумарството на Југославија“	400.000	400.000	400.000
435	01-3-2	Трошоци за одржување на деловните простории на граничните станици	1.200.000	1.600.000	1.600.000
436	01-3-2	Трошоци за печатење на Билтенот за состојбата и движењето на заразните болести кај животните	840.000	840.000	840.000
437	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за исхрана и земјоделство (FAO)	4.500.000	2.100.000	2.100.000
438	01-3-2	Трошоци за испитување на биорезидуа и за интерлабораториска контрола	750.000	250.000	250.000
439	01-3-2	Дневници за работа и престој на граничните ветеринарски инспекции во заедничките гранични станици во Унгарија	250.000	250.000	250.000
440	01-3-2	Придонес во Светската програма за храна (WFP)	142.846.000	142.846.000	142.846.000
441	01-3-2	Трошоци за спроведување на декларацијата за соработка на подунавските земји за војдостопапските прашања на Дунав, посебна за заштита на неговите води од загадување	2.000.000	2.000.000	2.000.000
442	01-3-2	Трошоци за извршување на обврските што произлегуваат од Спогодбата за заштита на водите на реката Тиса и нејзините притоки од загадување во 1987 година	200.000	200.000	200.000
443	01-3-2	Трошоци на Југословенската комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните водни патишта во 1987 година	6.000.000	3.500.000	3.500.000
444	01-3-2	Набавка на облека и обувки на граничните инспектори	5.000.000	—	—
445	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	1.300.000	1.200.000	1.200.000
Вкупно основна намена 01			2.712.065.000	3.282.718.700	3.225.948.200
ВКУПНО РАЗДЕЛ 19 (позиции 401 до 445)			2.712.065.000	3.282.718.700	3.225.948.200

РАЗДЕЛ 20. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА СО-ОБРАКАЈ И ВРСКИ

Глава 1. Комитет

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

446	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	330.927.000	530.453.000	530.398.350
447	01-2	Средства за материјални трошоци	30.762.000	41.108.900	41.108.900
448	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	6.220.000	10.715.800	10.715.800
449	01-3-2	Трошоци за изработка на технички прописи	1.690.000	394.500	394.500
450	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	2.500.000	2.500.000	2.500.000
451	01-3-2	Патни трошоци во странство	11.880.000	13.880.000	13.880.000
452	01-3-2	Надомест за работа на членовите на комисиите и надворешните соработници	400.000	1.300.000	1.300.000
453	01-3-2	Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот	3.500.000	17.000.000	16.997.000
454	01-3-2	Трошоци за учество на стручњаци на Југорегистар на работите од интерес за федерацијата	10.700.000	10.700.000	10.700.000
455	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	2.500.000	1.965.000	1.965.000
456	01-3-2	Средства за определени потреби	500.000	500.000	500.000
457	01-3-2	Трошоци за седници на Комитетот	1.180.000	2.476.000	2.476.000
458	01-3-2	Надомест за пензиско и здравствено осигуравање на југословенските граѓани привремено вработени во Секретаријатот на Дунавската комисија	2.000.000	741.600	741.600
459	01-3-2	Трошоци за одржување на редовниот воздушен сообраќај Белград – Тирана и обратно	34.605.000	34.605.000	34.605.000
460	01-3-2	Трошоци за одржување на редовниот воздушен сообраќај Белград – Малта и обратно	40.055.000	40.055.000	40.055.000

1	2	3	4	5	6
461	01-3-2	Трошоци за одржување на редовниот воздушен сообраќај Белград - Кипар и обратно	41.202.000	41.202.000	41.202.000
462	01-3-2	Надомест за работа на аеродромите за потребите на безбедноста на воздушниот сообраќај	50.729.000	50.729.000	50.729.000
463	01-3-3	Трошоци за безбедност на пловидбата во поморскиот сообраќај	400.000.000	581.800.000	581.800.000
464	01-3-3	Трошоци за безбедност на пловидбата во речниот сообраќај	706.000.000	1.006.000.000	1.006.000.000
465	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	500.000	500.000	500.000
466	01-3-3	Средства за работа на Геомагнетскиот институт за работите од интерес за федерацијата	162.400.000	182.400.000	182.400.000
467	01-3-3	Средства за покритие на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај	500.000.000	1.210.000.000	1.134.322.204
Вкупно основна намена 01			2.340.250.000	3.781.025.800	3.705.290.354
ВКУПНО ГЛАВА 1			2.340.250.000	3.781.025.800	3.705.290.354

Глава 2. Сојузна управа за контрола на летањето

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата

468	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	5.251.984.000	8.511.888.900	8.511.888.900
469	01-2	Средства за материјални трошоци	189.623.000	311.770.000	311.770.000
470	01-3-2	Трошоци на погонот	1.594.600.000	2.339.600.000	2.339.600.000
471	01-3-2	Закупи	9.970.000	30.680.000	30.680.000
472	01-3-2	Трошоци за користење на авиони	170.000.000	130.000.000	130.000.000
473	01-3-2	Надомест за работа ноќе и во денови на државните празници и за продолжена работа	165.000.000	335.856.300	335.856.300
474	01-3-2	Надомест за надворешните соработници	140.000	-	-
475	01-3-2	Трошоци за користење на возила	60.000.000	107.372.300	107.372.300
476	01-3-2	Трошоци за осигурување	46.200.000	67.168.339	67.167.489
477	01-3-2	Патни трошоци во земјата	90.000.000	226.000.000	226.000.000
478	01-3-2	Трошоци за печатницата	9.800.000	14.800.000	14.800.000
479	01-3-2	Набавка на облека и обувки	40.000.000	307.250	307.250
480	01-3-2	Трошоци за банкарска провизија	33.000.000	40.000.000	39.999.982
481	01-3-2	Патни трошоци во странство	11.000.000	14.900.000	14.877.971
482	01-3-2	Набавка на средства за заштита при работата	15.400.000	20.400.000	20.400.000
483	01-3-2	Средства за амортизација	425.139.000	545.183.000	545.183.000
484	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	275.800.000	527.724.290	527.724.290
485	01-3-2	Трошоци за чување и обезбедување на имотот	30.000.000	65.600.000	65.600.000
486	01-3-2	Трошоци за лекарски прегледи на контролори, летачи, техничари и возачи	24.700.000	34.300.000	34.300.000
487	01-3-2	Трошоци за набавка на учила и учебници за обука	1.300.000	1.300.000	1.235.192
488	01-3-2	Трошоци за репрезентација	208.000	408.000	218.880
489	01-3-2	Трошоци што се плаќаат според воените прописи	19.600.000	55.300.000	55.300.000
490	01-3-2	Школување на кадри	78.000.000	75.700.000	75.700.000
491	01-3-2	Трошоци за реамбулација на воздухопловните карти	11.600.000	300.000	274.331
492	01-3-3	Трошоци во врска со народната одбрана	400.000	101.521	101.521
Вкупно основна намена 01			8.553.464.000	13.456.659.900	13.456.357.406
ВКУПНО ГЛАВА 2			8.553.464.000	13.456.659.900	13.456.357.406

Глава 3. Сојузна управа за радиоврсни

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата

493	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	277.250.000	471.450.300	471.450.300
494	01-2	Средства за материјални трошоци	13.005.000	18.127.000	18.127.000
495	01-3-2	Надомест за ноќна работа	70.000	-	-
496	01-3-2	Трошоци за одржување на контролномерните центри	2.800.000	4.300.000	4.300.000

1	2	3	4	5	6
497	01-3-2	Осигурување на имотот	9.800.000	13.500.000	13.500.000
498	01-3-2	Трошоци на возниот парк	5.600.000	9.200.000	9.190.000
499	01-3-2	Патни трошоци во земјата	5.900.000	9.100.000	9.100.000
500	01-3-2	Патни трошоци во странство	6.000.000	10.650.000	10.650.000
501	01-3-2	Набавка на облека и обувки	240.000	240.000	240.000
502	01-3-2	Изработка на научно-технички прописи, упатства и елаборати	100.000	-	-
503	01-3-2	Информационо-документациона обработка на податоци	2.600.0900	3.100.000	3.100.000
504	01-3-2	Трошоци на тековното и инвестиционото одржување на 1/6 од деловниот простор на КМЦ Риека	1.120.000	4.120.000	4.120.000
505	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	3.500.000	7.600.000	7.600.000
506	01-3-2	Адаптација на просторите за сместување на сметачка опрема	1.200.000	1.200.000	1.200.000
507	01-3-2	Обврски спрема Меѓународната унија за телекомуникации и други плаќања	4.200.000	4.800.000	4.800.000
508	01-3-2	Средства за материјални трошоци на контролно-мерните центри	2.800.000	5.300.000	5.300.000
509	01-3-2	Трошоци за одвоен живот од семејството	1.000.000	1.000.000	1.000.000
510	01-3-2	Трошоци за соработка со Сојузот на радиоа-материте на Југославија	300.000	300.000	300.000
511	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	195.000	195.000	195.000
Вкупно основна намена 01			337.680.000	564.182.300	564.172.300
ВКУПНО ГЛАВА 3			337.680.000	564.182.300	564.172.300

Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата

512	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	170.234.000	311.996.100	311.996.100
513	01-2	Средства за материјални трошоци	12.595.000	15.139.000	15.139.000
514	01-3-2	Трошоци за користење на авиони и автомобили	16.000.000	21.000.000	21.000.000
515	01-3-2	Набавка на облека и обувки	1.640.000	1.640.000	1.640.000
516	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	20.000	20.000	-
517	01-3-2	Патни трошоци во странство	4.800.000	3.800.000	3.800.000
518	01-3-2	Надомест за работа на надворешните соработници	100.000	100.000	100.000
519	01-3-2	Патни трошоци во земјата	7.100.000	12.700.000	12.700.000
520	01-3-2	Трошоци за преведување	21.000	21.000	21.000
521	01-3-2	Трошоци за организирање на советувања	42.000	42.000	42.000
522	01-3-2	Трошоци за стручно образование	100.000	100.000	100.000
523	01-3-2	Надомест за работа нокте и во денови на државните празник	100.000	-	-
524	01-3-2	Трошоци за репрезентација	30.000	30.000	30.000
525	01-3-2	Надомест за превоз на работниците на работа и од работа	1.851.000	1.851.000	1.851.000
526	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	30.000	30.000	30.000
Вкупно основна намена 01			214.663.000	368.469.100	368.449.100
ВКУПНО ГЛАВА 4			214.663.000	368.469.100	368.449.100
ВКУПНО РАЗДЕЛ 20 (позиции 446 до 526)			11.446.057.100	18.170.337.100	18.094.269.160

РАЗДЕЛ 21. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Глава 1. Комитет

Основна намена 01 - Средства за работа на органите на управата

527	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	595.209.000	986.155.000	961.801.463
528	01-2	Средства за материјални трошоци	25.133.000	39.133.000	39.133.000
529	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	6.880.000	11.261.000	11.146.000
530	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	600.000	600.000	600.000
531	01-3-2	Патни трошоци во странство	8.512.000	10.663.848	10.663.848

1	2	3	4	5	6
532	01-3-2	Патни трошоци во земјата	2.772.000	4.272.000	4.272.000
533	01-3-2	Патни трошоци на странски стручњаци и на домашни што ги придружуваат, трошоци во врска со состаноци и преговори со странски делегации, со дипломатски и други претставници	1.146.000	1.146.000	1.146.000
534	01-3-2	Надомест за работа на членовите на постојаните стручни комисии	2.000.000	2.000.000	2.000.000
535	01-3-2	Трошоци за одржување на седниците на Комитетот и неговите тела за подготовка на здравството за општонародна одбрана	892.000	2.892.000	2.892.000
536	01-3-2	Трошоци за издавање на извештаи на инспекцијата на трудот и санитарната инспекција	200.000	200.000	200.000
537	01-3-2	Трошоци за определени работи од областа на фармацевтската служба и медицинското снабдување од интерес за федерацијата што ќе се договорот со соодветни стручни институции	927.000	927.000	927.000
537a	01-3-2	Средства за превентива и сузбивање на малигните кардиоваскуларните заболувања	–	100.000.000	100.000.000
538	01-3-2	Надомест за работа подолга од полното работно време во врска со вршењето на санитарен надзор на границата	500.000	500.000	500.000
539	01-3-2	Закупи и одржување на деловни простории за граничниот санитарен надзор	5.742.000	13.242.000	13.242.000
540	01-3-2	Трошоци за подготвување на прописи за помошни лековити средства и други придружни прописи од Законот за пуштање на лекови во промет	320.000	320.000	320.000
541	01-3-2	Набавка на службена облека за граничните санитарни инспектори	2.000.000	2.000.000	2.000.000
542	01-3-2	Трошоци за заштита на земјата од внесување на заразни болести	20.132.000	18.632.000	18.632.000
543	01-3-2	Трошоци за анализа на лековите	1.294.000	1.294.000	1.294.000
544	01-3-2	Трошоци во врска со вршење надзор на границата	15.340.000	20.840.000	20.840.000
545	01-3-2	Трошоци за лекување на странци во Југославија	1.176.000	1.176.000	1.176.000
546	01-3-2	Заштита од јонизирачки зрачења	504.000	8.564.000	8.564.000
547	01-3-2	Материјално обезбедување и сместување на бегалци	17.669.000	22.277.000	22.277.000
548	01-3-2	Трошоци за определени работи од областа на здравствената заштита од непосреден интерес за остварување на функциите на федерацијата што ќе се договорот со Сојузниот завод за здравствена заштита	81.200.000	138.184.000	138.184.000
549	01-3-2	Трошоци за контрола на загаденоста на меѓународните и меѓурејпубличките води	8.000.000	8.000.000	8.000.000
550	01-3-2	Трошоци за работа на меѓуресорската работна група врз координација на работата на сојузните органи врз реализацијата на одлуката на светската конференција на Меѓународната година на жените на ООН	2.222.000	2.222.000	2.222.000
551	01-3-2	Надомест на работниците со неполно работно време и на надоворешните соработници	2.780.000	6.805.000	6.805.000
552	01-3-2	Обврски на Југославија како членка на Светската здравствена организација	150.000	150.000	150.000
553	01-3-2	Трошоци за изработка на Југословенската фармакопеја	2.200.000	2.200.000	2.200.000
554	01-3-2	Трошоци за подготвување на прописи за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба	841.000	–	–
555	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Меѓународната организација на Обединетите нации за помош на децата (UNICEF)	4.000.000	4.000.000	4.000.000
556	01-3-3	Финансирање на активностите спрема југословенските работници на работа во странство	16.000.000	16.000.000	16.000.000
557	01-3-3	Средства за првوماјските награди	12.140.000	14.570.000	14.570.000
558	01-3-3	Трошоци за изработка на номенклатура на занимањата	2.500.000	716.000	716.000
559	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	450.000	500.000	500.000
560	01-3-3	Придонес на Фондот на ОН за популациони активности	555.000	555.000	555.000

1	2	3	4	5	6
561	01-3-3	Средства за остварување на Програмата на активностите за работа на Југословенскиот одбор за декадата на инвалидите на ОН од 1983 до 1992 година	3.500.000	3.500.000	3.500.000
562	01-3-3	Средства за работа на Југословенската комисија за соработка со Светската здравствена организација	600.000	600.000	600.000
Вкупно основна намена 01			846.086.000	1.446.096.848	1.421.628.311
ВКУПНО ГЛАВА 1			846.086.000	1.446.096.848	1.421.628.311

Глава 2. Сојузно биро за работи на вработувањето

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

563	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	178.854.000	278.038	273.741.180
564	01-2	Средства за материјални трошоци	12.088.000	16.461.000	16.461.000
565	01-3-2	Материјални трошоци на постојаните југословенско-странски комисии	4.740.000	5.634.000	5.634.000
566	01-3-2	Надомест за одвоен живот на социјалните работници во странство и трошоци за упатување на тие работници во странство	6.120.000	6.120.000	6.120.000
567	01-3-2	Трошоци за печатење и издавање на Билтен и извештаи	2.270.000	2.770.000	2.770.000
568	01-3-2	Патни трошоци во земјата	1.031.000	1.031.000	1.031.000
569	01-3-2	Патни трошоци во странство	5.434.000	7.334.000	7.334.000
570	01-3-2	Набавка на стручна литература	110.000	110.000	110.000
571	01-3-2	Трошоци за образование и воспитување на децата на југословенските граѓани на привремена работа во странство	2.200.000	1.800.000	1.800.000
572	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	89.000	89.000	89.000
Вкупно основна намена 01			212.936.000	319.987.000	315.090.180
ВКУПНО ГЛАВА 2			212.936.000	319.387.000	315.090.180
ВКУПНО РАЗДЕЛ 21 (позиции 527 до 572)			1.059.022.000	1.765.483.848	1.736.718.491

РАЗДЕЛ 22. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

573	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	66.254.000	101.686.000	100.490.800
574	01-2	Средства за материјални трошоци	3.500.000	8.700.000	8.700.000
575	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	6.872.000	11.395.000	11.374.200
576	01-3-2	Патни трошоци во странство	5.114.000	2.114.000	2.114.000
577	01-3-2	Патни трошоци во земјата	357.000	5.083.000	4.083.000
578	01-3-2	Трошоци за одржување на седници на Комитетот	500.000	1.000.000	1.000.000
579	01-3-3	Уредување на гробовите и гробиштата на југословенските борци	40.800.000	70.800.000	70.800.000
Вкупно основна намена 01			123.397.000	199.778.000	198.562.000

Основна намена 05 – Обврски во финансирањето на општествените дејности

580	05-9	Средства за бенефицирани пензии (без воените пензии) во смисла на одредбите на Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците	98.415.800.000	268.120.000.000	266.446.949.886
581	05-11	Средства за инвалидски примања на воените инвалиди	43.452.700.000	110.000.000.000	107.343.159.863
582	05-11	Средства за здравствена заштита на воените инвалиди	2.715.500.000	3.804.400.000	3.804.400.000
583	05-11	Средства за бањско и климатско лекување	3.171.700	5.794.800.000	5.794.800.000
584	05-11	Средства за боречки додаток	44.000.000	44.000.000	44.000.000
585	05-11	Надомест на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и други одликувани лица	1.403.200.000	2.484.421.000	1.800.551.000

1	2	3	4	5	6
586	05-11	Инвалидски примања во странство	420.000.000	800.279.000	800.279.000
587	05-11	Средства за изработка на Методологијата за континуирано следење на здравствената состојба на борците и воените инвалиди	3.000.000	3.000.000	-
		Вкупно основна намена 05	149.625.900.000	391.050.900.000	386.034.139.749
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 22 (позиции 573 до 587)	149.625.900.000	391.050.900.000	386.034.139.749

РАЗДЕЛ 23. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

588	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	167.684.000	257.187.000	257.187.000
589	01-2	Средства за материјални трошоци	6.650.000	9.296.000	9.296.000
590	01-3-2	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	6.268.000	11.104.000	10.945.000
591	01-3-2	Патни трошоци во земјата на членовите на Комитетот и неговите тела	1.400.000	1.600.000	1.600.000
592	01-3-2	Трошоци за репрезентација	56.000	56.000	56.000
593	01-3-2	Комисија за правни прашања на СЕВ	3.000.000	5.875.000	5.875.000
		Вкупно основна намена 01	185.058.000	285.118.000	284.959.000
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 23 (позиции 588 до 593)	185.058.000	285.118.000	284.959.000

РАЗДЕЛ 24. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

594	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	38.445.000	99.223.000	99.223.000
595	01-2	Средства за материјални трошоци	5.660.000	14.761.880	14.761.880
596	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	7.455.000	11.122.200	11.122.200
597	01-3-2	Средства за работа на седниците на Комитетот	2.500.000	2.500.000	2.500.000
598	01-3-2	Средства за работа на стручните совети и комисиите	2.500.000	-	-
599	01-3-2	Средства за експертизи	30.000.000	25.500.000	25.500.000
600	01-3-2	Патни трошоци во странство	500.000	4.500.000	4.500.000
601	01-3-2	Средства за финансирање на научно-истражувачки проекти и научни студии	200.600.000	300.600.000	300.600.000
		Вкупно основна намена 01	287.660.000	458.207.080	458.207.080
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 24 (позиции 594 до 601)	287.660.000	458.207.080	458.207.080

РАЗДЕЛ 25. СОЈУЗЕН КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

602	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	51.098.000	122.737.000	122.487.400
603	01-2	Средства за материјални трошоци	7.690.000	15.915.270	15.915.270
604	01-3-1	Средства за лични доходи на функционерите	6.088.000	10.473.800	10.473.800
605	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1.400.000	1.400.000	1.400.000
606	01-3-2	Патни трошоци во странство	6.000.000	7.000.000	7.000.000
607	01-3-2	Трошоци на меѓународна соработка	4.000.000	3.300.000	3.300.000
608	01-3-2	Трошоци за одржување на седниците на Комитетот	2.000.000	2.000.000	2.000.000
609	01-3-2	Трошоци на стручниот совет на Комитетот	2.000.000	1.500.000	1.500.000
610	01-3-2	Патни трошоци во земјата	3.000.000	4.000.000	4.000.000
611	01-3-2	Трошоци за обработка на податоци	500.000	500.000	500.000
612	01-3-2	Набавка на стручни публикации	500.000	700.000	700.000
613	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	150.000	150.000	150.000
		Вкупно основна намена 01	84.426.000	169.676.070	169.426.470
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 25 (позиции 602 до 613)	84.426.000	169.676.070	169.426.470

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 26. СОЈУЗНА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
614	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	14.746.034.000	26.081.515.400	26.081.515.400
615	01-2	Средства за материјални трошоци	2.000.000.000	3.447.100.000	3.447.100.000
616	01-3-2	Надомест на штета во царинската постапка	850.000	850.000	850.000
617	01-3-2	Патни трошоци во странство	3.620.000	5.731.000	5.731.000
618	01-3-2	Закупи	45.000.000	110.000.000	110.000.000
619	01-3-2	Средства за амортизација	685.530.000	1.450.000.000	1.450.000.000
620	01-3-2	Набавка на облека и обувки	234.400.000	434.154.000	434.154.000
621	01-3-2	Осигурување на имотот	35.531.000	61.900.000	61.900.000
622	01-3-2	Трошоци на посебната контрола	13.000.000	22.000.000	22.000.000
623	01-3-2	Награди за откривање на царински прекршоци	9.318.000	21.118.000	21.118.000
624	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството на функционерите	1.115.000	1.550.000	1.550.000
625	01-3-2	Трошоци за одржување на патните објекти на меѓународните гранични премини	2.000.000	2.000.000	2.000.000
626	01-3-2	Трошоци за физичко обезбедување на објектите и имотот	5.000.000	11.100.000	11.100.000
627	01-3-2	Набавка на обрасци во царинската постапка	200.000.000	125.000.000	125.000.000
628	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	6.000.000	5.000.000	5.000.000
Вкупно основна намена 01			17.987.398.000	31.779.018.400	31.779.018.400
ВКУПНО РАЗДЕЛ 26 (позиции 614 до 628)			17.987.398.000	31.779.018.400	31.779.018.400
РАЗДЕЛ 27. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
629	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	472.652.000	819.680.100	819.680.100
630	01-2	Средства за материјални трошоци	29.535.000	59.535.000	59.529.233
631	01-3-1	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите	12.247.000	21.048.000	20.871.351
632	01-3-2	Патни трошоци во странство	3.000.000	3.000.000	2.979.129
633	01-3-2	Надомест на надворешни соработници и трошоци за анкета	430.000	430.000	430.000
634	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	1.000.000	3.000.000	2.984.200
635	01-3-2	Трошоци за стручни консултации и советувања	800.000	1.800.000	1.771.100
636	01-3-2	Издавање на билтенот „Стопанските движења во светот и нивното влијание врз стопанството на Југославија“	6.000.000	6.000.000	6.000.000
637	01-3-2	Методолошки истражувања	5.560.000	5.560.000	5.559.999
638	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	160.000	160.000	146.646
Вкупно основна намена 01			531.384.000	920.213.100	919.951.758
ВКУПНО РАЗДЕЛ 27 (позиции 629 до 638)			531.384.000	920.213.100	919.951.758
РАЗДЕЛ 28. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
639	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.261.019.000	2.153.885.000	2.148.724.000
640	01-2	Средства за материјални трошоци	111.242.000	137.712.000	137.712.000
641	01-3-2	Противпожарна и хигиенско-техничка заштита	429.000	429.000	429.000
642	01-3-2	Патни трошоци во странство	3.388.000	3.388.000	3.388.000
643	01-3-2	Трошоци на статистичките истражувања	6.500.000	6.500.000	6.500.000
644	01-3-2	Трошоци на Центарот за автоматска обработка на податоци	100.000.000	100.000.000	100.000.000
645	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	90.000.000	90.000.000	90.000.000
646	01-3-2	Одржување на зградите и инвентарот	200.000.000	200.000.000	200.000.000
647	01-3-2	Закупи	18.800.000	23.800.000	23.800.000
648	01-3-2	Закуп на лизинг-машини за автоматска обработка на податоци	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
649	01-3-2	Трошоци за стручно издигање на кадрите	3.800.000	3.800.000	3.800.000

1	2	3	4	5	6
650	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	350.000	350.000	350.000
651	01-3-2	Партиципација на трошоците со OECD	2.800.000	2.800.000	2.800.000
652	01-3-2	Трошоците за подготвување на пописот на населението во 1991 година	60.000.000	60.000.000	60.000.000
653	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	840.000	840.000	840.000
Вкупно основна намена 01			2.859.168.000	3.783.504.000	3.778.343.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 28 (позиции 639 до 653)			2.859.168.000	3.783.504.000	3.778.343.000

**РАЗДЕЛ 29. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕЃУ-
НАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛ-
ТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА**

**Основна намена 01 – Средства за работа на
органите на управата**

654	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	344.182.000	563.901.000	563.429.202
655	01-2	Средства за материјални трошоци	27.233.000	46.233.000	46.233.000
656	01-3-2	Надомест за двоен живот од семејството	432.000	2.133.332	2.133.332
657	01-3-2	Придонес на Претставништвото на ООН во Југославија	35.000.000	35.000.000	35.000.000
658	01-3-2	Трошоци за работа на Југословенската комисија за соработка со Организацијата на обединетите нации за просвета, култура и наука (UNESCO)	25.000.000	38.000.000	38.000.000
659	01-3-3	Трошоци за редовно школување, специјализации и студиски престој на странски граѓани во Југославија	300.000.000	313.000.000	313.000.000
660	01-3-3	Трошоци за подготовка за заминување на стручњаци, за партиципации во платите на југословенските стручњаци и помош во организирањето на Центарот за обука на кадри во земјите во развој	100.000.000	80.000.000	80.000.000
661	01-3-3	Трошоци за изработка на студии, експертизи, техничка документација, публикации, меѓународни семинари, посебни курсеви за земјите во развој и изработка на филмови	11.600.000	7.600.000	7.600.000
662	01-3-3	Трошоци за културно-просветна соработка со земјите во развој	25.000.000	45.000.000	45.000.000
663	01-3-3	Меѓународниот семинар „Универзитетот денес“ – трошоци за учество на претставници од земјите во развој	500.000	500.000	500.000
664	01-3-3	Меѓународни преговори и заседанија на мешовитите комисии – патни трошоци во земјата и странство	34.000.000	46.000.000	46.000.000
665	01-3-3	Трошоци за преведување и умножување на елаборати, извештаи, анализи и други материјали	1.120.000	1.120.000	1.120.000
666	01-3-3	Надомест за здравствени услуги дадени на персоналот на Претставништвото на ООН во Југославија	150.000	500.000	500.000
667	01-3-3	Надомест за вршење на определени работи од надлежноста на федерацијата од страна на Југословенскиот библиографски институт	3.500.000	16.500.000	16.500.000
668	01-3-3	Информативна дејност	3.000.000	5.000.000	5.000.000
669	01-3-3	Центар за насочување и организација на меѓусебната соработка на неврзаните земји на подрачјето на науката и технологијата	20.000.000	20.000.000	20.000.000
670	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	100.000	100.000	100.000
Вкупно основна намена 01			930.817.000	1.220.587.332	1.220.115.534
ВКУПНО РАЗДЕЛ 29 (позиции 654 до 670)			930.817.000	1.220.587.332	1.220.115.534

**РАЗДЕЛ 30. СОЈУЗЕН ХИДРОМЕТЕОРО-
ЛОШКИ ЗАВОД**

**Основна намена 01 – Средства за работа на
органите на управата**

671	01-1	Средства за лични доходи на работниците	600.799.000	1.040.213.200	1.040.213.200
672	01-2	Средства за материјални трошоци	74.998.000	128.698.940	128.634.291
673	01-3-2	Надомест за работа во недела, ноќе и во де-нови на државните празници	10.816.000	24.791.900	24.791.900

1	2	3	4	5	6
674	01-3-2	Надомест на Радио-Белград за емитирање на водосостојбата на Дунав	3.600.000	4.260.000	4.260.000
675	01-3-2	Трошоци за телекомуникациони врски	90.000.000	160.000.000	160.000.000
676	01-3-2	Патни трошоци во странство	2.886.000	6.836.000	6.836.000
677	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	420.000	960.000	960.000
678	01-3-2	Трошоци за печатење на Годишникот на атласот на климата и другите стручни публикации	13.200.000	33.200.000	33.200.000
679	01-3-2	Финансирање на меѓународната програма по посебни одлуки на СИС („FIERZA“, „ALPEX“, „HOMS“, „EMEP“, „MED-POL“ и „VITUKI“)	28.000.000	36.450.000	36.450.000
680	01-3-2	Трошоци за одржување на зградите и инвентарот	15.000.000	36.050.000	36.050.000
681	01-3-2	Патни трошоци во земјата	3.500.000	5.200.000	5.200.000
682	01-3-2	Трошоци за одржување на моторните возила и за гориво	4.680.000	4.680.000	4.680.000
683	01-3-2	Трошоци за стручно усовршување и специјализација	280.000	280.000	280.000
684	01-3-2	Трошоци на координационата група за реализација на оперативните задачи и обврски што на домашен и меѓународен план произлегуваат како обврски од Конвенцијата за прекуграничното загадување на воздухот на големи далечини	200.000	200.000	200.000
685	01-3-2	Трошоци за одржување на Тринаесеттото заседание на Советот за проблемот „Метеоролошки аспекти на загаденоста на атмосферата“ во рамките на научно-техничката соработка на СФРЈ и на земјите членки на СЕВ во областа на заштитата и унапредувањето на човековата средина	383.000	383.000	383.000
686	01-3-2	Работи на следење на загаденоста на реката Сава со минерални масла	786.000	6.402.000	6.402.000
687	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	400.000	400.000	400.000
Вкупно основна намена 01			849.948.000	1.489.005.040	1.488.940.391
ВКУПНО РАЗДЕЛ 30 (позиции 671 до 687)			849.948.000	1.489.005.040	1.488.940.391

РАЗДЕЛ 31. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Основна намена 01 – Средства за работа на управата

688	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	569.776.000	828.595.500	828.595.500
689	01-2	Средства за материјални трошоци	28.764.000	44.018.000	44.018.000
690	01-3-2	Трошоци за изработка и дистрибуција на југословенските стандарди и техничките прописи	20.000.000	20.000.000	20.000.000
691	01-3-2	Трошоци за преведување на југословенските стандарди на јазиците на народите и народностите на Југославија	22.000.000	37.000.000	37.000.000
692	01-3-2	Трошоци на Комисијата за хомологација на моторните возила	5.000.000	5.000.000	5.000.000
693	01-3-2	Патни трошоци во странство	6.000.000	5.750.000	5.750.000
694	01-3-2	Трошоци за изработка на прописи од подрачјето на алармните системи	2.500.000	1.200.000	1.200.000
695	01-3-2	Патни трошоци во земјата	6.000.000	6.000.000	6.000.000
696	01-3-2	Трошоци за спроведување на системот за атестирање	8.000.000	8.000.000	8.000.000
697	01-3-2	Трошоци за финансирање на проекти на информациониот ситем	8.000.000	8.000.000	8.000.000
698	01-3-2	Меѓународна соработка со ООН, СЕВ и ЗВР	11.000.000	14.269.000	14.269.000
699	01-3-2	Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци	10.700.000	13.700.000	13.700.000
700	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	260.000	-	-
Вкупно основна намена 01			698.000.000	991.532.500	991.532.500
ВКУПНО РАЗДЕЛ 31 (позиции 688 до 700)			698.000.000	991.532.500	991.532.500

1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 32. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
701	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	351.762.000	575.617.300	572.529.703
702	01-2	Средства за материјални трошоци	27.558.000	39.505.000	39.505.000
703	01-3-2	Трошоци за печатење на патентните списи и документацијата	10.000.000	10.000.000	10.000.000
704	01-3-2	Патни трошоци во странство	1.123.000	1.123.000	1.123.000
705	01-3-2	Печатење на патентен гласник	7.000.000	5.823.000	5.823.000
706	01-3-2	Трошоци за изработка на обрасци и материјали за фотокопирање	2.300.000	2.300.000	2.300.000
707	01-3-2	Трошоци за прием и испраќање на патентна документација	980.000	480.000	480.000
708	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка со SZP, OUR-WIPO, SEV	2.000.000	1.600.000	1.600.000
709	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	800.000	800.000	800.000
710	01-3-2	Трошоци за информациониот систем	8.800.000	27.208.300	27.208.300
711	01-3-2	Трошоци за работа на Советот	180.000	180.000	180.000
712	01-3-2	Трошоци за одржување и сервисирање на опремата	560.000	560.000	560.000
713	01-3-2	Трошоци за закуп	8.558.000	4.308.000	4.308.000
714	01-3-2	Набавка на стручна литература	3.000.000	5.200.000	5.200.000
715	01-3-2	Трошоци за преведување на меѓународна патентна документација	120.000	120.000	120.000
716	01-3-2	Трошоци на Сојузниот координационен одбор за творештво	400.000	400.000	400.000
717	01-3-2	Трошоци за стручно усовршување и специјализација	600.000	1.883.700	1.883.700
718	01-3-2	Трошоци за информационите услуги на Југословенскиот центар за техничка и научна документација	1.800.000	1.800.000	1.800.000
719	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	40.000	40.000	40.000
Вкупно основна намена 01			427.581.000	678.948.300	675.860.703
ВКУПНО РАЗДЕЛ 32 (позиции 701 до 719)			427.581.000	678.948.300	675.860.703
РАЗДЕЛ 33. СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ					
Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата					
720	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.513.335.000	1.649.786.000	1.609.612.260
721	01-2	Средства за материјални трошоци	97.722.000	130.030.000	130.030.000
722	01-3-2	Закупи	5.222.000	8.772.000	8.772.000
723	01-3-2	Набавка на жигови и ситен инвентар	15.000.000	16.500.000	16.500.000
724	01-3-2	Трошоци за унапредување на службата	1.600.000	2.380.000	2.380.000
725	01-3-2	Патни трошоци во земјата	91.000.000	116.950.000	116.950.000
726	01-3-2	Патни трошоци во странство	8.500.000	10.200.000	10.200.000
727	01-3-2	Трошоци за меѓународна соработка	350.000	3.351.100	3.351.100
728	01-3-2	Трошоци за издавање на публикации	3.000.000	3.690.000	3.690.000
729	01-3-2	Трошоци за тековно одржување на зградите	45.300.000	45.300.000	45.300.000
730	01-3-2	Трошоци на телекомуникационите врски	5.100.000	600.000	600.000
731	01-3-2	Изработка на стручно-технички прописи, подзаконски акти и упатства во областа на метрологијата	1.000.000	1.300.000	1.300.000
732	01-3-2	Трошоци за работа на Советот и на работните тела за координација на работата и остварување на соработка во областа на метрологијата	1.000.000	1.000.000	1.000.000
733	01-3-2	Трошоци за тековно одржување и сервисирање на лабораториската опрема и инвентарот	20.000.000	17.000.000	17.000.000
734	01-3-2	Трошоци за систематски прегледи и осигурување на работниците што работат под посебни услови	1.370.000	620.000	620.000
735	01-3-2	Трошоци за одржување на товарните возила	18.200.000	31.200.000	31.200.000
736	01-3-2	Трошоци за репрезентација	30.000	30.000	30.000
737	01-3-2	Набавка на заштитна облека и обувки	2.730.000	2.730.000	2.730.000
738	01-3-2	Набавка на стручни публикации и литература	1.300.000	4.800.000	4.800.000
739	01-3-2	Трошоци за механографска обработка на податоци	1.200.000	1.700.000	1.700.000

1	2	3	4	5	6
740	01-3-2	Трошоци за преведување на јазиците на народите и народностите на Југославија, на странски јазици и од странски јазици	840.000	-	-
741	01-3-2	Трошоци за печатење на обрасци врзани за остварување на приходи	18.000.000	24.600.000	24.600.000
742	01-3-2	Трошоци на информативната дејност	550.000	616.000	616.000
743	01-3-2	Набавка на резервни делови и технички материјал	20.000.000	24.568.900	24.568.900
744	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	440.000	969.088	969.088
745	01-3-2	Средства за работа на Југословенскиот центар за техничка и научна документација	1.300.000	-	-
746	01-3-2	Трошоци за изработка на стручен елаборат и студии од областа на метрологијата	8.000.000	-	-
747	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	520.000	520.000	476.700
Вкупно основна намена 01			1.882.609.000	2.099.213.088	2.058.996.048
ВКУПНО РАЗДЕЛ 33 (позиции 720 до 747)			1.882.609.000	2.099.213.088	2.058.996.048

РАЗДЕЛ 34. СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

748	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	48.827.000	68.308.900	68.201.066
749	01-2	Средства за материјални трошоци	2.741.000	4.418.000	4.418.000
750	01-3-2	Трошоци на постојаната делегација за соработка со СЕВ за геологија	1.675.000	1.675.000	1.675.000
751	01-3-2	Трошоци за изработка и печатење на комплексна геолошка карта на Југославија	30.000.000	40.072.000	40.072.000
752	01-3-2	Трошоци на Комисијата за комплексна геолошка карта на Југославија	980.000	980.000	980.000
753	01-3-2	Трошоци за составување на биланс на минералните сировини и подземните води на СФРЈ и за изработка на анализа на сировинската база на СФРЈ	3.970.000	3.970.000	3.970.000
754	01-3-2	Средства за работите на координирање на билатералната соработка во областа на геолошките истражувања на нашата земја со земјите членки на СЕВ	840.000	840.000	840.000
755	01-3-2	Средства за остварување на соработка со невладините меѓнародни геолошки организации	150.000	150.000	150.000
Вкупно основна намена 01			89.183.000	120.413.900	120.306.066
ВКУПНО РАЗДЕЛ 34 (позиции 748 до 755)			89.183.000	120.413.900	120.306.066

РАЗДЕЛ 35. АРХИВ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

756	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	231.822.000	388.631.000	388.631.000
757	01-2	Средства за материјални трошоци	22.360.000	31.160.000	30.603.300
758	01-3-2	Трошоци за репрезентација	150.000	150.000	150.000
759	01-3-2	Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај на војна	560.000	4.914.000	4.914.000
760	01-3-2	Трошоци за одржување на инвентарот	800.000	1.000.000	1.000.000
761	01-3-2	Патни трошоци во странство	1.211.000	1.211.000	1.211.000
762	01-3-2	Трошоци за издавачка дејност	2.853.000	3.853.000	3.853.000
Вкупно основна намена 01			259.756.000	430.919.000	430.362.300
ВКУПНО РАЗДЕЛ 35 (позиции 756 до 762)			259.756.000	430.919.000	430.362.300

РАЗДЕЛ 36. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

763	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	573.565.000	999.680.200	999.680.200
764	01-2	Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата	264.680.000	294.180.000	294.180.000

1	2	3	4	5	6
765	01-3-2	Трошоци за експлоатација и одржување на специјалниот воз	123.724.000	128.724.000	128.724.000
766	01-3-2	Трошоци за ловство и одржување на ловните објекти што ги користи федерацијата	64.200.000	64.200.000	64.200.000
767	01-3-2	Трошоци за одржување и унапредување на ловно-шумското стопанство „Копривница“, Бугојно	6.000.000	6.000.000	6.000.000
768	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	2.400.000	2.400.000	2.400.000
769	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	1.340.000	1.340.000	1.340.000
Вкупно основна намена 01			1.035.909.000	1.496.524.200	1.496.524.200
ВКУПНО РАЗДЕЛ 36 (позиции 763 до 769)			1.035.909.000	1.496.524.200	1.496.524.200

РАЗДЕЛ 37. СЕРВИС ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ НА ОПШТЕСТВЕНА ИСХРАНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

770	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	818.440.000	1.232.944.000	1.232.944.000
771	01-2	Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата	140.603.000	174.603.000	174.603.000
772	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	300.000	300.000	125.000
Вкупно основна намена 01			959.343.000	1.407.847.000	1.407.672.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 37 (позиции 770 до 772)			959.343.000	1.407.847.000	1.407.672.000

РАЗДЕЛ 38. АВИО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Основна намена 01 – Средства за работа на органите на управата

773	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	161.082.000	348.832.200	348.832.200
774	01-2	Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата	533.220.000	801.761.000	801.761.000
775	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	100.000	100.000	-
Вкупно основна намена 01			694.402.000	1.150.693.200	1.150.593.200
ВКУПНО РАЗДЕЛ 38 (позиции 773 до 775)			694.402.000	1.150.693.200	1.150.593.200

РАЗДЕЛ 39. СЕРВИС ЗА ФИНАНСИСКО-МАТЕРИЈАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Основна намена 01. – Средства за работа на органите на управата

776	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	478.037.000	809.133.000	809.133.000
777	01-2	Средства за материјални трошоци	18.928.000	51.459.000	51.459.000
778	01-3-2	Средства за репродукционен материјал и резервни делови	18.000.000	38.000.000	38.000.000
779	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	168.000	168.000	168.000
Вкупно основна намена 01			515.133.000	898.760.000	898.760.000
ВКУПНО РАЗДЕЛ 39 (позиции 776 до 779)			515.133.000	898.760.000	898.760.000

РАЗДЕЛ 40. СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Основна намена 01. – Средства за работа на органите на управата

780	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	679.298.000	1.081.828.000	1.078.672.091
781	01-2	Средства за материјални трошоци	70.232.000	116.002.000	116.002.000
782	01-3-2	Трошоци за франкирање на пошта	33.600.000	53.600.000	53.600.000

1	2	3	4	5	6
783	01-3-2	Трошоци за печатење и препис на материјали	44.320.000	64.320.000	64.320.000
784	01-3-2	Средства за набавка на канцелариски и друг потрошен материјал за сојузните органи	15.000.000	30.000.000	30.000.000
		Вкупно основна намена 01	842.450.000	1.345.750.000	1.342.594.091
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 40 (позиции 780 до 784)	842.450.000	1.345.750.000	1.342.594.091

**РАЗДЕЛ 41. УПРАВА НА ДЕЛОВНИТЕ
ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ**
**Основна намена 01. – Средства за работа на
органите на управата**

785	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	1.670.680.000	2.891.100.300	2.891.100.300
786	01-2	Средства за материјални трошоци	110.150.000	171.139.000	171.139.000
787	01-3-2	Трошоци за греење, електрична енергија, вода и други услуги	1.171.415.000	1.621.415.000	1.621.415.000
788	01-3-2	Режиски трошоци во врска со одржувањето на зградите и опремата	187.375.000	257.375.000	257.375.000
789	01-3-2	Трошоци за осигурување на зградите и опремата	50.000.000	100.000.000	100.000.000
790	01-3-2	Трошоци за заедничките телефонски централи	9.200.000	9.200.000	9.200.000
791	01-3-2	Трошоци за противпожарна и техничка заштита на објектите	195.000.000	195.000.000	195.000.000
792	01-3-2	Набавка на облека, обувки и опрема за заштита при работата	12.520.000	12.520.000	12.520.000
793	01-3-2	Придонес за користење на градежно земјиште	250.700.000	589.700.000	589.700.000
794	01-3-2	Трошоци за транспортни услуги	4.080.000	9.080.000	9.080.000
795	01-3-2	Трошоци за специјални телефонски врски	20.000.000	26.000.000	26.000.000
796	01-3-3	Работи во врска со народната одбрана	600.000	600.000	600.000
		Вкупно основна намена 01	3.681.720.000	5.883.129.300	5.883.129.300
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 41 (позиции 785 до 786)	3.681.720.000	5.883.129.300	5.883.129.300

РАЗДЕЛ 42. АВТО-СЕРВИС НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

**Основна намена 01 – Средства за работа на
органите на управата**

797	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	589.430.000	967.248.100	967.248.100
798	01-2	Средства за материјални трошоци	15.774.000	31.652.000	31.643.000
799	01-3-2	Надомест за работа во денови на државни празници	2.500.000	2.500.000	2.500.000
800	01-3-2	Набавка на резервни делови и трошоци за други намени	210.386.000	397.546.000	397.546.000
801	01-3-2	Набавка на алати и уреди	500.000	500.000	500.000
802	01-3-3	Набавка на транспортни средства за потребите на народната одбрана	14.220.000	14.220.000	14.220.000
		Вкупно основна намена 01	832.810.000	1.413.666.100	1.413.657.100
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 42 (позиции 797 до 802)	832.810.000	1.413.666.100	1.413.657.100

**РАЗДЕЛ 43. СЛУЖБА ЗА РАБОТИ
НА ПРЕВЕДУВАЊЕ**

**Основна намена 01 – Средства за работа на
органите на управата**

803	01-1-1	Средства за лични доходи на работниците	606.592.000	972.524.000	966.738.700
804	01-2	Средства за материјални трошоци	36.900.000	66.713.000	66.713.000
805	01-3-2	Надомест на надворешни соработници	8.718.000	22.718.000	22.718.000
806	01-3-2	Надомест за одвоен живот од семејството	2.500.000	2.500.000	2.500.000
807	01-3-2	Патни трошоци во странство	843.000	843.000	843.000
808	01-3-2	Трошоци за стручно усовршување и специјализација на преведувачите за странски јазици	1.000.000	1.000.000	1.000.000
809	01-3-2	Средства за „устројување“ на банката на термини	1.200.000	1.200.000	1.200.000

1	2	3	4	5	6
810	01-3-3	Работи во врски со народната одбрана	100.000	100.000	100.000
		Вкупно основна намена 01	657.853.000	1.067.598.000	1.061.812.700
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 43 (позиции 803 до 810)	657.853.000	1.067.598.000	1.061.812.700
РАЗДЕЛ 44. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ					
Основна намена 06 – Други општи општествени потреби					
Општествено-политички организации					
Дотација на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија					
811	06-2	Финансирање на меѓународната дејност	18.000.000	18.000.000	18.000.000
812	06-2	Финансирање на Програмата за научна документација од меѓународното работничко движење	15.000.000	15.000.000	15.000.000
813	06-2	Програма за финансирање на издавачките дејности за странство	25.000.000	25.000.000	25.000.000
814	06-2	Финансирање на работата на Политичката школа „Јосип Брзо Тито“ во Кумровец	54.000.000	54.000.000	54.000.000
815	06-2	Издавање на собраните дела на „Јосип Броз Тито“	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Дотација на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија					
816	06-2	Финансирање на Програмата за работа на Сојузната конференција	1.070.174.000	1.461.274.000	1.456.926.322
817	06-2	Средства за Центарот „Едвард Кардељ“	56.000.000	70.000.000	70.000.000
818	06-2	Средства за спомен подрачјето „Сремски фронт“	15.000.000	15.000.000	15.000.000
819	06-2	Дотација на весникот „Борба“	876.000.000	1.376.000.000	1.376.000.000
820	06-2	За списанието „Југословенски преглед“ – српскохрватско издание	32.886.000	53.886.000	53.886.000
821	06-2	За списанието „Меѓународна политика“ – српскохрватско издание	20.503.000	30.503.000	30.503.000
822	06-2	За списанието „Жената денас“	4.698.000	4.698.000	4.698.000
823	06-2	Финансирање на програмата за работа на Советот на СК на ССРНЈ за заштита и унапредување на човековата средина	32.480.000	48.680.000	48.680.000
824	06-2	Конференција за развој на месните заедници на Југославија	26.142.000	39.142.000	39.142.000
Дотација на Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија					
825	06-2	Финансирање на програмата за работа на Конференцијата	675.359.000	834.059.000	834.059.000
826	06-2	Прослава на Денот на младоста	107.394.000	177.394.000	177.394.000
827	06-2	Финансирање на меѓународните активности на колективните членови на ССМЈ	16.250.000	24.350.000	24.350.000
828	06-2	За весникот „Младост“	143.318.000	225.318.000	225.318.000
829	06-2	За списанието „Идеи“	12.528.000	20.528.000	20.528.000
830	06-2	За младинскиот фестивал на трудот	8.445.000	8.445.000	8.445.000
831	06-2	За други активности	60.060.000	60.060.000	60.060.000
832	06-2	Средства за работа на Комисијата со младина на привремен престој во странство	9.952.000	14.952.000	14.952.000
833	06-2	Издавачка дејност на Претседателството (ЦИДИД)	9.975.000	24.875.000	24.875.000
Дотација за Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија					
834	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	242.958.000	334.458.000	334.458.000
835	06-2	За весникот „4. јули“	119.770.000	149.770.000	149.770.000

1	2	3	4	5	6
		Дотација за Црвениот крст Југославија			
836	06-2	Финансирање на програмот за работа на Претседателството	134.662.000	175.662.000	175.662.000
837	06-2	Служба за потраги	4.445.000	4.445.000	4.445.000
838	06-2	Членарина на Лигата, МКЦК	29.399.000	39.199.000	39.199.000
839	06-2	Работи во врска со народната одбрана	3.494.000	3.494.000	3.494.000
840	06-2	Центар за обука на надри на Црвениот крст и Црвениот полумесец од земјите во развој и од неврзаните земји	8.190.000	11.190.000	11.190.000
841	06-2	Меѓународни хуманитарни помошти во слу- чај на елементарни и други масовни несреќи	2.535.000	2.535.000	2.535.000
		Дотации на Југословенската лига за мир, независност и рамноправност на народите			
842	06-2	Финансирање на програмата за работа на Лигата	16.856.000	28.856.000	28.856.000
		Дотација на Сојузот на здруженијата за Обединетите нации на Југославија			
843	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	2.366.000	3.566.000	3.566.000
		Дотација на Сојузот на резер- вните воени старешини на Ју- гославија			
844	06-2	Финансирање на програмата за работа на Сојузот	93.776.000	136.776.000	136.776.000
		Сојуз за физичка култура на Југославија			
845	06-2	Трошоци за меѓународни активности во об- ласта на физичката култура на Југославија	886.000.000	1.516.000.000	1.516.000.000
846	06-2	Вонредни програми на спортски манифеста- ции што се одржуваат во 1987 година	196.000.000	346.000.000	346.000.000
847	06-2	Средства за СПЕНС	300.000	300.000	-
848	06-2	Средства за Универзијадата Загреб '87	870.500.000	-	-
		Народна техника – Сојуз на организациите за техничка култура на Југославија			
849	06-2	За меѓународни активности во областа на техничката култура на Југославија	33.925.000	39.925.000	39.925.000
		Противпожарен сојуз на Југославија			
850	06-2	За противпожарна заштита	4.760.000	4.760.000	4.760.000
		Вкупно основна намена 06	5.942.600.000	7.401.600.000	7.396.952.322
		ВКУПНО РАЗДЕЛ 44 (позиции 811 до 850)	5.942.600.000	7.401.600.000	7.396.952.322

Член 5

Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1987 година се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

605.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ИЗМЕНЕТЕ И ДОПОЛНЕ-
НИЈАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988
ГОДИНА**

Се прогласуваат Измените и дополненијата на Буџетот на федерацијата за 1988 година, што ги усвои Собра-

нието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година.

П. бр. 859
29 јули 1988 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Стане Доланич, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с.р.

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Буџетот на федерацијата за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/88), во член 1 во точка 1 износот: „4.532.889,300.000” се заменува со износот: „5.759.757,900.000”, во точка 2 износот: „5.659.933,300.000” се заменува со износот: „7.010.051,100.000”, во точка 3 износот: „1.127.044,000.000” се заменува со износот: „1.250.293,200.000” и во точка 4 износот: „1.127.044,000.000” се заменува со износот: „1.250.293,200.000”.

Член 2

Во член 2 износот: „4.200.000.000” се заменува со износот: „6.700.000.000”.

Член 3

Во член 3 се вршат измените и дополненијата:

А) во Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на Југословенската народна армија во 1988 година во оддел I. Приходи:

1) во Вид 03. Даноци на промет на производи и на надомести за вршење услуги, во формата на приходи 03-1 Данок на промет на производи износот: „1.824.661,158.000” се заменува со износот: „2.308.030,873.000”, во потформата на приходите 03-1-1 Дел од основниот данок на промет на производи, износот: „1.824.661,158.000” се заменува со износот: „2.308.030,873.000”, а во ставката Вкупно вид 03 износот: „1.824.661,158.000” се заменува со износот: „2.308.030,873.000”;

2) во Вид 06. Царина и други увозни давачки и лежарина, во формата на приходите 06-1 Царина, износот: „469.794,474.000” се заменува со износот: „600.359,996.000”, во формата на приходите 06-2 Посебни увозни давачки и такси износот: „683.876,300.000” се заменува со износот: „990.874,726.000”, во потформата на приходите 06-2-2 Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки износот: „314.401,808.000” се заменува со износот: „379.304,655.000”, во потформата на приходите 06-2-3 Посебна давачка за царинско евидентирање износот: „56.167,974.000” се заменува со износот: „69.179,064.000”, во потформата на приходите 06-2-4 Лежарина за стоки сместени во царински магацини износот: „13.342.000” се заменува со износот: „64.345.000”, во потформата на приходите 06-2-5 Посебна такса на увезените стоки износот: „313.293,176.000” се заменува со износот: „542.326,662.000”.

Во ставката Вкупно вид 06 износот: „1.153.670,774.000” се заменува со износот: „1.591.234,722.000”.

3) во Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници, во формата на приходите 08-1 Придонеси на републиките и на автономните покраини износот: „751.836,168.000” се заменува со износот: „864.132,305.000”, во потформата на приходите 08-1-1 Придонес на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, износот: „103.205,081.000” се заменува со износот: „66.133,202.000”, во потформата на приходите 08-1-2 Придонес на Социјалистичка Република Црна Гора износот: „15.860,024.000” се заменува со износот: „8.215,989.000”, во потформата на приходите 08-1-3 Придонес на Социјалистичка Република Хрватска износот: „189.324,243.000” се заменува со износот: „246.839,617.000”, во потформата на приходите 08-1-4 Придонес на Социјалистичка Република Македонија износот: „44.055,621.000” се заменува со износот: „26.048,011.000”, во потформата на приходите 08-1-5 Придонес на Социјалистичка Република Словенија износот: „134.388,804.000” се заменува со износот: „175.291,965.000”, во потформата на приходите 08-1-6 Придонес на Социјалистичка Република Србија без автономните покраини износот: „179.823,553.000” се заменува со износот: „233.742,594.000”, во потформата на приходите 08-1-7 Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Косово износот: „3.503,557.000” се заменува со износот: „1.814,952.000”, во потформата на приходите 08-1-8 Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина износот: „81.675,285.000” се заменува со износот:

„106.045,975.000”, во Ставката Вкупно вид 08 износот: „751.836,168.000” се заменува со износот: „864.132,305.000”, а во ставката Вкупни приходи за распоред (видови 03, 06 и 08) износот: „3.730.168,100.000” се заменува со износот: „4.763.397,900.000”.

Во оддел II. Распоред на приходите:

1) во Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита, во распоредната група 02-1 Средства за Југословенската народна армија износот: „3.730.168,100.000” се заменува со износот: „4.763.397,900.000”, во распоредната подгрупа 02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во текуштата година износот: „3.730.168,100.000” се заменува со износот: „4.763.397,900.000”, а во ставката Вкупно основна намена 02 износот: „3.730.168,100.000” се заменува со износот: „4.763.397,900.000”.

2) во ставка Вкупно распоредени приходи на Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на Југословенската народна армија износот: „3.730.168,100.000” се заменува со износот: „4.763.397,900.000”.

Б) Во Подбилансот на приходите и расходите на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федерацијата за 1988 година, во оддел I. Приходи:

1) во Вид 03. Даноци на промет на производите и на надомести за вршење услуги, во формата на приходите 03-1 Данок на промет на производи износот: „910.606,842.000” се заменува со износот: „1.031.406,027.000”, во потформата на приходите 03-1-1 Дел од основниот данок на промет на производи износот: „910.606,842.000” се заменува со износот: „1.031.406,027.000”, а во ставка Вкупно вид 03 износот: „910.606,842.000” се заменува со износот: „1.031.406,027.000”;

2) во Вид 05. Такси, во формата на приходите 05-1 Административни такси износот: „8.204,800.000” се заменува со износот: „14.199,800.000”, во потформата на приходите 05-1-1 Конзуларни такси износот: „7.500,000.000” се заменува со износот: „13.495,000.000”, а во ставката Вкупно вид 05 износот: „8.205,000.000” се заменува со износот: „14.200,000.000”;

3) во Вид 06. Царина и други увозни давачки и лежарина, во формата на приходите 06-1 Царина износот: „234.453,426.000” се заменува со износот: „268.287,104.000”, во потформата на приходите 06-2 Посебни увозни давачки и такси износот: „341.292,100.000” се заменува со износот: „442.799,174.000”, во потформата на приходите 06-2-2 Посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки износот: „156.903,892.000” се заменува со износот: „169.502,545.000”, во потформата на приходите 06-2-3 Давачка за царинско евидентирање износот: „28.030,926.000” се заменува со износот: „30.914,536.000”, во потформата на приходите 06-2-4 Лежарина за стоки сместени во царинските магацини износот: „6.658.000” се заменува со износот: „28.755.000”, во потформата на приходите 06-2-5 Посебна такса на увезените стоки износот: „156.350,624.000” се заменува со износот: „242.353,338.000”.

Во ставката Вкупно вид 06 износот: „575.745,526.000” се заменува со износот: „711.086,278.000”;

4) во Вид 07. Приходи по посебни сојузни прописи, Приходи на органите на управата и други приходи, во формата на приходите 07-2 Приходи на органите на управата износот: „40.000,000.000” се заменува со износот: „60.000,000.000”, во потформата на приходите 07-2-1 Приходи на сојузните органи и организации износот: „40.000,000.000” се заменува со износот: „60.000,000.000”, во формата на приходите 07-4 Други приходи износот: „20.000,000.000” се заменува со износот: „43.800,000.000”, а во ставката Вкупно вид 07 износот: „60.000,000.000” се заменува со износот: „103.800,000.000”;

5) во Вид 08. Приходи од други општествено-политички заедници, во формата на приходите 08-1 Придонеси на републиките и на автономните покраини износот: „375.207,832.000” се заменува со износот: „386.160,895.000”, во потформата на приходите 08-1-1 Придонес на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина износот: „51.505,044.000” се заменува со износот: „29.553,410.000”, во потформата на приходите 08-1-2 Придонес на Социјалистичка Република Црна Гора износот: „7.915,028.000” се заменува со износот: „3.671,537.000”, во потформата на

приходите 08-1-3 Придонес на Социјалистичка Република Хрватска износот: „94.483,269.000“ се заменува со износот: „110.306,960.000“, во потформата на приходите 08-1-4 Придонес на Социјалистичка Република Македонија износот: „21.986,192.000“ се заменува со износот: „11.640,258.000“, во потформата на приходите 08-1-5 Придонес на Социјалистичка Република Словенија износот: „67.067,447.000“ се заменува со износот: „78.333,957.000“, во потформата на приходите 08-1-6 Придонес на Социјалистичка Република Србија без автономните покраини износот: „89.741,899.000“ се заменува со износот: „104.454,201.000“, во потформата на приходите 08-1-7 Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Косово износот: „1.748,468.000“ се заменува со износот: „811,060.000“, во потформата на приходите 08-1-8 Придонес на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина износот: „40.760,485.000“ се заменува со износот: „47.389,512.000“, во ставката Вкупно вид 08 износот: „375.207,832.000“ се заменува со износот: „386.160,895.000“;

6) во ставката Вкупни приходи за распоред (видови 03, 05, 06, 07 и 08) износот: „1.929.765,200.000“ се заменува со износот: „2.246.653,200.000“.

Во Оддел II. Распоред на приходите:

1) во Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во распоредната група 01-1 Средства што работниците ги стекнуваат како доход на работната заедница износот: „118.249,216.000“ се заменува со износот: „198.056,525.000“, во распоредната подгрупа 01-1-1 Средства за лични доходи износот: „117.293,216.000“ се заменува со износот: „197.100,525.000“, во распоредната група 01-2 Средства за материјални трошоци износот: „16.448,318.000“ се заменува со износот: „25.907,751.000“, во распоредната група 01-3 Средства за посебни намени износот: „200.167,739.000“ се заменува со износот: „258.705,644.000“, во распоредната подгрупа 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и делегатите износот: „5.249,725.000“ се заменува со износот: „8.316,390.000“, во распоредната подгрупа 01-3-2 Други посебни намени износот: „110.173,543.000“ се заменува со износот: „113.194,783.000“, во распоредната подгрупа 01-3-3 Средства за општи потреби износот: „84.744,471.000“ се заменува со износот: „137.194,471.000“, а во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „334.685,273.000“ се заменува со износот: „482.669,920.000“;

2) во Основна намена 04. Трансферни средства на други општествено-политички заедници, во распоредната група 04-2 Дополнителни средства, износот: „446.775,700.000“ се заменува со износот: „403.048,000.000“, во распоредната подгрупа 04-2-1 Дополнителни средства на буџетите од републиките и од автономните покраини износот: „446.775,700.000“ се заменува со износот: „403.048,000.000“, а во ставката Вкупно основна намена 04 износот: „446.775,700.000“ се заменува со износот: „403.048,000.000“;

3) во Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности во распоредната група 05-9 Пензиско-инвалидско осигурување износот: „833.909,865.000“ се заменува со износот: „1.019.714,546.000“, во распоредната група 05-11 Боречко-инвалидска заштита износот: „220.810,753.000“ се заменува со износот: „261.858,087.000“, а во ставката Вкупно основна намена 05 износот: „1.054.711,618.000“ се заменува со износот: „1.281.572,633.000“;

4) во Основна намена 06. Други општи општествени потреби, во распоредната група 06-2 Општествено-политички организации и општествени организации износот: „11.041,527.000“ се заменува со износот: „15.659,947.000“, во распоредната група 06-11 Надомест на Службата на општественото книговодство износот: „831,000.000“ се заменува со износот: „1.324,600.000“, во распоредната група 06-12 Друго, износот: „45.566,000.000“ се заменува со износот: „15.402,000.000“, а во ставката Вкупно основна намена 06 износот: „57.438,527.000“ се заменува со износот: „32.386,547.000“;

5) во Основна намена 07. Средства на резервите на федерацијата, во распоредната група 07-2 Текушта буџетска резерва износот: „4.200,000.000“ се заменува со износот: „6.680,000.000“, а во ставката Вкупно основна намена 07 износот: „5.100,000.000“ се заменува со износот: „7.580,000.000“;

6) во Основна намена 08. Орочени и издовени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата, во распоредната група 08-4 Обврски по кредитите износот: „30.874,082.000“ се заменува со износот: „39.396,100.000“, во распоредната подгрупа 08-4-2 Долгорочни обврски од поранешните години износот: „30.874,082.000“ се заменува со износот: „39.396,100.000“, а во ставката Вкупно основна намена 08 износот: „30.874,082.000“ се заменува со износот: „39.396,100.000“;

7) во ставката Вкупно распоредени приходи на Подбилансот на средствата за финансирање на другите функции и обврски на федерацијата, како и за резерви на федерацијата во 1988 година износот: „1.929.765,200.000“ се заменува со износот: „2.246.653,200.000“.

Член 4

Во член 4 износот: „3.730.168,100.000“ се заменува со износот: „4.763.397,900.000“, во Раздел 1. Сојузен секретаријат за народна одбрана, Основна намена 02. Народна одбрана и општествена самозаштита, во позицијата 1 подгрупата 02-1-1 Средства за Југословенската народна армија во текуштата година износот: „3.730.168,100.000“ се заменува со износот: „4.763.397,900.000“, во ставката Вкупно основна намена 02 износот: „3.730.168,100.000“ се заменува со износот: „4.763.397,900.000“, а во ставката Вкупно раздел 1 износот: „3.730.168,100.000“ се заменува со износот: „4.763.397,900.000“.

Член 5

Во член 5 износот: „1.929.765,200.000“ се заменува со износот: „2.246.653,200.000“.

1) Во Раздел 1. Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Глава 1. Претседателство, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 1. Средства за лични доходи на работниците износот: „1.084,704.000“ се заменува со износот: „1.681,128.000“, во позицијата 2. Средства за материјални трошоци износот: „27.600.000“ се заменува со износот: „41,676.000“, во позицијата 3. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „167,003.000“ се заменува со износот: „301,896.000“, во позицијата 4. Надомест за одвоен живот од семејството износот: „5,040.000“ се заменува со износот: „8,640.000“, во позицијата 5. Патни трошоци износот: „5,786.000“ се заменува со износот: „10,786.000“, во позицијата 6. Канцелариски материјал износот: „25,200.000“ се заменува со износот: „45,200.000“, во позицијата 7. Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци износот: „8,446.000“ се заменува со износот: „16,446.000“, во позицијата 8. Трошоци за репрезентација износот: „5,335.000“ се заменува со износот: „8,335.000“, во позицијата 9. Патувања и посети износот: „117,686.000“, се заменува со износот: „217,686.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1.553.015.000“ се заменува со износот: „2.438.008.000“, а во ставката Вкупно глава 1 износот: „1.553,015.000“ се заменува со износот: „2.438.008.000“.

Во Глава 2. Служба за репрезентативните објекти на Претседателството на СФРЈ, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 18. Средства за лични доходи на работниците износот: „510.024.000“ се заменува со износот: „746,850.000“, во позицијата 19. Средства за материјални трошоци износот: „192.979.000“ се заменува со износот: „291.399.000“, во позицијата 22. Лични доходи на сезонските работници износот: „2.011.000“ се заменува со износот: „3,511.000“, во позицијата 24. Трошоци на програмите за посети во репрезентативните објекти износот: „63,370.000“ се заменува со износот: „73,370.000“, во позицијата 25. Трошоци за одржување и користење на репрезентативните вили на Брисни износот: „294,358.000“ се заменува со износот: „364,358.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1.198,010.000“ се заменува со износот: „1.614,756.000“, а во ставката Вкупно раздел 1 (позиции 1 до 25) износот: „2.751,025.000“ се заменува со износот: „4.052,764.000“.

2) Во Раздел 2. Собрание на СФРЈ, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 26. Средства за лични доходи на работниците износот: „4.014,754.000“ се заменува со износот: „6.350,595.000“, во позицијата 27. Средства за материјални трошоци износот: „172,659.000“ се заменува со износот:

„260,715.000“, во позицијата 28. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „3,241,336.000“ се заменува со износот: „5,053,143.000“, во позицијата 30. Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци износот: „174,000.000“ се заменува со износот: „194,000.000“, во позицијата 31. Надомест за работа подлога од полното работно време износот: „24,750.000“ се заменува со износот: „39,750.000“, во позицијата 33. Трошоци за работа на делегатите и собраниските тела износот: „558,000.000“ се заменува со износот: „658,000.000“, во позицијата 35. Преплата на службени весници, билтени и списанија износот: „23,640.000“ се заменува со износот: „28,640.000“, во позицијата 38. Трошоци на парламентарните делегации износот: „110,000.000“ се заменува со износот: „140,000.000“, во позицијата 39. Трошоци за репрезентација износот: „11,844.000“ се заменува со износот: „14,844.000“, во позицијата 42. Трошоци за одржување на возниот парк износот: „140,000.000“ се заменува со износот: „150,000.000“, во позицијата 45. Средства за амортизација износот: „152,732.000“ се заменува со износот: „272,732.000“, во позицијата 46. Канцелариски материјал, ситен инвентар, хартија и друг потрошен материјал износот: „253,000.000“ се заменува со износот: „353,000.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „9,410,270.000“ се заменува со износот: „14,048,974.000“, а во ставката Вкупно раздел 2 (позиции 26 до 53) износот: „9,410,270.000“ се заменува со износот: „14,048,974.000“.

3) Во Раздел 3. Совет на федерацијата, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 54. Средства за лични доходи на работниците износот: „390,312.000“ се заменува со износот: „613,353.000“, во позицијата 55. Средства за материјални трошоци износот: „18,170.000“ се заменува со износот: „27,436.000“, во позицијата 56. Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци износот: „3,600.000“ се заменува со износот: „5,000.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „415,874.000“ се заменува со износот: „649,581.000“, а во ставката Вкупно Раздел 3 (позиции 54 до 61) износот: „415,874.000“ се заменува со износот: „649,581.000“.

4) Во Раздел 4. Сојузен извршен совет, Глава 1. Сојузен извршен совет, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 62. Средства за лични доходи на работниците износот: „1,956,912.000“ се заменува со износот: „3,117,138.000“, во позицијата 63. Средства за материјални трошоци износот: „335,844.000“ се заменува со износот: „536,563.000“, во позицијата 64. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „521,220.000“ се заменува со износот: „787,761.000“, во позицијата 65. Надомест за одвоен живот од семејството износот: „20,160.000“ се заменува со износот: „32,160.000“, во позицијата 66. Надомест на надворешни соработници износот: „5,076.000“ се заменува со износот: „6,076.000“, во позицијата 67. Трошоци за закуп на купеа на Југословенската железница износот: „34,345.000“ се заменува со износот: „54,345.000“, во позицијата 68. Патни трошоци во странство износот: „410,400.000“ се заменува со износот: „710,400.000“, во позицијата 69. Средства за потребите на Комисијата на СЕВ износот: „25,225.000“ се заменува со износот: „35,225.000“, во позицијата 70. Трошоци за репрезентацијата износот: „13,500.000“ се заменува со износот: „33,500.000“, во позицијата 71. Трошоци за меѓународна соработка износот: „152,800.000“ се заменува со износот: „172,800.000“, во позицијата 72. Трошоци за работа на Сојузниот правен совет износот: „2,082.000“ се заменува со износот: „3,082.000“, во позицијата 73. Трошоци за работа на Сојузниот економски совет износот: „2,268.000“ се заменува со износот: „3,268.000“, во позицијата 74. Трошоци на Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување износот: „16,808.000“ се заменува со износот: „20,808.000“, во позицијата 75. Трошоци за работа на Сојузниот совет за меѓународни односи износот: „15,236.000“ се заменува со износот: „17,236.000“, во позицијата 76. Трошоци за работа на Сојузниот општествен совет за стопански развој и економска политика износот: „15,000.000“ се заменува со износот: „20,000.000“, во позицијата 78. Трошоци за работа на Комисијата на СИС за односи со верските заедници износот: „2,087.000“ се заменува со износот: „3,887.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „3,592,800.000“ се заменува со износот: „5,618,086.000“, во ставката Вкупно Глава 1 износот: „3,592,800.000“ се заменува со износот: „5,618,086.000“.

Во Глава 2. Служба за персонални работи на СИС, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 83. Средства за лични доходи на работниците износот: „72,864.000“ се заменува со износот: „120,777.000“, во позицијата 84. Средства за материјални трошоци износот: „5,354.000“ се заменува со износот: „8,397.000“, во позицијата 85. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите на располагање и на лицата со посебен статус износот: „238,092.000“ се заменува со износот: „460,590.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „316,310.000“ се заменува со износот: „589,764.000“, во ставката Вкупно Глава 2 износот: „316,310.000“ се заменува со износот: „589,764.000“.

Во Глава 3. Служба на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 86. Средства за лични доходи на работниците износот: „151,116.000“ се заменува со износот: „242,703.000“, во позицијата 87. Средства за материјални трошоци износот: „6,222.000“ се заменува со износот: „9,395.000“, во позицијата 89. Средства што за определени потреби и се пренесуваат на Југословенската народна армија износот: „138,000.000“ се заменува со износот: „246,000.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „319,367.000“ се заменува со износот: „522,127.000“, во ставката Вкупно Глава 3 износот: „319,367.000“ се заменува со износот: „522,127.000“.

Во Глава 4. Меморијален центар „Јосип Броз Тито“, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 90. Средства за лични доходи на работниците износот: „832,116.000“ се заменува со износот: „1,382,508.000“, во позицијата 91. Средства за материјални трошоци износот: „396,642.000“ се заменува со износот: „598,929.000“, во позицијата 94. Трошоци на изложбената дејност износот: „21,600.000“ се заменува со износот: „36,600.000“, во позицијата 95. Трошоци за текушто и инвестиционо одржување износот: „96,492.000“ се заменува со износот: „206,492.000“, во позицијата 96. Надомест за работа во денови на државните празници и за ненормирано работно време износот: „5,040.000“ се заменува со износот: „8,040.000“, во позицијата 97. Надомест за работа на надворешни соработници износот: „3,600.000“ се заменува со износот: „4,600.000“, во позицијата 98. Трошоци за работа и одржување на родната кука Кумровец износот: „8,640.000“ се заменува со износот: „12,640.000“, во позицијата 101. Трошоци на научниот собир „ТИТО и неврзаните“ износот: „38,400.000“ се заменува со износот: „48,400.000“, во позицијата 102. Средства за одржување на островот Ванга износот: „96,000.000“ се заменува со износот: „190,000.000“, во позицијата 103. Трошоци за издавачка дејност износот: „45,600.000“ се заменува со износот: „85,600.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1,610,090.000“ се заменува со износот: „2,639,769.000“, во ставката Вкупно глава 4 износот: „1,610,090.000“ се заменува со износот: „2,639,769.000“, во ставката Вкупно раздел 4 (позиции 62 до 104) износот: „5,838,567.000“ се заменува со износот: „9,369,746.000“.

5) Во Раздел 5. Уставен суд на Југославија, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 105. Средства за лични доходи на работниците износот: „384,528.000“ се заменува со износот: „644,460.000“, во позицијата 106. Средства за материјални трошоци износот: „39,675.000“ се заменува со износот: „59,909.000“, во позицијата 107. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „171,216.000“ се заменува со износот: „311,349.000“, во позицијата 108. Надомест за одвоен живот од семејството износот: „6,720.000“ се заменува со износот: „7,720.000“, во позицијата 109. Издавање на збирката „Одлуки и мислења на Уставниот суд на Југославија“ износот: „10,320.000“ се заменува со износот: „14,320.000“, во позицијата 110. Патни трошоци во странство износот: „3,000.000“ се заменува со износот: „6,000.000“, во позицијата 111. Патни трошоци во земјата, износот: „2,000.000“ се заменува со износот: „4,000.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „619,395.000“ се заменува со износот: „1,049,694.000“, а во ставката Вкупно раздел 5 (позиции 105 до 113) износот: „619,395.000“ се заменува со износот: „1,049,694.000“.

6) Во Раздел 6. Сојузен суд, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 4. Средства за лични доходи на работниците износот: „366,000.000“ се заменува со износот: „671,259.000“, во о-

зицијата 115. Средства за материјални трошоци износот: „57.500.000“ се заменува со износот: „86.825.000“, во позицијата 116. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „199.584.000“ се заменува со износот: „314.571.000“, во позицијата 118. Издавање на „Збирка на судски одлуки“ износот: „2.160.000“ се заменува со износот: „4.160.000“, во позицијата 121. Преведување на јазиците на народите и народности износот: „1.500.000“ се заменува со износот: „2.500.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „637.272.000“ се заменува со износот: „1.089.843.000“, а во ставката Вкупно раздел 6 (позиции 114 до 128) износот: „637.272.000“ се заменува со износот: „1.089.843.000“.

7) Во Раздел 7. Сојузно јавно обвинителство, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 129. Средства за лични доходи на работниците износот: „153.360.000“ се заменува со износот: „253.482.000“, во позицијата 130. Средства за материјални трошоци износот: „15.180.000“ се заменува со износот: „22.921.000“ во позицијата 131. Средства во позицијата: „131. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „111.240.000“ се заменува со износот: „171.543.000“, во позицијата 132. Надомест за одвоен живот од семејството износот: „2.520.000“ се заменува со износот: „4.520.000“, во позицијата 136. Патни трошоци во земјата износот: „1.200.000“ се заменува со износот: „2.400.000“, во позицијата 137. Трошоци за престој на странски делегации износот: „936.000“ се заменува со износот: „1.936.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „285.624.000“ се заменува со износот: „457.990.000“, а во ставката Вкупно раздел 7 (позиции 129 до 139) износот: „285.624.000“ се заменува со износот: „457.990.000“.

8) Во раздел 8. Сојузно јавно правобранителство, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 140. Средства за лични доходи на работниците износот: „108.432.000“ се заменува со износот: „179.799.000“, во позицијата 141. Средства за материјални трошоци износот: „9.315.000“ се заменува со износот: „14.065.000“, во позицијата 142. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „24.740.000“ се заменува со износот: „44.436.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „148.137.000“ се заменува со износот: „243.950.000“, а во ставката Вкупно раздел 8 (позиции 140 до 149) износот: „148.137.000“ се заменува со износот: „243.950.000“.

9) Во Раздел 9. Сојузен општествен правобранител на самоуправањето, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 150. Средства за лични доходи на работниците износот: „89.316.000“ се заменува со износот: „148.059.000“, во позицијата 151. Средства за материјални трошоци износот: „11.500.000“ се заменува со износот: „17.365.000“, во позицијата 152. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „41.748.000“ се заменува со износот: „70.602.000“, во позицијата 153. Надомест за одвоен живот од семејството износот: „1.680.000“ се заменува со износот: „2.880.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „144.808.000“ се заменува со износот: „239.470.000“, а во ставката Вкупно раздел 9 (позиции 150 до 157) износот: „144.808.000“ се заменува со износот: „239.470.000“.

10) Во Раздел 10. Сојузен совет за прекршоци, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 158. Средства за лични доходи на работниците износот: „171.732.000“ се заменува со износот: „286.197.000“, во позицијата 159. Средства за материјални трошоци износот: „9.200.000“ се заменува со износот: „13.892.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „183.020.000“ се заменува со износот: „302.177.000“, а во ставката Вкупно раздел 10 (позиции 158 до 163) износот: „183.020.000“ се заменува со износот: „302.177.000“.

11) Во Раздел 11. Сојузен секретаријат за надворешни работи, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 164. Средства за лични доходи на работниците износот: „7.706.916.000“ се заменува со износот: „13.129.083.000“, во позицијата 165. Средства за материјални трошоци износот: „1.496.195.000“ се заменува со износот: „2.239.254.000“, во позицијата 166. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „322.308.000“ се заменува со износот: „452.415.000“, во позицијата 176. Надомест за одвоен живот од семејството износот: „25.300.000“ се заменува со

износот: „45.300.000“, во позицијата 179. Средства за амортизација износот: „832.783.000“ се заменува со износот: „1.943.783.000“, во позицијата 181. Средства за работа на ДКП на СФРЈ во странство износот: „57.000.000.000“ се заменува со износот: „95.000.000.000“, во позицијата 182. Придонеси и даноци на личните доходи на работниците во дипломатските и конзуларните претставништва износот: „4.200.000.000“ се заменува со износот: „8.200.000.000“, во позицијата 190. Средства за научно истражувачка работа износот: „759.000.000“ се заменува со износот: „1.059.000.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „74.744.895.000“ се заменува со износот: „124.491.228.000“, а во ставката Вкупно раздел 11 (позиции од 164 до 190) износот: „74.744.895.000“ се заменува со износот: „124.491.228.000“.

12) Во Раздел 12. Сојузен секретаријат за внатрешни работи, Глава 1. Секретаријат, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 191. Средства за лични доходи на работниците износот: „16.916.768.000“ се заменува со износот: „29.136.969.000“, во позицијата 192. Средства за материјални трошоци износот: „1.907.551.000“ се заменува со износот: „2.880.402.000“, во позицијата 193. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „15.095.000“ се заменува со износот: „25.104.000“, во позицијата 194. Средства за определени потреби износот: „5.462.000.000“ се заменува со износот: „11.462.000.000“, во позицијата 195. Набавка на облека и обувки износот: „270.000.000“ се заменува со износот: „350.000.000“, во позицијата 196. Школување на кадрите износот: „76.800.000“ се заменува со износот: „226.800.000“, во позицијата 197. Трошоци за одржување на објектите со посебни намени износот: „150.000.000“ се заменува со износот: „200.000.000“, во позицијата 198. Селидбени трошоци и испратнина износот: „23.000.000“ се заменува со износот: „53.000.000“, во позицијата 199. Надомест за одвоен живот од семејството износот: „35.000.000“ се заменува со износот: „85.000.000“, во позицијата 203. Средства за амортизација износот: „399.575.000“ се заменува со износот: „661.575.000“, во позицијата 204. Трошоци на транзитно-прифатниот центар за бегалци износот: „14.640.000“ се заменува со износот: „22.640.000“, во позицијата 207. Опрема на бригадата на милицијата износот: „136.800.000“ се заменува со износот: „196.800.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „26.711.041.000“ се заменува со износот: „46.604.102.000“, а во ставката Вкупно глава 1 износот: „26.711.041.000“ се заменува со износот: „46.604.102.000“.

Во глава 2. Институт за безбедност, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 210. Средства за лични доходи на работниците износот: „3.286.159.000“ се заменува со износот: „5.618.808.000“, во позицијата 211. Средства за материјални трошоци износот: „603.750.000“ се заменува со износот: „911.662.000“, во позицијата 212. Средства за определени потреби износот: „1.143.600.000“ се заменува со износот: „1.543.600.000“, во позицијата 215. Трошоци за одржување на зградите износот: „144.000.000“ се заменува со износот: „154.000.000“, во позицијата 219. Трошоци на секторот за школување, стручно усовршување, изучување на историјата на службата за безбедност и за работи на библиотеката износот: „9.600.000“ се заменува со износот: „11.600.000“, во позицијата 220. Средства за амортизација износот: „113.883.000“ се заменува со износот: „213.883.000“, во позицијата 223. Средства за трошоци на Институтот за безбедност во врска со давањето услуги на службите за безбедност во земјата и на трети лица во земјата и во странство износот: „300.000.000“ се заменува со износот: „800.000.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „5.677.232.000“ се заменува со износот: „9.329.793.000“, во ставката Вкупно Глава 2 износот: „5.677.232.000“ се заменува со износот: „9.329.793.000“, а во ставката Вкупно Раздел 12 (позиции 191 до 233) износот: „32.388.273.000“ се заменува со износот: „55.933.895.000“.

13) Во Раздел 13. Сојузен секретаријат за финансии, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 224. Средства за лични доходи на работниците износот: „1.198.708.000“ се заменува со износот: „2.104.806.000“, во позицијата 227. Средства за материјални трошоци износот: „125.882.000“ се заменува со износот: „170.081.000“, во позицијата 228. Средства за лични

доходи и други лични примања на функционерите износот: „12,279.000“ се заменува со износот: „22,653.000“, во позицијата 229. Надомест за одвоен живот од семејството износот: „4,680.000“ се заменува со износот: „8,680.000“, во позицијата 230. Патни трошоци во странство износот: „32,400.000“ се заменува со износот: „72,400.000“, во позицијата 231. Слободна зона кај Сежана износот: „48,376.000“, се заменува со износот: „83,376.000“, во позицијата 233. Членарини и придонеси на меѓународни организации износот: „8,016,000.000“ се заменува со износот: „17,016,000.000“, во позицијата 236. Средства за определени потреби износот: „9,000.000“ се заменува со износот: „12,000.000“, во позицијата 237. Средства за усогласување на личните приходи во органите на федерацијата и данок на доход износот: „58,300,196.000“ се заменува со износот: „28,807,999.000“, во позицијата 239. Надомест и провизија на Службата на општественото книговодство износот: „150,000.000“ се заменува со износот: „250,000.000“, а во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „70,750,015.000“ се заменува со износот: „51,400,489.000“.

Во Основна намена 04. Трансферни средства на други општествено-политички заедници, во позицијата 242. Дополнителни средства на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина износот: „128,350,200.000“ се заменува со износот: „64,175,089.000“, во позицијата 243. Дополнителни средства на Социјалистичка Република Македонија износот: „58,505,300.000“ се заменува со износот: „29,252,650.000“, во позицијата 244. Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна Гора износот: „49,143,900.000“ се заменува со износот: „44,667,944.000“, во позицијата 245. Дополнителни средства на Социјалистичка Автономна Покраина Косово износот: „210,776,300.000“ се заменува со износот: „264,952,317.000“, а во ставката Вкупно основна намена 04 износот: „446,775,700.000“ се заменува со износот: „403,048,000.000“.

Во Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности, во позицијата 246. Дополнителни наменски средства на Заедницата за пензиско и инвалидско осигуравање на СР Црна Гора за покрите на дефицитот во Фондот на пензиското и инвалидското осигуравање износот: „3,815,892.000“ се заменува со износот: „4,632,376.000“, во позицијата 247. Средства за бенефицирани пензии на воените лица во смисла на одредбите од Законот за обврските на федерацијата за пензиите на борците износот: „59,977,948.000“ се заменува со износот: „72,811,368.000“, во позицијата 248. Средства за валоризација на воените пензии износот: „88,871,714.000“ се заменува со износот: „107,887,482.000“, во позицијата 249. Дополнителни наменски средства за покрите на дефицитот во Фондот на пензиското осигуравање на воените лица износот: „206,648,200.000“ се заменува со износот: „250,864,500.000“, а во ставката Вкупно основна намена 05 износот: „359,313,754.000“ се заменува со износот: „436,195,726.000“.

Во Основна намена 06. Други општи општествени потреби, во позицијата 250. Надомест за покрите на трошоците на Службата на општественото книговодство за работите на евиденција, работите на контрола и информативно-аналитичките работи износот: „831,000.000“ се заменува со износот: „1,324,600.000“, позицијата 251 распоредна група 06-12 Средства за материјални резерви - износот: „30,164,000.000“ се брише, во ставката Вкупно основна намена 06, износот: „30,995,000.000“ се заменува со износот: „1,324,600.000“.

Во Основна намена 07. Средства на резерви на федерацијата, во позицијата 253. Текушта буџетска резерва износот: „4,200,000.000“ се заменува со износот: „6,680,000.000“, а во ставката Вкупно основна намена 07 износот: „5,100,000.000“ се заменува со износот: „7,580,000.000“.

Во Основна намена 08. Орочени, издвоени средства, обврски и други потреби од интерес за федерацијата, во позицијата 254. Обврски по странски заеми износот: „1,033,137.000“ се заменува со износот: „1,718,000.000“, во позицијата 255. Преземена обврска на САП Косово за отплата на странскиот заем за хидроенергетскиот систем „Ибар-Лепенец“ износот: „5,247,200.000“ се заменува со износот: „8,725,563.000“, во позицијата 257. Средства за отплата на меѓународните кредити за сообраќајници за територијата на СР Црна Гора износот: „3,979,360.000“ се заменува со износот: „7,628,000.000“, во позицијата 262. Зголемување на капиталот на Меѓународната финансиска

корпорација (IFC) износот: „1,071,248.000“ се заменува со износот: „1,781,400.000“, во ставката Вкупно основна намена 08 износот: „30,874,082.000“ се заменува со износот: „39,396,100.000“, а во ставката Вкупно Глава 1 износот: „943,808,551.000“ се заменува со износот: „938,944,915.000“.

Во Глава 2. Сојузен девизен инспекторат, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 263. Средства за лични приходи на работниците износот: „1,135,882.000“ се заменува со износот: „1,751,217.000“, во позицијата 264. Средства за материјални трошоци износот: „111,667.000“ се заменува со износот: „188,617.000“ во позицијата 266. Патни трошоци на девизните инспектори во земјата износот: „34,061.000“ се заменува со износот: „54,061.000“, во позицијата 267. Закупи и одржување на деловните простории износот: „43,000.000“ се заменува со износот: „53,000.000“, во позицијата 268. Патни трошоци во странство износот: „34,000.000“ се заменува со износот: „74,000.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1,358,811.000“ се заменува со износот: „2,121,096.000“, во ставката Вкупно Глава 2 износот: „1,358,811.000“ се заменува со износот: „2,121,096.000“, а во ставката Вкупно раздел 13 (позиции 224 до 270) износот: „945,167,362.000“ се заменува со износот: „941,066,011.000“.

14) Во Раздел 14. Сојузен секретаријат за надворешна трговија, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 271. Средства за лични приходи на работниците износот: „1,125,144.000“ се заменува со износот: „715,283.172“, во позицијата 272. Средства за материјални трошоци износот: „83,833.000“ се заменува со износот: „37,700.000“, во позицијата 273. Средства за лични приходи и други лични примања на функционерите износот: „12,876.000“ се заменува со износот: „7,260.000“, во позицијата 274. Надомест за одвоен живот од семејството износот: „1,680.000“ се заменува со износот: „1,350.000“, позицијата 275 подгрупа 01-3-2 Изработка на билтени и други материјали и обрасци за спроведување на надворешнотрговскиот и девизниот режим износот: „282.000“ се брише, во позицијата 276. Трошоци на странски и домашни делегации износот: „129,000.000“ се заменува со износот: „32,000.000“, позиција 277 подгрупа 01-3-2 Трошоци за програмата за усовршување на работниците износот: „308.000“ се бришат, во позицијата 278. Трошоци во врска со народната одбрана износот: „560.000“ се заменува со износот: „360.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1,653,683.000“ се заменува со износот: „1,093,953.172“, а во ставката Вкупно раздел 14 (позиции 271 до 279) износот: „1,653,683.000“ се заменува со износот: „1,093,953.172“.

15) Во Раздел 15. Сојузен секретаријат за пазар и општи стопански работи, Глава 1. Секретаријат, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 280. Средства за лични приходи на работниците износот: „583,308.000“ се заменува со износот: „365,810.251“, во позицијата 281. Средства за материјални трошоци износот: „46,078.000“ се заменува со износот: „19,480.000“, во позицијата 282. Средства за лични приходи и други лични примања на функционерите износот: „12,900.000“ се заменува со износот: „8,159.194“, во позицијата 283. Надомест за одвоен живот од семејството износот: „2,000.000“ се заменува со износот: „900.000“, во позицијата 284. Патни трошоци во земјата износот: „2,088.000“ се заменува со износот: „850.000“ позицијата 285 подгрупа 01-3-2 Трошоци за обработка на податоци износот: „151.000“ се брише, во позицијата 286. Средства за финансирање на трошоците во врска со анализата и прогнозата на стопанските движења износот: „24,208.000“ се заменува со износот: „6,000.000“, во позицијата 287. Средства за работа на стручните совети износот: „3,600.000“ се заменува со износот: „1,500.00“, во ставката вкупно основна намена 01 износот: „674,638.000“ се заменува со износот: „403,004.445“, а во ставката Вкупно Глава 1 износот: „674,638.000“ се заменува со износот: „403,004.445“.

Во Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 289. Средства за лични приходи на работниците, износот: „900,912.000“ се заменува со износот: „378,114.000“, во позицијата 290. Средства за материјални трошоци износот: „48,597.000“ се заменува со износот: „20,442.000“ позицијата 292 подгрупа 01-3-2 Патни трошоци во странство износот: „50.000“ се брише, во позицијата

293. Надомест на овластени организации и на стручни лица за вршење контрола на квалитетот на производите што се увезуваат износот: „1,600.000“ се заменува со износот: „800.000“, во позицијата 295. Закупи износот: „7,000.000“ се заменува со износот: „2,650.000“, позиција 296 подгрупа 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка износот: „24.000“ се брише во позицијата 297. Надомест за вештачење и експертизи, износот: 9,000.000“ се заменува со износот: „4,000.000“, во позицијата 299. Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата износот: „41,700.000“ се заменува со износот: „19,000.000“ во позицијата 300. Трошоци за репрезентација износот: „20.000“ се заменува со износот: „4.000“, во позицијата 301. Надомест за одвоен живот износот: „3,500.000“ се заменува со износот: „1,430.000“ позиција 302 подгрупа 01-3-2 Набавка на облека и обувки и износот: „1,824.000“ се брише а во ставката Вкупно основна намена износот: „1,023,265.000“ се заменува со износот: „435,478.000“, а во ставката Вкупно Глава 2 износот: „1,023,265.000“ се заменува со износот: „435,478.000“.

Во Глава 3. Сојузна дирекција за стоковни резерви, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата во позицијата 303. Средства за лични доходи на работниците износот: „1,067,916.000“ се заменува со износот: „602,765.000“, во позицијата 304. Средства за материјални трошоци износот: „105,191.000“ се заменува со износот: „43,763.000“, во позицијата 305. Надомест за одвоен живот од семејството износот: 840.000“ се заменува со износот: „450.000“, во позицијата 306. Патни трошоци во земјата износот: „20,000.000“ се заменува со износот: „8,267.000“, во позицијата 307. Трошоци за репрезентација износот: „72.000“ се заменува со износот: „30.000“, во позицијата 308. Трошоци за одржување на инвентарот и набавка на опрема износот: „8,040.000“ се заменува со износот: „3,350.000“, во позицијата 309. Студии, анализи и списанија, износот: „1,200.000“ се заменува со износот: „500.000“, во позицијата 310. Стипендии износот: „230.000“ се заменува со износот: „95.000“, во позицијата 311. Трошоци во врска со народната одбрана износот: „180.000“ се заменува со износот: „75.000“, во Ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1,203,669.000“ се заменува со износот: „659,295.000“, а во ставката Вкупно глава 3 износот: 1,203,669.000“ се заменува со износот: „659,295.000“.

Во Глава 4. Сојузен завод за цени, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 312. Средства за лични доходи на работниците износот: „282,300.000“ се заменува со износот: „164,578.000“, во позицијата 313. Средства за материјални трошоци износот: „20,379.000“ се заменува со износот: „11,398.000“, позиција 314 подгрупа 01-3-2 Трошоци за печатење на публикации износот: „192.000“ се брише, позиција 315 подгрупа 01-3-2 Трошоци за одржување на седниците на советот износот: „5,790.000“ се брише, позиција 316 подгрупа 01-3-2 Трошоци за стручна соработка со органите за цени на републиките и автономните покраини износот: „240.000“ се брише, позиција 317 подгрупа 01-3-2 Трошоци за изработка на материјали врз разработката на престојните подзаконски прописи износот: „214.000“ се брише, позиција 318 подгрупа 01-3-2 Патни трошоци во странство и износот: „1,800.000“ се брише, позиција 319 подгрупа 01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана износот: „120.000“ се брише, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „311,035.000“ се заменува со износот: „175,976.000“, во ставката Вкупно глава 4 износот: „311,035.000“ се заменува со износот: „175,976.000“, а во ставката Вкупно Раздел 15 (позиции 280 до 319) износот: „3,212,607.000“ се заменува со износот: „1,673,753.445“.

16) Во Раздел 16. Сојузен секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа, Глава 1. Секретаријат, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 320. Средства за лични доходи на работниците износот: „444,528.000“ се заменува со износот: „251,751.173“, во позицијата 321. Средства за материјални трошоци износот: „25,750.000“ се заменува со износот: „15,426.000“, во позицијата 322. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „12,612.000“ се заменува со износот: „8,495.750“, во позицијата 323. Надомест за одвоен живот од семејството износот: „600.000“ се заменува со износот: „510.000“ во позицијата 324. Трошоци за екстрадиција износот: „11,400.000“ се заменува со износот: „2,742.000“, во пози-

цијата 325. Трошоци за склучување на меѓународни договори износот: „5,000.000“ се заменува со износот: „517.000“, позиција 326 подгрупа 01-3-2 Преведување од странски јазици на замолиници и документи износот: „72.000“ се брише позиција 327 подгрупа 01-3-2 Трошоци за вештачење и процесни трошоци износот: „180.000“ се брише, во позицијата 328. Трошоци во врска со изработката на прописи износот: „1,800.000“ се заменува со износот: „138.000“, во позицијата 329. Средства за амортизација износот: „1,684,300.000“ се заменува со износот: „561,116.000“, позиција 330 подгрупа 01-3-2 Трошоци за работа на координациониот одбор за имотни односи износот: „144.000“ се брише во позицијата 331. Средства за купување на станови износот: „3,000,000.000“ се заменува со износот: „1,500,000.000“, во позицијата 332. Средства за определени потреби износот: „800,000.000“ се заменува со износот: „198,600.000“, во позицијата 333. Средства за работа на стручните совети износот: „2,400.000“ се заменува со износот: „331.000“, позиција 334 подгрупа 01-3-2 Учество во финансирањето на Меѓународните состаноци износот: „3000.000“ се брише, во позицијата 335. Трошоци во врска со народната одбрана износот: „72.000“ се заменува со износот: „28.600“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „5,989,158.000“ се заменува со износот: „2,539,655.523“, во позицијата 336. Средства за финансирање на Програмата за техничко-технолошка модернизација на сојузните органи износот: „15,402,000.000“ се заменува со износот: „7,007,360.000“, во ставката Вкупно основна намена 06 износот: „15,402,000.000“ се заменува со износот: „7,007,360.000“, а во ставката Вкупно глава 1 износот: „21,391,158.000“ се заменува со износот: „9,547,015.523“.

Во Глава 2. Завод за унапредување на сојузната управа, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 337. Средства за лични доходи на работниците износот: „150,552.000“ се заменува со износот: „65,681.000“, во позицијата 338. Средства за материјални трошоци износот: „4,830.000“ се заменува со износот: „2,327.000“ позиција 339 подгрупа 01-3-2 Патни трошоци во странство износот: „184.000“ се брише во позицијата 341. Трошоци за стручно образование на работниците на сојузните органи и сојузните организации износот: „2,400.000“ се заменува со износот: „800.000“, во позицијата 342. Трошоци за издавање на Билтенот износот: „2,400.000“ се заменува со износот: „828.000“ позиција 343 подгрупа 01-3-2 Трошоци за изработка на елаборати и студии износот: „44.000“ се брише, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „160,458.000“ се заменува со износот: „69,684.000“ а во ставка Вкупно глава 2 износот: „160,458.000“ се заменува со износот: „69,684.000“.

Во Глава 3. Завод за информатика на сојузните органи, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 344. Средства за лични доходи на работниците износот: „397,128.000“ се заменува со износот: „209,504.000“, во позицијата 345. Средства за материјални трошоци износот: „48,530.000“ се заменува со износот: „16,000.000“, позицијата 346 подгрупа 01-3-2 Патни трошоци во странство износот: „500.000“ се брише, во позицијата 347. Набавка на стручна литература износот: „10,000.000“ се заменува со износот: „3,680.000“, во позицијата 348. Материјални трошоци во врска со издавањето и чувањето на документациониот и информациониот материјал износот: „1,000.000“ се заменува со износот: „249.000“, во позицијата 349. Трошоци за работа на електронскиот сметач износот: „23,000.000“ се заменува со износот: „7,616.000“, во позицијата 350. Трошоци за изработка на проектот на информациониот систем износот: „600.000“ се заменува со износот: „150.000“, во позицијата 351. Специјализации, стручно усовршување во странство износот: „2,400.000“ се заменува со износот: „600.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „483,158.000“ се заменува со износот: „237,799.000“, а во ставката Вкупно глава 3, износот: „483,158.000“ се заменува со износот: „237,799.000“.

Во Глава 4. Финансирање на програмата за работа на самоуправни институции и организации, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 352. Средства за извршување на програмата за работа на Институтот за споредбено право износот: „24,500.000“ се заменува со износот: „8,687.000“, во позицијата 353. Надомест на здравствени установи за давање услуги на работниците во сојузните органи износот: „12,000.000“ се заменува со износот: „8,350.000“, во пози-

цијата 354. Средства за извршување на програмата за работа на Музејот на револуцијата на народите и народностите на Југославија износот: „224,000.000“ се заменува со износот: „83,734.000“, во позицијата 355. Средства за наградата „АВНОЈ“ износот: „20,000.000“ се заменува со износот: „4,800.000“, во позицијата 356. Фонд за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ износот: „25,200.000“ се заменува со износот: „6,000.000“, во позицијата 357. Средства за работа на Комисијата по предметите со ликот на Јосип Броз Тито износот: „630.000“ се заменува со износот: „175,300“, во позицијата 358. Награда „Едвард Кардељ“ износот: „4,200.000“ се заменува со износот: „1,050.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „310,530.000“ се заменува со износот: „112,796.300“, во ставката Вкупно глава 4 износот: „310,530.000“ се заменува со износот: „112,796.300“, а во ставката Вкупно раздел 16 (позиции 320 до 358) износот: „22,345,304.000“ се заменува со износот: „9,967.294.283“.

17) во Раздел 17. Сојузен секретаријат за информации, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 359. Средства за лични доходи на работниците износот: „736,608.000“ се заменува со износот: „1,198,368.000“, во позицијата 360. Средства за материјални трошоци износот: „49,931.000“ се заменува со износот: „75,395.000“, во позицијата 361. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „12,840.000“ се заменува со износот: „21,486.000“, во позицијата 362. Претплата за печат, списанија и публикации износот: „5,069.000“ се заменува со износот: „7,069.000“, во позицијата 363. Трошоци за претстој на странски гости и публицисти износот: „18,000.000“ се заменува со износот: „23,000.000“, во позицијата 364. Посети на странски новинари во придружба износот: „3,024.000“ се заменува со износот: „5,024.000“, во позицијата 365. Школување на новинари од неврзаните земји износот: „6,192.000“ се заменува со износот: „26,192.000“, во позицијата 366. Издавање на билтени и трошоци за одржување на конференции на печат и издавачка дејност врзана за работата на Сојузниот извршен совет износот: „10,852.000“ се заменува со износот: „15,852.000“, во позицијата 367. Извршување на програмата за меѓународни врски на Сојузот на новинарите на Југославија износот: „3,900.000“ се заменува со износот: „6,900.000“, во позицијата 371. Издавачка дејност, актуелни пишувани информации, откуп на изданија за Југославија на странски јазици, информативно-документарни филмови, фото-информации, изложби, посебни акции, оперативен фонд при Секретаријатот и трошоци за транспорт на информативно-пропаганден материјал износот: „150,000.000“ се заменува со износот: „175,000.000“, во позицијата 372. Откуп на периодични публикации наменети за странство износот: „490,752.000“ се заменува со износот: „730,752.000“, во позицијата 373. Радиопрограма за странство износот: „3,500,000.000“ се заменува со износот: „5,700,000.000“, во позицијата 374. „Југословенски преглед“, српскохрватско издание, износот: „80,829.000“ се заменува со износот: „85,829.000“, во позицијата 375. „Меѓународна политика“, српскохрватско издание, износот: „45,755.000“ се заменува со износот: „50,755.000“, во позицијата 376. Радиоемисии, репортажи и ТВ стории со странство износот: „4,000.000“ се заменува со износот: „8,000.000“, во позицијата 377. Новинско-агенциски услуги, износот: „6,000,000.000“ се заменува со износот: „8,500,000.000“, во позицијата 378. Трошоци за изработка на „Филмски новости“ износот: „460,000.000“ се заменува со износот: „560,000.000“, во позицијата 383. Општонародна одбрана и општествена самозаштита во системот за јавно информирање износот: „2,500,000.000“ се заменува со износот: „3,500,000.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „14,300,144.000“ се заменува со износот: „20,912,014.000“, а во ставката Вкупно раздел 17 (позиции 359 до 383) износот: „14,300,144.000“ се заменува со износот: „20,912,014.000“.

18) во Раздел 18. Сојузен комитет за енергетика и индустрија, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 384. Средства за лични доходи на работниците износот: „705,540.000“ се заменува со износот: „443,802.416“, во позицијата 385. Средства за материјални трошоци износот: „50,000.000“ се заменува со износот: „18,800.000“, во позицијата 386. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „13,296.000“ се заменува со износот: „8,420.590“, во позицијата 387. Трошоци за меѓународна соработка во

земјата износот: „6,900.000“ се заменува со износот: „2,300.000“, во позицијата 388. Патни трошоци во странство износот: „20,000.000“ се заменува со износот: „12,800.000“, во позицијата 389. Надомест за работа на членовите на комисијата и на соработниците износот: „1,560.000“ се заменува со износот: „520.000“, во позицијата 390. Трошоци за одржување на седниците на Комитетот износот: „1,500.000“ се заменува со износот: „700.000“, во позицијата 392. Трошоци за реализација на Програмата за работа на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија износот: „2,040.000“ се заменува со износот: „680.000“, во позицијата 393. Изработка на студии и анализи износот: „1,440.000“ се заменува со износот: „660.000“, во позицијата 394. Трошоци во врска со народната одбрана износот: „600.000“ се заменува со износот: „400.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „806,236.000“ се заменува со износот: „492,443.006“, а во ставката Вкупно раздел 18 (позиции 384 до 394) износот: „806,236.000“ се заменува со износот: „492,443.006“;

19) Во Раздел 19. Сојузен комитет за земјоделство, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 395. Средства за лични доходи на работниците износот: „1,905,744.000“ се заменува со износот: „2,870,844.000“, во позицијата 396. Средства за материјални трошоци износот: „53,786.000“ се заменува со износот: „81,216.000“, во позицијата 397. Средства за материјални трошоци на граничните станици износот: „122,412.000“ се заменува со износот: „184,842.000“, во позицијата 398. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „13,740.000“ се заменува со износот: „23,427.000“, во позицијата 399. Трошоци за меѓународна соработка во водостопанството износот: „7,000.000“ се заменува со износот: „9,000.000“, во позицијата 405. Трошоци за одржување на седниците на Комитетот износот: „1,680.000“ се заменува со износот: „2,680.000“, во позицијата 418. Трошоци за работа на комисиите на работните тела на Комитетот износот: „1,440.000“ се заменува со износот: „2,440.000“, во позицијата 423. Надомест за работа ноќе и во денови на државните празници во областа на ветеринарството на граничните премини износот: „6,000.000“ се заменува со износот: „10,000.000“, во позицијата 425. Надомест за работа ноќе и во денови на државните празници во областа на заштитата на растенијата на граничните премини, износот: „6,000.000“ се заменува со износот: „10,000.000“, во позицијата 426. Трошоци за инспекцијата на Комитетот во врска со прегледот на кланиците што извезуваат износот: „1,800.000“ се заменува со износот: „3,000.000“, во позицијата 427. Трошоци за одржување и користење на авионите за гасење на шумски пожари износот: „1,800,000.000“ се заменува со износот: „3,800,000.000“, во позицијата 434. Придонес за светската Програма за храна (WEP) износот: „200,000.000“ се заменува со износот: „318,000.000“, во позицијата 435. Трошоци за спроведување на декларацијата за соработка на подунавските земји за водостопанските прашања на Дунав, посебно за заштитата на неговите води од загадување износот: „2,400.000“ се заменува со износот: „3,600.000“, во позицијата 436. се додава нова позиција 436а, која гласи: „436а. Трошоци на Југословенската комисија за заштита од загадување на морето и водите на внатрешните водени патишта во 1988 година 7,200.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „4,225,612.000“ се заменува со износот: „7,429,859.000“, а во ставката Вкупно раздел 19 (позиции од 395 до 438) износот: „4,225,612.000“ се заменува со износот: „7,429,859.000“.

20) во Раздел 20. Сојузен комитет за сообраќај и врски, Глава 1. Комитет, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 439. Средства за лични доходи на работниците износот: „625,332.000“ се заменува со износот: „1,082,157.000“, во позицијата 440. Средства за материјални трошоци износот: „80,000.000“ се заменува со износот: „120,800.000“, во позицијата 441. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите, износот: „13,308.000“ се заменува со износот: „18,804.000“, во позицијата 442. Трошоци за изработка на технички прописи износот: „2,028.000“ се заменува со износот: „4,028.000“, во позицијата 444. Патни трошоци во странство, износот: „17,000.000“ се заменува со износот: „21,000.000“, во позицијата 446. Печатење на меѓународни дозволи во сообраќајот, износот: „15,000.000“ се заменува со износот: „25,000.000“, во позицијата 456. Трошоци за

безбедност на пловидбата во поморскиот сообраќај износот: „1.000.000.000“ се заменува со износот: „1.290.000.000“, во позицијата 457. Трошоци за безбедност на пловидбата во речниот сообраќај износот: „1.500.000.000“ се заменува со износот: „2.800.000.000“, во позицијата 459. Средства за работа на Геомагнетскиот институт врз работите од интерес за федерацијата износот: „260.000.000“ се заменува со износот: „450.000.000“, во позицијата 460. Средства за покривне на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај износот: „1.000.000.000“ се заменува со износот: „2.000.000.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „4.755.170.000“ се заменува со износот: „8.054.291.000“, во ставката Вкупно глава 1 износот: „4.755.170.000“ се заменува со износот: „8.054.291.000“, а во ставката Вкупно глава 1 износот: „4.755.170.000“ се заменува со износот: „8.054.291.000“.

Во Глава 2. Сојузна управа за контрола на летањето, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, на позицијата 461. Средства за лични доходи на работниците износот: „10.938.480.000“ се заменува со износот: „18.649.692.000“, на позицијата 462. Средства за материјални трошоци износот: „400.000.000“ се заменува со износот: „604.000.000“, на позицијата 463. Трошоци за погонот износот: „4.000.000.000“ се заменува со износот: „6.002.215.000“, на позицијата 464. Закуп износот: „25.000.000“ се заменува со износот: „55.000.000“, на позицијата 466. Надомест за работа које и во денови на државните празници износот: „397.000.000“ се заменува со износот: „797.000.000“, на позицијата 468. Трошоци за осигуравање износот: „95.000.000“ се заменува со износот: „117.000.000“ на позицијата 469. Патни трошоци во земајата износот: „200.000.000“ се заменува со износот: „350.000.000“, на позицијата 470. Трошоци за користење на возила износот: „180.000.000“ се заменува со износот: „210.000.000“ на позицијата 472. Набавка на облека и обувки износот: „135.100.000“ се заменува со износот: „270.000.000“, на позицијата 473. Трошоци за банкарска провизија износот: „50.000.000“ се заменува со износот: „75.000.000“, на позицијата 475. Набавка на средства за заштита при работата износот: „24.480.000“ се заменува со износот: „29.480.000“, на позицијата 476. Средства за амортизација износот: „757.994.000“ се заменува со износот: „1.451.037.000“, на позицијата 477. Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци износот: „600.000.000“ се заменува со износот: „1.000.000.000“ на позицијата 478. Трошоци за чување и обезбедување на имотот износот: „80.000.000“ се заменува со износот: „102.000.000“, на позицијата 481. Трошоци што се плаќаат според воените прописи износот: „46.920.000“ се заменува со износот: „68.920.000“ во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „18.395.243.000“ се заменува со износот: „30.246.713.000“, во ставката Вкупно Глава 2 износот: „18.395.243.000“ се заменува со износот: „30.246.713.000“.

Во Глава 3. Сојузна управа за радиоврска, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, на позицијата 485. Средства за лични доходи на работниците износот: „597.065.000“ се заменува со износот: „990.861.000“, на позицијата 486. Средства за материјални трошоци износот: „25.455.000“ се заменува со износот: „38.437.000“, на позицијата 488. Трошоци за одржување на контролно-мерните центри износот: „5.590.000“ се заменува со износот: „8.590.000“, на позицијата 490. Трошоци за возниот парк износот: „11.040.000“ се заменува со износот: „14.040.000“, на позицијата 491. Патни трошоци во земјата износот: „14.280.000“ се заменува со износот: „18.280.000“, на позицијата 492. Патни трошоци во странство износот: „12.780.000“ се заменува со износот: „20.780.000“ на позицијата 498. Трошоци за тековно и инвестиционо одржување на 1/6 од деловниот простор во КМЦ Ријека износот: „3.000.000“ се заменува со износот: „5.000.000“ на позицијата 580. Средства за материјалните трошоци на контролно-мерните центри износот: „7.950.000“ се заменува со износот: „10.950.000“ во ставката Вкупно Основна намена 01 износот: „717.652.000“ се заменува со износот: „1.147.430.000“, во ставката Вкупно Глава 3 износот: „717.652.000“ се заменува со износот: „1.147.430.000“.

Во Глава 4. Сојузен воздухопловен инспекторат, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата на позицијата 504. Средства за лични доходи на работниците износот: „386.520.000“ се заменува со износот:

„614.217.000“, на позицијата 505. Средства за материјални трошоци на износот: „26.142.000“ се заменува со износот: „39.474.000“, на позицијата 506. Трошоци за користење на авиони и автомобили износот: „30.000.000“ се заменува со износот: „40.000.000“, на позицијата 511. Патни трошоци во земјата износот: „20.000.000“ се заменува со износот: „24.000.000“, на позицијата 517. Надомест за превоз на работници на работа и од работа износот: „2.221.000“ се заменува со износот: „3.221.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „476.782.000“ се заменува со износот: „732.811.000“, во ставката Вкупно Глава 4 износот: „476.782.000“ се заменува со износот: „732.811.000“, во ставката Вкупно раздел 20 (позиции 439 до 518) износот: „24.344.847.000“ се заменува со износот: „40.181.245.000“.

21) Во Раздел 21. Сојузен комитет за труд, здравство и социјална заштита зборот: „заштита“ се заменува со зборот: „политика“, во Глава 1. Комитет, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, на позицијата 519. Средства за лични доходи на работниците износот: „1.249.380.000“ се заменува со износот: „2.069.517.000“, на позицијата 520. Средства за материјални трошоци износот: „76.130.000“ се заменува со износот: „114.930.000“ во позицијата 521. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „13.596.000“ се заменува со износот: „23.604.000“, на позицијата 522. Надомест за одвоен живот од семејството износот: „720.000“ се заменува со износот: „6.319.000“, на позицијата 523. Патни трошоци во странство износот: „10.214.000“ се заменува со износот: „13.214.000“, на позицијата 524. Патни трошоци во земјата износот: „3.326.000“ се заменува со износот: „5.252.000“, на позицијата 527. Трошоци за одржување на седници на Комитетот и на неговите тела за подготовка на здравството за општонародна одбрана износот: „1.670.000“ се заменува со износот: „3.170.000“ на позицијата 529. Трошоци за определени работи од областа на фармацевтската служба и медицинското набдување од интерес за федерацијата што ќе се договараат со соодветни институции износот: „1.112.000“ се заменува со износот: „2.112.000“ на позицијата 531. Надомест на работниците со скратено работно време и на надворешните соработници износот: „3.336.000“ се заменува со износот: „13.336.000“, на позицијата 533. Закуп и одржување на деловни простории за граничен санитарен надзор износот: „10.000.000“ се заменува со износот: „20.000.000“ на позицијата 535. Набавка на службена облека за граничните санитарни инспектори износот: „2.000.000“ се заменува со износот: „2.800.000“ на позицијата 536. Трошоци за заштита на земјата од внесување на заразни болести износот: „24.158.000“ се заменува со износот: „34.158.000“, на позицијата 538. Трошоци во врска со извршениот надзор на границата износот: „23.208.000“ се заменува со износот: „38.208.000“, на позицијата 540. Заштита од јонизирачки зрачења износот: „8.500.000“ се заменува со износот: „12.500.000“, на позицијата 541. Материјално обезбедување и сместување на бегалци износот: „29.132.000“ се заменува со износот: „39.132.000“, на позицијата 542. Трошоци за определени работи од областа на здравствената заштита од непосреден интерес за остварување на функциите на федерацијата што ќе се договараат со Сојузниот завод за здравствена заштита износот: „220.000.000“ се заменува со износот: „300.000.000“, на позицијата 550. Финансирање на активностите спрема југословенски работници на работа во странство износот: „18.000.000“ се заменува со износот: „22.000.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1.858.993.000“ се заменува со износот: „2.878.763.000“, а во ставката Вкупно Глава 1 износот: „1.858.993.000“ се заменува со износот: „2.878.763.000“.

Во глава 2. Сојузно биро за работи на вработувањето, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, на позицијата 557. Средства за лични доходи на работниците износот: „340.584.000“ се заменува со износот: „537.471.000“, на позицијата 558. Средства за материјални трошоци износот: „28.396.000“ се заменува со износот: „42.878.000“, на позицијата 559. Материјални трошоци за постојаните југословенско-страник комисији износот: „8.450.000“ се заменува со износот: „11.450.000“, на позицијата 560. Надомест за одвоен живот на социјалните работници во странство и трошоци за упатување на тие работници во странство износот: „14.000.000“ се заменува со износот: „16.000.000“, на позицијата 561. Трошоци за печатење и издавање на билтени и извештаи износот:

„3,324.000” се заменува со износот: 4,324.000”, на позицијата 562. Патни трошоци во земјата износот: „11,237.000” се заменува со износот: „1,737.000”, на позицијата 563. Патни трошоци во странство износот: „10,000.000” се заменува со износот: „14,000.000”, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „410,223.000” се заменува со износот: „632,092.000”, во ставката Вкупно Глава 2 износот: „410,223.000” се заменува со износот: „632,092.000”, а во ставката Вкупно Раздел 21 (позиции 519 до 566) износот: „2,269,216.000” се заменува со износот: „3,510,855.000”.

22) Во Раздел 22. Сојузен комитет за прашања на борците и воените инвалиди, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, на позицијата 567. Средства за лични доходи на работниците износот: „129,240.000” се заменува со износот: „205,587.000”, на позицијата 568. Средства за материјални трошоци износот: „15,008.000” се заменува со износот: „22,662.000”, на позицијата 569. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „12,336.000” се заменува со износот: „23,763.000”, на позицијата 573 Уредување на гробиштата и гробовите на југословенските борци износот: „316,000.000” се заменува со износот: „566,000.000”, а во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „481,121.000” се заменува со износот: „826,549.000”.

Во Основна намена 05. Обврски во финансирањето на општествените дејности, на позицијата 574. Средства за бенефицирани пензии (без воените пензии) во смисла на одредбите на Законот на обврските на федерацијата за пензиите на борците износот: „474,596,111.000” се заменува со износот: „583,518,820.000”, на позицијата 575. Средства за инвалидски примања на воените инвалиди износот: „198,440,000.000” се заменува со износот: „235,081,521.000”, на позицијата 576. Средства за здравствена заштита на воените инвалиди износот: „6,863,137.000” се заменува со износот: „8,483,812.000”, на позицијата 577. Средства за бањско и климатско лекување износот: „10,453,819.000” се заменува со износот: „12,922,404.000”, на позицијата 578. Средства за боречки додаток износот: „79,400.000” се заменува со износот: „96,360.000”, на позицијата 579. Надомест на носителите на „Партизанска споменица 1941” и на другите одликувани лица износот: „3,724,178.000” се заменува со износот: „3,943,206.000” а на позицијата 580. Инвалидски примања во странство износот: „1,241,219.000” се заменува со износот: „1,330,784.000”, во ставката Вкупно основна намена 05 износот: „695,397,864.000” се заменува со износот: „845,376,907.000”, а во ставката Вкупно Раздел 22 (позиции 567 до 580) износот: „695,878,985.000” се заменува со износот: „846,203,456.000”.

23) Во Раздел 23. Сојузен комитет за законодавство, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, на позицијата 581. Средства за лични доходи на работниците износот: „345,072.000” се заменува со износот: „209,873.859”, на позицијата 582. Средства за материјални трошоци износот: „14,950.000” се заменува со износот: „10,050.000”, на позицијата 583. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „13,656.000” се заменува со износот: „7,395.194”, на позицијата 584. Патни трошоци во земјата на членовите на Комитетот и на неговите тела, износот: „1,039.000” се заменува со износот: „430.000”, а на позицијата 585. Трошоци за репрезентација износот: „68.000” се заменува со износот: „25.000”, на позицијата 586. Комисија на СЕВ за правни прашања износот: „6,000.000” се заменува со износот: „2,500.000”, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „380,785.000” се заменува со износот: „230,274.053”, а во ставката Вкупно Раздел 23 (позиции 581 до 586) износот: „3,800,785.000” се заменува со износот: „230,274.053”.

24) Во Раздел 24 зборовите: „Сојузен комитет за наука и технологија” се заменуваат со зборовите: „Сојузен комитет за наука, технологија и информатика”

Пред зборовите: „Основна намена 01, Средства за работа на органите на управата” се додаваат зборовите: „Глава 1, Комитет”.

Во Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата, на позицијата 587 Средства за лични доходи на работниците износот: „154,932.000” се заменува со износот: „256,377.000”, на позицијата 588 Средства за материјални трошоци, износот: „19,300.000” се заменува со износот: „29,143.000”, на позицијата 589. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „13,920.000” се заменува со износот: „23,982.000”,

на позицијата 594. Средства за финансирање на научноистражувачките проекти и научните студии на сојузните органи и сојузните организации износот: „450,000.000” се заменува со износот: „650,000.000”, на позицијата 596. Патни трошоци во земјата износот: „1,000.000” се заменува со износот: „2,000.000”, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „688,625.000” се заменува со износот: „1,011,002.000”. Зборовите: „Вкупно Раздел 24 (позиции 587 до 596)” се заменуваат со зборовите: „Вкупно Глава 1”, а износот: „688,652.000” се заменува со износот: „1,011,002.000”.

По зборовите: „Вкупно Глава 1” се додаваат две нови Глави, кои гласат:

„ГЛАВА 2

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКА

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, позиција 596А подгрупа 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците, износ 419,008.000; позиција 596Б подгрупа 01-2 Средства за материјални трошоци, износ 57,280.000; позиција 596В подгрупа 01-3-2 Патни трошоци во странство, износ 500.000; позиција 596Г подгрупа 01-3-2 Набавка на стручна литература, износ 6,320.000; позиција 596Д подгрупа 01-3-2 Материјални трошоци во врска со издавање и чување на документационен и информатичен материјал, износ 751.000; позиција 596Е подгрупа 01-3-2 Трошоци за работа на електронскиот сметач, износ 15,384.000; позиција 596Ж подгрупа 01-3-2 Трошоци за изработка на проектите на информатичниот систем, износ 2,450.000; позиција 596З подгрупа 01-3-2 Специјализации, стручно усовршување во странство, износ 2,800.000; Вкупно основна намена 01, износот 504,493.000; Вкупно Глава 2, износот 504,493.000.

ГЛАВА 3

СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПАТЕНТИ

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, позиција 596З подгрупа 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците, износ 825,294.000; позиција 596с подгрупа 01-2 Средства за материјални трошоци, износот 74,510.000; позиција 596и подгрупа 01-3-2 Трошоци за печатење на патентни списи и документација, износ 11,870.000; позиција 596ј подгрупа 01-3-2 Патни трошоци во странство, износ 788.000; позиција 596к подгрупа 01-3-2 Печатење на патентен гласник, износ 8,900.000; позиција 596л подгрупа 01-3-2 Трошоци за изработка на обрасци и материјали за фотокопирање, износ 1,610.000; позиција 596љ подгрупа 01-3-2 Трошоци за прием и испраќање на патентна документација, износ 686.000; позиција 596м подгрупа 01-3-2 Меѓународна соработка SZP, OON-WIPO, СЕВ, износ 1,600.000; позиција 596н подгрупа 01-3-2 Трошоци за издавачка дејност, износ 560.000; позиција 596њ подгрупа 01-3-2 Трошоци за информатичниот систем на меѓународната обврска спрема патентниот завод во Виена, износ 34,835.000; позиција 596о подгрупа 01-3-2 Трошоци за работата на Советот, износ 126.000; позиција 596п подгрупа 01-3-2 Трошоци за одржување и сервисирање на опрема, износ 410.000; позиција 596р подгрупа 01-3-2 Трошоци за закупи, износ 16,200.000; позиција 596с подгрупа 01-3-2 Набавка на стручна литература, износ 3,640.000; позиција 596т подгрупа 01-3-2 Трошоци за преведување на меѓународна патентна документација, износ 84.000; позиција 596к подгрупа 01-3-2 Трошоци на Сојузниот координационен одбор за творештво, износ 280.000; позиција 596ж подгрупа 01-3-2 Трошоци за стручно усовршување и специјализација, износ 420.000; позиција 596ф подгрупа 01-3-2 Трошоци за информатичните услуги на Југословенскиот центар за техничка и научна документација, износ 1,332.000; позиција 596х подгрупа 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана, износ 44.000; Вкупно основна намена 01 износ 983,189.000, Вкупно Глава 3 износ 983,189.000 и Вкупно Раздел 24 (позиции 587 до 596х), износ 2,498,684.000.”

25) Во Раздел 25. Сојузен комитет за туризам, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, на позицијата 597. Средства за лични доходи на работниците износот: „172,080.000” се заменува со износот: „300,249.000”, на позицијата 598. Средства за материјални трошоци износот: „23,000.000” се заменува со износот: „34,730.000” на позицијата 599. Средства за лични доходи на функционерите износот: „12,768.000” се заменува со из-

носот: „21,912.000“, на позицијата 600. Надомест за одвоен живот од семејството износот: „2,400.000“ се заменува со износот: „3,400.000“, на позицијата 601. Патни трошоци во странство износот: „8,400.000“ се заменува со износот: „12,400.000“, на позицијата 605. Патни трошоци во земјата износот: „4,800.000“ се заменува со износот: „5,800.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „236,193.000“ се заменува со износот: „391,236.000“, а во ставката Вкупно Раздел 25 (позиции 597 до 608) износот: „236,193.000“ се заменува со износот: „391,236.000“.

26) Во Раздел 26. Сојузна управа за царини, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, на позицијата 609. Средства за лични доходи на работниците износот: „32,216,292.000“ се заменува со износот: „54,582,660.000“, на позицијата 610. Средства за материјални трошоци износот: „5,898,430.000“ се заменува со износот: „8,906,629.000“, на позицијата 611. Надомест на штетата во царинската постапка износот: „1,020.000“ се заменува со износот: „11,020.000“, на позицијата 613. Закупи износот: „135,400.000“ се заменува со износот: „205,400.000“, на позицијата 614. Средства за амортизација износот: „757,994.000“ се заменува со износот: „1,515,988.000“, на позицијата 615. Набавка на облека и обувки износот: „784,800.000“ се заменува со износот: „934,800.000“, на позицијата 616. Осигурување на имот износот: „70,000.000“ се заменува со износот: „120,000.000“, на позицијата 617. Трошоци на посебната контрола износот: „15,600.000“ се заменува со износот: „25,600.000“, на позицијата 618. Награди за откривање на царински прекршоци износот: „21,500.000“ се заменува со износот: „41,500.000“, на позицијата 621. Трошоци за физичко обезбедување на објектите и имотот износот: „15,000.000“ се заменува со износот: „40,000.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „40,261,580.000“ се заменува со износот: „66,729,141.000“, а во ставката Вкупно Раздел 26 (позиции 609 до 623) износот: „40,261,580.000“ се заменува со износот: „66,729,141.000“.

27) Во Раздел 27. Сојузен завод за општествено планирање, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, на позицијата 624. Средства за лични доходи на работниците износот: „1,022,028.000“ се заменува со износот: „1,713,441.000“, на позицијата 625. Средства за материјални трошоци износот: „110,000.000“ се заменува со износот: „166,100.000“, на позицијата 626. Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите износот: „26,016.000“ се заменува со износот: „45,984.000“, во ставката Вкупно Основна намена 01 износот: „1,200,184.000“ се заменува со износот: „1,967,665.000“, а во ставката Вкупно Раздел 27 (позиции 624 до 633) износот: „1,200,184.000“ се заменува со износот: „1,967,665.000“.

28) Во Раздел 28. Сојузен завод за статистика, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 634. Средства за лични доходи на работниците износот: „2,588,664.000“ се заменува со износот: „4,430,130.000“, на позицијата 635. Средства за материјални трошоци износот: „237,544.000“ се заменува со износот: „358,691.000“, на позицијата 637. Патни трошоци во странство износот: „4,066.000“ се заменува со износот: „7,566.000“, во позицијата 638. Трошоци за статистички истражувања износот: „7,800.000“ се заменува со износот: „14,800.000“, на позицијата 639. Трошоци на Центарот за автоматска обработка на податоци износот: „140,000.000“ се заменува со износот: „230,000.000“, на позицијата 640. Трошоци за издавачка дејност износот: „108,000.000“ се заменува со износот: „178,000.000“, на позицијата 646. Партиципација на трошоците со OECD износот: „3,360.000“ се заменува со износот: „6,360.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „4,854,431.000“ се заменува со износот: „6,990,544.000“, а во ставката Вкупно Раздел 28 (позиции 634 до 648) износот: „4,854,431.000“ се заменува со износот: „6,990,544.000“.

29) Во Разделот 29. Сојузен завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 649. Средства за лични доходи на работниците износот: „690,336.000“ се заменува со износот: „1,244,685.000“, на позицијата 650. Средства за материјални трошоци износот: „69,403.000“ се заменува со износот: „104,798.000“, на позицијата 652. Придонес на претставништвото на ООН во Југославија износот: „49,000.000“ се заменува со износот: „59,000.000“, во позицијата 655. Тро-

шоци за редовно школување, специјализации и студиски престој на странски граѓани во Југославија износот: „600,000.000“ се заменува со износот: „690,000.000“, на позицијата 656. Трошоци за подготовка за заминување на стручњаци, партиципација во платите на југословенските стручњаци и помош во организирањето на Центарот на обука на кадри во земјите во развој износот: „150,000.000“ се заменува со износот: „170,000.000“, на позицијата 660. Меѓународни преговори и заседанија на мешовитите комитети – патни трошоци во земјата и странство износот: „57,000.000“ се заменува со износот: „97,000.000“, на позицијата 663. Надомест за вршење на определени работи од надлежноста на федерацијата од страна на Југословенскиот библиографски институт износот: „10,000.000“ се заменува со износот: „30,000.000“, на позицијата 665. Центар за насочување и организација на меѓународната соработка на неврзаните земји на подрачјето на науката и технологијата износот: „28,000.000“ се заменува со износот: „38,000.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1,833,583.000“ се заменува со износот: „2,613,327.000“, а во ставката Вкупно Раздел 29 (позиции 649 до 666) износот: „1,833,583.000“ се заменува со износот: „2,613,327.000“.

30) Во Раздел 30. Сојузен хидрометеоролошки завод, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 667. Средства за лични доходи на работниците износот: „1,276.000.000“ се заменува со износот: „2,170,566.000“, во позицијата 668. Средства за материјални трошоци износот: „199,900.000“ се заменува со износот: „301,849.000“, во позицијата 670. Надомест на Радио Белград за емитување на водостојот на Дунав износот: „5,000.000“ се заменува со износот: „8,000.000“, во позицијата 671. Трошоци за телекомуникациони врски износот: „240,000.000“ се заменува со износот: „300,000.000“, во позицијата 674. Печатење на Годишникот на атласот на климата и други стручни публикации износот: „39,840.000“ се заменува со износот: „94,840.000“, во позицијата 675. Финансирање на меѓународните програми по посебни одлуки на СИС („FIERZA“, „ALPEX“, „HOMS“, „EMEP“, „MED-POL“ и „VITUKI“) износот: „55,000.000“ се заменува со износот: „76,000.000“, во позицијата 676. Одржување на зградите и инвентарот износот: „49,000.000“ се заменува со износот: „91,000.000“, во позицијата 677. Патни трошоци во земјата износот: „6,600.000“ се заменува со износот: „11,600.000“, во позицијата 678. Трошоци за одржување на моторни возила и трошоци за гориво износот: „5,500.000“ се заменува со износот: „8,500.000“, во позицијата 681. Работи на следење на загаденоста на реката Сава со минерални масла износот: „7,500.000“ се заменува со износот: „16,500.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1,930,309.000“ се заменува со износот: „3,124,816.000“, а во ставката Вкупно Раздел 30 (позиции 667 до 684) износот: „1,930,309.000“ се заменува со износот: „3,124,816.000“.

31) Во Раздел 31. Сојузен завод за стандардизација, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 685. Средства за лични доходи на работниците износот: „1,049,844.000“ се заменува со износот: „585,933.000“, во позицијата 686. Средства за материјални трошоци износот: „102,906.000“ се заменува со износот: „42,879.000“, во позицијата 687. Трошоци за изработка и дистрибуција на југословенските стандарди и техничките прописи износот: „6,000.000“ се заменува со износот: „2,500.000“, во позицијата 688. преведување на југословенските стандарди на јазиците на народите и народностите на Југославија износот: „6,000.000“ се заменува со износот: „2,500.000“, во позицијата 689. Трошоци на Комисијата за хомологија на моторни возила износот: „4,000.000“ се заменува со износот: „1,665.000“, во позицијата 690. Службени патувања во странство износот: „10,000.000“ се заменува со износот: „4,165.000“, во позицијата 691. Трошоци за изработка на прописи од областа на алармните системи износот: „2,000.000“ се заменува со износот: „834.000“, во позицијата 692. Патни трошоци во земјата износот: „10,000.000“ се заменува со износот: „4,165.000“, во позицијата 693. Трошоци за спроведување на системот за атестирање износот: „1,500.000“ се заменува со износот: „625.000“, во позицијата 694. Меѓународна соработка со ООН, СЕВ и ZVR износот: „20,000.000“ се заменува со износот: „8,330.000“, во позицијата 695. Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци износот: „16,440.000“ се заменува со износот: „6,850.000“, во пози-

цијата 696. Трошоци за одржување на седници на комисиите и работните тела на СЗС и трошоци за работа на Координациониот одбор износот: „1.000.000“ се заменува со износот: „415.000“, во позицијата 697. Трошоци во врска со народната одбрана износот: „100.000“ се заменува со износот: „40.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1.229.790.000“ се заменува со износот: „660.901.000“, а во ставката Вкупно Раздел 31 (позиции 685 до 697) износот: „1.229.790.000“ се заменува со износот: „660.901.000“.

32) Во Раздел 32. Сојузен завод за патенти, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 698. Средства за лични доходи на работниците износот: „757.020.000“ се заменува со износот: „412.647.000“, во позицијата 699. Средства за материјални трошоци износот: „68.146.000“ се заменува со износот: „28.390.000“, во позицијата 700. Трошоци за печатење на патентни списи и документација износот: „20.000.000“ се заменува со износот: „8.130.000“, во позицијата 701. Патни трошоци во странство износот: „1.348.000“ се заменува со износот: „560.000“, во позицијата 702. Трошоци за печатење на патентен гласник износот: „8.400.000“ се заменува со износот: „3.500.000“, во позицијата 703. Трошоци за изработка на обрасци и материјали за фотокопирање износот: „2.760.000“ се заменува со износот: „1.150.000“, во позицијата 704. Трошоци за прием и испраќање на патентна документација износот: „1.176.000“ се заменува со износот: „490.000“, во позицијата 705. Меѓународна соработка СЗП, ООН-WIPO, СЕВ износот: „2.400.000“ се заменува со износот: „800.000“, во позицијата 706. Трошоци за издавачка дејност износот: „960.000“ се заменува со износот: „400.000“, во позицијата 707. Трошоци за информациониот систем на меѓународната обврска спрема патентниот завод во Виена износот: „58.000.000“ се заменува со износот: „23.165.000“, во позицијата 708. Трошоци за работата на Советот износот: „216.000“ се заменува со износот: „90.000“, во позицијата 709. Трошоци за одржување и сервисирање на опремата износот: „700.000“ се заменува со износот: „290.000“, во позицијата 710. Трошоци за закуп износот: „21.600.000“ се заменува со износот: „5.400.000“, во позицијата 711. Набавка на стручна литература износот: „6.240.000“ се заменува со износот: „2.600.000“, во позицијата 712. Трошоци за преведување на меѓународна патентна документација износот: „144.000“ се заменува со износот: „60.000“, во позицијата 713. Трошоци на Сојузниот координационен одбор за творештво износот: „480.000“ се заменува со износот: „200.000“, во позицијата 714. Трошоци за стручно усовршување и специјализација износот: „720.000“ се заменува со износот: „300.000“, во позицијата 715. Трошоци на информационите услуги на Југословенскиот центар за техничка и научна документација износот: „2.000.000“ се заменува со износот: „668.000“, во позицијата 716. Трошоци во врска со народната одбрана износот: „48.000“ се заменува со износот: „4.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „952.358.000“ се заменува со износот: „488.844.000“, а во ставката Вкупно Раздел 32 (позиции од 698 до 716) износот: „952.358.000“ се заменува со износот: „488.844.000“.

33) Во Раздел 33. Сојузен завод за метри и скапоцени метали, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 717. Средства за лични доходи на работниците износот: „1.840.756.000“ се заменува со износот: „1.054.508.000“, во позицијата 718. Средства за материјални трошоци износот: „132.000“ се заменува со износот: „93.459.000“, во позицијата 719. Закуп износот: „10.444.000“ се заменува со износот: „4.350.000“, во позицијата 720. Набавка на животи и ситен инвентар износот: „23.100.000“ се заменува со износот: „9.625.000“, во позицијата 721. Трошоци за унапредување на службата износот: „3.120.000“ се заменува со износот: „1.300.000“, во позицијата 722. Патни трошоци во земјата износот: „177.600.000“ се заменува со износот: „74.000.000“, во позицијата 723. Патни трошоци во странство износот: „12.000.000“ се заменува со износот: „5.000.000“, во позицијата 724. Трошоци за меѓународна соработка износот: „6.420.000“ се заменува со износот: „2.675.000“, во позицијата 725. Трошоци за издавање на публикации износот: „4.500.000“ се заменува со износот: „1.375.000“, во позицијата 726. Трошоци за текушто одржување на зградите износот: „80.360.000“ се заменува со износот: „25.150.000“, во позицијата 727. Трошоци за телекомуникациони врски износот: „7.140.000“ се заменува со износот: „2.975.000“, во

позицијата 728. Трошоци за текушто одржување и сервисирање на лабораториската опрема и инвентар износот: „28.000.000“ се заменува со износот: „11.665.000“, во позицијата 729. Трошоци за систематски прегледи и осигурување на работниците што работат под посебни услови износот: „2.000.000“ се заменува со износот: „834.000“, во позицијата 730. Трошоци за одржување на товарните возила износот: „39.500.000“ се заменува со износот: „16.458.000“, во позицијата 731. Трошоци за репрезентација износот: „36.000“ се заменува со износот: „15.000“, во позицијата 732. Набавка на заштитна облека и обувки износот: „5.460.000“ се заменува со износот: „2.275.000“, во позицијата 733. Трошоци за изработка на стручни елаборати и студии износот: „8.000.000“ се заменува со износот: „3.327.000“, во позицијата 734. Трошоци за работата на Советот и на работните тела износот: „1.500.000“ се заменува со износот: „625.000“, во позицијата 735. Набавка на стручни публикации и литература износот: „2.160.000“ се заменува со износот: „900.000“, во позицијата 736. Трошоци за механографска обработка на податоците, износот: „2.000.000“ се заменува со износот: „835.000“, во позицијата 737. Трошоци за преведување на јазиците на народите и народностите на Југославија, на странски јазици и од странски јазици износот: „1.000.000“ се заменува со износот: „415.000“, во позицијата 738. Трошоци за печатење на обрасци во врска со остварувањето на приходите износот: „21.000.000“ се заменува со износот: „8.750.000“, во позицијата 739. Трошоци за информативна дејност износот: „739.000“ се заменува со износот: „306.000“, во позицијата 740. Надомест за одвоен живот од семејството, износот: „528.000“ се заменува со износот: „220.000“, во позицијата 741. Трошоци во врска со народната одбрана износот: „624.000“ се заменува со износот: „260.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „2.502.289.000“ се заменува со износот: „1.321.802.000“, а во ставката Вкупно Раздел 33 (позиции 717 до 741), износот: „2.502.289.000“ се заменува со износот: „1.321.802.000“.

34) Во Раздел 34. Сојузен геолошки завод, основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 742. Средства за лични доходи на работниците износот: „86.316.000“ се заменува со износот: „147.775.000“, во позицијата 743. Средства за материјални трошоци износот: „7.621.000“ се заменува со износот: „11.507.000“, во позицијата 744. Трошоци за изработка и печатење на Комплексна геолошка карта на Југославија износот: „70.000.000“ се заменува со износот: „80.000.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „219.917.000“ се заменува со износот: „295.262.000“, а во ставката Вкупно Раздел 34 (позиции 742 до 747) износот: „219.917.000“ се заменува со износот: „295.262.000“.

35) Во Раздел 35. Архив на Југославија, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 748. Средства за лични доходи на работниците износот: „484.164.000“ се заменува со износот: „809.427.000“, во позицијата 749. Средства за материјални трошоци износот: „50.257.000“ се заменува со износот: „75.888.000“, во позицијата 751. Трошоци за заштита на архивската граѓа во случај на војна износот: „6.000.000“ се заменува со износот: „10.000.000“, во позицијата 752. Трошоци за одржување на инвентарот износот: „3.000.000“ се заменува со износот: „4.000.000“, во позицијата 754. Трошоци за издавачка дејност износот: „4.623.000“ се заменува со износот: „7.623.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „554.204.000“ се заменува со износот: „913.098.000“, а во ставката Вкупно Раздел 35 (позиции 748 до 754) износот: „554.204.000“ се заменува со износот: „913.098.000“.

36) Во Раздел 36. Сервис за давање на услуги за потребите на репрезентација на сојузните органи, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 755. Средства за лични доходи на работниците износот: „1.219.128.000“ се заменува со износот: „1.995.543.000“, во позицијата 756. Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата износот: „307.461.000“ се заменува со износот: „766.266.000“, во позицијата 757. Трошоци за експлоатација и одржување на специјалниот воз износот: „200.000.000“ се заменува со износот: „265.000.000“, во позицијата 758. Трошоци за ловство и одржување на ловните објекти што ги користи федерацијата износот: „77.040.000“ се брише, во позицијата 759. Трошоци за одржување и унапредување на Ловно-шумското стопанство „Копривница“, Бугојно, износот:

„10,000.000“ се брише, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „2,018,117.000“ се заменува со износот: „3,031,297.000“, а во ставката Вкупно Раздел 36 (позиции 755 до 761) износот: „2,018,117.000“ се заменува со износот: „3,031,297.000“.

37) Во Раздел 37. Сервис за давање услуги на општествената исхрана за потребите на работниците на сојузните органи, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 762. Средства за лични доходи на работниците износот: „1,540,248.000“ се заменува со износот: „2,555,943.000“, во позицијата 763. Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата износот: „294,291.000“ се заменува со износот: „444,379.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1,834,899.000“ се заменува со износот: „3,000,682.000“, а во ставката Вкупно раздел 37 (позиции 762 до 764) износот: „1,834,899.000“ се заменува со износот: „3,000,682.000“.

38) Во Раздел 38. Ависервис на сојузните органи, основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 765. Средства за лични доходи на работниците износот: „420,912.000“ се заменува со износот: „605,814.000“, во позицијата 766. Материјални трошоци и трошоци за одржување на објектите и опремата износот: „1,075,514.000“ се заменува со износот: „2,624,026.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1,496,546.000“ се заменува со износот: „3,229,960.000“, а во ставката Вкупно Раздел 38 (позиции 765 до 767) износот: „1,496,546.000“ се заменува со износот: „3,229,960.000“.

39) Во Раздел 39. Сервис за финансиско-материјални работи на сојузните органи на управата и сојузните организации, основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 768. Средства за лични доходи износот: „986,364.000“ се заменува со износот: „1,677,525.000“, во позицијата 769. Средства за материјални трошоци износот: „89,700.000“ се заменува со износот: „135,447.000“, во позицијата 770. Средства за репродуктивен материјал и резервни делови износот: „57,000.000“ се заменува со износот: „82,000.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1,133,266.000“ се заменува со износот: „1,895,174.000“, во ставката Вкупно Раздел 39 (позиции 768 до 771) износот: „1,133,266.000“ се заменува со износот: „1,895,174.000“.

40) Во Раздел 40. Сервис за биротехнички работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 772. Средства за лични доходи на работниците износот: „1,365,636.000“ се заменува со износот: „2,303,901.000“, во позицијата 773. Средства за материјални трошоци износот: „174,228.000“ се заменува со износот: „263,084.000“, во позицијата 774. Трошоци за франкирање на пошта износот: „100,000.000“ се заменува со износот: „124,000.000“, во позицијата 775. Трошоци за печатење и препис на материјали износот: „200,000.000“ се заменува со износот: „250,000.000“, во позицијата 776. Средства за набавка на канцелариски и друг потрошен материјал за сојузните органи износот: „30,000.000“ се заменува со износот: „60,000.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1,869,864.000“ се заменува со износот: „3,000,985.000“, а во ставката Вкупно Раздел 40 (позиции 772 до 776) износот: „1,869,864.000“ се заменува со износот: „3,000,985.000“.

41) Во Раздел 41. Управа на деловните згради на сојузните органи, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 777. Средства за лични доходи на работниците износот: „3,594,624.000“ се заменува со износот: „6,289,080.000“, во позицијата 778. Средства за материјални трошоци износот: „277,965.000“ се заменува со износот: „419,727.000“, во позицијата 779. Трошоци за греење, електрична енергија, вода и други услуги износот: „2,849,619.000“ се заменува со износот: „4,186,619.000“, во позицијата 780. Режики трошоци во врска со одржувањето на зградите и опремата износот: „308,850.000“, се заменува со износот: „478,850.000“, во позицијата 782. Трошоци на заедничките телефонски центри износот: „11,040.000“ се заменува со износот: „21,040.000“, во позицијата 784. Набавка на облека, обувки и опрема за заштита при работата износот: „15,025.000“ се заменува со износот: „28,025.000“, во позицијата 785. Придонес за користење на градежно земјиште износот: „1,200,000.000“ се заменува со износот: „1,446,000.000“, во

позицијата 787. Трошоци за специјалните телефонски врски износот: „31,200.000“ се заменува со износот: „46,200.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „8,667,939.000“ се заменува со износот: „13,295,157.000“, а во ставка Вкупно Раздел 41 (позиции 777 до 788) износот: „8,667,939.000“ се заменува со износот: „13,295,157.000“.

42) Во Раздел 42. Авто-сервис на сојузните органи, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 789. Средства за лични доходи на работниците износот: „1,189,824.000“ се заменува со износот: „1,920,582.000“, во позицијата 790. Средства за материјални трошоци износот: „41,025.000“ се заменува со износот: „61,948.000“, во позицијата 791. Надомест за работа во денови на државните празници износот: „3,000.000“ се заменува со износот: „5,000.000“, во позицијата 792. Набавка на резервни делови и трошоци за други намени износот: „500,000.000“ се заменува со износот: „886,000.000“, во позицијата 794. Набавка на транспортни средства за потребите на народната одбрана износот: „17,064.000“ се заменува со износот: „27,064.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1,751,513.000“ се заменува со износот: „2,901,194.000“, а во ставката Вкупно Раздел 42 (позиции 789 до 794) износот: „1,751,513.000“ се заменува со износот: „2,901,194.000“.

43) Во Раздел 43. Преведувачка служба на сојузните органи, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, во позицијата 795. Средства за лични доходи на работниците износот: „1,176,084.000“ се заменува со износот: „2,277,744.000“, во позицијата 796. Средства за материјални трошоци износот: „109,042.000“ се заменува со износот: „164,653.000“, во позицијата 797. Надомест на надворешните соработници износот: „23,320.000“ се заменува со износот: „28,320.000“, во позицијата 798. Надомест за одвоен живот од семејството износот: „1,680.000“ се заменува со износот: „3,180.000“, во ставката Вкупно основна намена 01 износот: „1,336,098.000“ се заменува со износот: „2,499,869.000“, а во ставката Вкупно Раздел 43 (позиции 795 до 805) износот: „1,336,098.000“ се заменува со износот: „2,499,869.000“.

44) Во Раздел 44. Дополнителни средства на општествено-политичките и општествени организации, Основна намена 06. Други општи општествени потреби на општествено-политичките организации:

а) Дотација на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, во позицијата 809. Финансирање на Програмата за работа на Сојузната конференција износот: „1,710,000.000“ се заменува со износот: „2,960,000.000“, во позицијата 810. Средства за Центарот „Едвард Кардељ“ износот: „84,000.000“ се заменува со износот: „114,000.000“, во позицијата 811. Дотација на весникот „Борба“ износот: „3,064,000.000“ се заменува со износот: „3,564,000.000“, во позицијата 811 се додава нова позиција 811а, која гласи: „811а 06-2 Финансирање на програмата за развој на весникот „Борба“ „560.000.000“, во позицијата 812. Финансирање на програмата за работа на Советот на СК на ССРЈ за заштита и унапредување на човековата средина износот: „43,000.000“ се заменува со износот: „93,000.000“, во позицијата 813. Конференција за развој на месните заедници на Југославија износот: „52,000.000“ се заменува со износот: „74,000.000“;

б) Дотација на Претседателството на конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, во позицијата 814. Финансирање на програмата за работа на Конференцијата износот: „1,290,000.000“ се заменува со износот: „1,736,000.000“, во позицијата 816. Финансирање на меѓународните активности на колективните членови на ССМЈ износот: „19,500.000“ се заменува со износот: „39,500.000“, во позицијата 817. Дотација на весникот „Младост“ износот: „350,000.000“ се заменува со износот: „395,000.000“, во позицијата 818. Дотација на списанието „Илеје“ износот: „15,034.000“ се заменува со износот: „25,034.000“, во позицијата 821. Средства за Комисијата за работа со младината на привремен престој во странство износот: „11,942.000“ се заменува со износот: „16,942.000“, во позицијата 822. Издавачка дејност на Претседателството (ЦИДИД) износот: „11,970.000“ се заменува со износот: „26,970.000“;

в) Дотација на Сојузот на здруженијата на борците на Народноослободителната војна на Југославија, во позицијата 823. Финансирање на програмата за работа на

Сојузот износот: „437,350.000“ се заменува со износот: „545,350.000“, во позицијата 824. Дотација на весникот „4 јули“ износот: „220,000.000“ се заменува со износот: „260,000.000“;

г) Дотација на Црвениот крст на Југославија, во позицијата 825. Финансирање на програмата за работа на Претседателството износот: „220,000.000“ се заменува со износот: „319,400.000“, во позицијата 827. Членарина на Лигата, МКЦК, износот: „47,000.000“ се заменува со износот: „87,000.000“;

д) Дотација на Југословенската лига за мир, независност и рамноправност на народите, во позицијата 830. Финансирање на програмата за работа на Лигата износот: „40,000.000“ се заменува со износот: „80,000.000“, во позицијата 831. Финансирање на програмата за работа на Сојузот износот: „4,300.000“ се заменува со износот: „6,300.000“;

е) Дотација на Сојузот на резервните воени старешини на Југославија, во позицијата 832. Финансирање на програмата за работа на Сојузот износот: „200,000.000“ се заменува со износот: „205,000.000“;

ж) Сојуз за физичка култура на Југославија, во позицијата 833. Трошоци за меѓународните активности на подрачјето на физичката култура на Југославија износот: „1,819,200.000“ се заменува со износот: „2,904,200.000“, во позицијата 834. Вонредни програми на спортските манифестации што се одржуваат во 1988 година износот: „715,200.000“ се заменува со износот: „961,220.000“;

Во ставката Вкупно основна намена 06 износот: „11,041,527.000“ се заменува со износот: „15,659,947.000“, а во ставката Вкупно Раздел 44 (позиции 806 до 836) износот: „11,041,527.000“ се заменува со износот: „15,659,947.000“.

45) По зборовите: „Вкупно раздел 44 (позиции 806 до 836)“ се додаваат три нови раздела, кои гласат:

„Раздел 45. Сојузен секретаријат за економски односи со странство

Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, позиција 837 01-1-1, Средства за лични доходи на работниците 1,283,573.690; позиција 838 01-2 Средства за материјални трошоци 1,48,866.000; позиција 839 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите 5,616.000; позиција 840 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 330.000; позиција 841 01-3-2 Изработка на билтенот и на други материјали и обрасци за спроведување на надворешно-трговскиот и девизниот режим 282.000; позиција 842 01-3-2 Трошоци на странски и домашни делегации - 197,000.000; позиција 843 01-3-2 Трошоци за Програмата за усовршување на работниците 308.000; позиција 844 01-3-3 Трошоци за врска во народната одбрана 200.000; позиција 845 01-3-2 Трошоци за работа на членовите на комисијата и на соработниците - 1,840.000; Вкупно основна намена 01 - 1,638,015.690; Вкупно Раздел 445 (позиции 837 до 845) 1,638,015.690;

46) Раздел 46. Сојузен секретаријат за стопанство, Глава 1 Секретаријат, Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата, позиција 846 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 1,039,987.471; позиција 847 01-2 Средства за материјални трошоци 87,898.000; позиција 848 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите 26,204.216; позиција 849 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 1,100.000; позиција 850 01-3-2 Патни трошоци во земјата 1,238.000; позиција 851 01-3-2 Трошоци за обработка на податоци 151.000; позиција 852 01-3-2 Средства за финансирање на трошоците во врска со анализата и прогнозата на стопанските движења 18,988.000; позиција 853 01-3-2 Трошоци за реализацијата на Програмата за работа на Комисијата на СИС за нуклеарна енергија 1,360.000; позиција 854 01-3-2 Средства за работа на стручните совети 2,100.000; позиција 855 01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана 200.000; позиција 856 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка во земјата 4,600.000; позиција 857 01-3-2 Патни трошоци во странство 7,200.000; Вкупно основна намена 01 1,191,026.687; Вкупно Глава 1 - 1,191,026.687.

Глава 2. Сојузен пазарен инспекторат, Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата, позиција 858 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците 756,228.000; позиција 859 01-2 Средства за материјални трошоци - 52,939.000; позиција 860 01-3-2 Надомест за предложена работа и работа на денови на државните

празници - 1,000.000; позиција 861 01-3-2 Патни трошоци во странство - 50.000; позиција 862 01-3-2 Надомест на овластени организации и стручни лица за вршење на контрола на квалитетот на производите што се увезуваат - 800.000; позиција 863 01-3-2 Трошоци за контрола на квалитетот - 2,000.000; позиција 864 01-3-2 Закупи - 9,350.000; позиција 865 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка - 24.000; позиција 866 01-3-2 Надомест за вештачења и експертизи - 5,000.000; позиција 867 01-3-2 Патни трошоци на пазарните инспектори во земјата - 52,700.000; позиција 868 01-3-2 Трошоци за репрезентацијата - 16.000; позиција 869 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството - 2,070.000; позиција 870 01-3-2 Набавка на облека и обувки - 1,824.000; Вкупно основна намена 01 - 884,001.000; Вкупно Глава 2 - 884,001.000.

Глава 3. Сојузна дирекција за стоковни резерви, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, позиција 871 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците - 1,205,530.000; позиција 872 01-2 Надомест Средства за материјални трошоци - 115,075.000; позиција 873 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството - 390.000; позиција 874 01-3-2 Патни трошоци во земјата и во странство - 11,733.000; позиција 875 01-3-2 Трошоци за репрезентација 42.000; позиција 876 01-3-2 Трошоци за одржување на инвентарот и набавка на опрема - 4,690.000; позиција 877 01-3-2 Студии, анализи и списанија - 700.000; позиција 878 01-3-2 Стипендии - 135.000; позиција 01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана - 105.000; Вкупно основна намена 01 - 1,338,400.000. Вкупно Глава 3 - 1,338,400.000.

Глава 4. Сојузен завод за цени, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, позиција 880 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците - 329,156.000; позиција 881 01-2 Средства за материјални трошоци - 19,374.000; позиција 882 01-3-2 Трошоци за печатење на публикации - 192.000; позиција 883 01-3-2 Трошоци за одржување на седници на советот - 5,790.000; позиција 884 01-3-2 Трошоци за стручна соработка со органите за цени на републиките и на покраините - 20.000; позиција 885 01-3-2 Трошоци за изработка на материјали врз разработката на претстојните подзаконски прописи - 214.000; позиција 886 01-3-2 Патни трошоци во странство - 1,800.000; позиција 887 01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана - 1,120.000; Вкупно основна намена 01 - 357,886.000; Вкупно Глава 4 - 357,886.000.

Глава 5. Сојузен завод за стандардизација, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, позиција 888 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците - 1,171,866.000; позиција 889 01-2 Средства за материјални трошоци - 112,509.000; позиција 890 01-3-2 Трошоци за изработка и дистрибуција на југословенските стандарди и техничките прописи - 3,500.000; позиција 891 01-3-2 Преведување на југословенските стандарди на јазиците на народите и народностите на Југославија - 3,500.000; позиција 892 01-3-2 Трошоци на Комисијата за хомологација на моторни возила - 2,335.000; позиција 893 01-3-2 Патни трошоци во странство - 5,835.000.000; позиција 894 01-3-2 Трошоци за изработка на прописи од подрачјето на алармните системи - 1,166.000; позиција 895 01-3-2 Патни трошоци во земјата - 5,835.000; позиција 896 01-3-2 Трошоци за спроведување на системот на атестирање - 875.000; позиција 897 01-3-2 Меѓународна соработка со ООН, СЕВ и ЗВР - 11,670.000; позиција 898 01-3-2 Поштенско-телеграфски и телефонски трошоци - 9,590.000; позиција 899 01-3-2 Трошоци за одржување седници на комисији и работни тела на СЗС и трошоци за работа на Координациониот одбор - 585.000; позиција 900 01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана - 60.000; Вкупно основна намена 01 - 1,329,326.000; Вкупно глава 1 - 1,329,326.000.

Глава 6. Сојузен завод за мери и скапоцени метали, Основна намена 01. Средства за работа на органите на управата, позиција 901 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците - 2,109,016.000; позиција 902 01-2 Средства за материјални трошоци - 45,237.000; позиција 903 01-3-2 Закупи - 6,094.000; позиција 904 01-3-2 Набавка на жигови и ситен инвентар - 13,475.000; позиција 905 01-3-2 Трошоци за унапредување на службата - 1,820.000; позиција 906 01-3-2 Патни трошоци во земјата - 243,600.000; позиција 907 01-3-2 Патни трошоци во странство - 7,000.000; позиција 908 01-3-2 Трошоци за меѓународна соработка - 3,745.000; позиција 909 01-3-2 Трошоци за текуштото одржување на зградите - 55,210.000; позиција 911 01-3-2

Трошоци на телекомуникационите врски - 4,165.000; позиција 912 01-3-2 Трошоци за текушто одржување и сервисирање на лабораториска опрема и инвентар - 23,335.000; позиција 913 01-3-2 Трошоци за систематски прегледи и осигурување на работниците што работат под посебни услови - 1,166.000; позиција 914 01-3-2 Трошоци за одржување на товарни возила - 43,042.000; позиција 915 01-3-2 Трошоци за репрезентација - 21.000; позиција 916 01-3-2 Набавка на заштитна облека и обувки - 3,185.000; позиција 917 01-3-2 Трошоци на стручни публикации и литература - 1,260.000; позиција 918 01-3-2 Трошоци за механиографска обработка на податоци 1,165.000; позиција 919 01-3-2 Трошоци за изработка на стручни елаборати и студии - 4,673.000; позиција 920 01-3-2 Трошоци за работа на Советот и на работните тела - 875.000; позиција 921 01-3-2 Трошоци за преведување на јазиците на народите и народностите на Југославија, на странски јазици и од странски јазици - 585.000; позиција 922 01-3-2 Трошоци за печатење на обрасци во врска со Остварувањето на приходите - 12,250.000; позиција 923 01-3-2 023 01-3-2 Трошоци за информативни дејности - 433.000; позиција 924 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството 308.000; позиција 925 01-3-3 Трошоци во врска со народната одбрана - 364.000; Вкупно основна намена 01 - 2.784,649.000; Вкупно глава 6 - 2.784,649.000; Вкупно Раздел 46 (позиции 846 до 925) - 7.885,288.687.

47) Раздел 47. Сојузен секретаријат за законодавство, правосудство и управа, Глава 1. Секретаријат, Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата, позиција 926 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците - 695,905.968; позиција 927 01-2 Средства за материјални трошоци - 35,981.000; позиција 928 01-3-1 Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите - 25,814.056; позиција 929 01-3-2 Надомест за одвоен живот од семејството - 90.000; позиција 930 01-3-2 Трошоци за екстрадиција - 17,658.000; позиција 931 01-3-2 Трошоци за склучување на меѓународни договори - 6,483.000; позиција 932 01-3-2 Преведување од странски јазици на замолници и документи - 72.000; позиција 933 01-3-2 Трошоци за вештачење и процесни трошоци - 180.000; позиција 934 01-3-2 Трошоци во врска со изработката на прописи - 1,662.000; позиција 935 01-3-2 Средства за амортизација - 3,212,784.000; позиција 936 01-3-2 Трошоци за работа на Координациониот одбор за имотни односи - 144.000; позиција 937 01-3-2 Средства за купување на станови - 2,500,000.000; позиција 938 01-3-2 Средства за определени потреби - 601,400.000; позиција 939 01-3-2 Средства за работа на стручните совети - 2,721.000; позиција 940 01-3-3 Учество во финансирањето на меѓународните состаноци - 300.000; позиција 941 01-3-2 Трошоци во врска со народната одбрана - 43.400; позиција 942 01-3-2 Комисија на СЕВ за правни прашања - 3,500.000; Вкупно основна намена 01 - 7.104,738.424;

Основна намена 06 Други општи општествени потреби, позиција 943 06-12 Средства за финансирање на програмата за техничко-технолошка модернизација на сојузните органи - 8,394,640.000; Вкупно основна намена 06 - 8,394,640.000; Вкупно Глава 1 - 15,499,378.424.

Глава 2. Сојузен завод за унапредување на управата Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата, позиција 944 01-1-1 Средства за лични доходи на работниците - 131,362.000; позиција 945 01-2 Средства за материјални трошоци - 4,966.000; позиција 946 01-3-2 Патни трошоци во странство - 184.000; позиција 947 01-3-2 Трошоци за стручно образование на работниците на сојузните органи и сојузните организации - 1,600.000; позиција 948 01-3-2 Трошоци за издавање на Билтенот - 1,572.000; позиција 949 01-3-2 Трошоци за изработка на елаборати и студии - 44.000. Вкупно Основна намена 01 - 139,728.000; Вкупно Глава 2 - 139,728.000;

Глава 3. Финансирање на програмата за работа на самостојни институции и организации, Основна намена 01 Средства за работа на органите на управата, позиција 950 01-3-2 Средства за извршување на програмата за работа на Институтот за споредбено право - 19,813.000; позиција 951 01-3-2 Надомест на здравствените установи за давање услуги на работниците во сојузните органи - 7,650.000; позиција 952 01-3-2 Средства за извршување на програмите за работа на Музејот на револуцијата на народите и народностите - 197,266.000; позиција 953 01-3-2 Средства за наградата АВНОЈ - 23,200.000; позиција 954 01-3-2 Фонд за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ -

39,200.000; позиција 955 01-3-2 Средства за работа на Комисијата по предметите со ликот на Јосип Броз Тито - 454.700; позиција 956 01-3-2 Награда „ЕДВАРД КАРДЕЉ“ - 3,150.000; Вкупно основна намена 01 - 290,733.700; Вкупно Глава 3 - 270,733.700; Вкупно Раздел 47 (позиции 927 до 956) - 15.929,840.124.

Член 5

Овие измени и дополненија влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

606.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на Федерацијата за 1988 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јули 1988 година.

П. бр. 860
28 јули 1988 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Стане Доланц, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ОБЕМ НА РАСХОДИТЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/88) во член 1 износот: „5.659.933.300.000“ се заменува со износот: „7.010.051.100.000“.

Член 2

Во член 2 износот: „4,532.889,300.000“ се заменува со износот: „5,759.757,900.000“.

Член 3

Во член 3 износот: „1,127.044,000.000“ се заменува со износот: „1,250.293,200.000“.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

607.

Врз основа на член 315 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1988 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за утврдување на приходите на Федерацијата што во 1988 година се користат за потребите на стопанството, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јули 1988 година.

П. бр. 861
29 јули 1988 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Стане Доланц, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО 1988 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО

Член 1

Во Законот за утврдување на приходите на федерацијата што во 1988 година се користат за потребите на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/88), во член 1 одредба под 1 зборовите: „надворешната трговија“ се заменуваат со зборовите: „економските односи со странство“.

Во став 2 одредба под 1) зборовите: „надворешната трговија“ се заменуваат со зборовите: „економските односи со странство“.

Во става 2, на обете места, зборовите: „надворешната трговија“ се заменуваат со зборовите: „економските односи со странство“.

Член 2

Во член 2 одредба под 1 зборовите: „надворешната трговија“ се заменуваат со зборовите: „економските односи со странство“.

Одредбите под а) и б) се менуваат и гласат:

а) моторен бензин	
– МБ – 86	5,716%
– МБ – 98	5,912%
– БМБ – 95	6,022%
б) гасно масло – дизел-гориво	
– Д – 1	6,648%
– Д – 2	6,446%
– Д – 3	6,250%

Во одредбата под 3 одредбите под а) и б) се менуваат и гласат:

а) моторен бензин	
– МБ – 86	16,237%
– МБ – 98	16,688%
– БМБ – 95	15,393%
б) гасно масло – дизел-гориво	
– Д – 1	18,310%
– Д – 2	17,887%
– Д – 3	17,434%

Одредбата под 4) се менува и гласи:

„4) за финансирање на намените што ќе се утврдат со Законот за финансирање на изградбата на Автопатот „Братство-единство“, патиштата според Осимските спогодби и изградбата и реконструкцијата на патиштата од интерес за целата земја, на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини – на посебни сметки на самоуправните интересни заедници за патишта, во износите што ќе се уплатат од основниот данок на промет на деривати на нафта на територијата на републиката односно на автономната покраина, и тоа:

а) моторен бензин	
– МБ – 86	24,239%
– МБ – 98	24,984%
– БМБ – 95	25,579%
б) гасно масло – дизел-гориво	
– Д – 1	28,156%
– Д – 2	27,518%
– Д – 3	26,860%

Средствата собрани на посебната сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските до денот на влегувањето во сила на овој закон тој орган ќе им распореди и пренесе на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини – на посебни сметки на самоуправните интересни заедници за патишта, во износите што ќе се уплатат од основниот данок на промет на деривати на нафта на територијата на републиката односно на автономната покраина.

Средствата од става 1 и распоредените средства од став 2 на оваа одредба, во 1988 година до донесувањето на Законот за финансирање на изградбата на Автопатот „Братство-единство“, патиштата според Осимските спогодби и изградбата и реконструкцијата на патиштата од интерес за целата земја, можат да се користат за повлекување на кредити од меѓународни финансиски институции за финансирање на изградбата на Автопатот „Братство-единство“, патиштата според Осимските спогодби и магистралните патишта и до 20% од приливот на средствата за одржување на патиштата и за отплата на странски кредити користени за изградба на патишта.

По одредбата под 4) се додаваат нови одредби 5) и 6), кои гласат:

„5) за регрес на дел од каматите според одредбите на член 6 од Општествениот договор за посебните мерки за најбрзиот развој на САП Косово во периодот 1986 до 1990 година – на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, и тоа:

а) моторен бензин	
– МБ – 86	0,663%
– МБ – 98	0,686%
– БМБ – 95	0,694%
б) гасно масло – дизел – гориво	
– Д – 1	0,772%
– Д – 2	0,748%
– Д – 3	0,724%

Средствата од став 1 на оваа точка сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите ќе ги пренесе на организацијата на здружен труд за регрес на каматите по кредитите што ги користи од член 6 на Општествениот договор за посебните мерки за најбрзиот развој на САП Косово во периодот од 1986 до 1990 година, а врз основа на документацијата за користењето на кредитите заверена од соодветната служба на општественото книговодство;

6) за изградба на југословенско-унгарска железничка станица кај Суботица и за покрите на дел од трошоците на пругата Титоград-Божај, на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, и тоа:

а) моторен бензин	
– МБ – 86	0,456%
– МБ – 98	0,471%
– БМБ – 95	0,462%
б) гасно масло – дизел-гориво	
– Д – 1	0,530%
– Д – 2	0,514%
– Д – 3	0,490%

Средствата од став 1 на оваа точка, за изградба на југословенско-унгарската железничка станица кај Суботица, сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските ќе му ги пренесе, а најмногу до 3,900.000.000 динари, на инвеститорот на изградбата на железничката станица кај Суботица, за финансирање на главниот проект и на подготвителните работи.

Средствата од став 1 на оваа точка, за покрите на загубите во работењето на пругата Титоград-Божај, сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските ќе ги пренесе, а најмногу до 3,300.000.000 динари, на Железничко-транспортната организација Титоград, а врз основа на завршната сметка за 1987 година, односно врз основа на периодичните пресметки и завршната сметка за 1988 година.”

Член 3

Во член 6 по став 4 се додаваат ст. 5 и 6, кои гласат:
„До донесувањето на сојузен закон за финансирање на изградбата на Автопатот „Братство-единство“, патиштата според Осимските спогодби и изградбата и реконструкцијата на патиштата од интерес за целата земја, евиденцијата води и извештаи за користењето на средствата за намените од член 2 одредба под 4 на овој закон поднесува до Собранието на СФРЈ сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските, врз основа на извештаите од самоуправните интересни заедници за патишта на републиките и на автономните покраини.

Евиденциите за користењето на средствата за намените од член 2 одредби под 5) и 6) од овој закон ги водат сојузните органи на управата кај кои се наоѓаат посебните сметки на тие средства и за тоа му поднесуваат извештај на Собранието на СФРЈ.”

Член 4

Во член 7, ст. 1 и 2 зборовите: „надворешната трговија” се заменуваат со зборовите: „економските односи со странство”.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

608.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕНЗАЦИЈИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за компензациите за определени производи, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јули 1988 година.

П бр. 862
28 јули 1988 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Стане Дољанц, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с.р

ЗАКОН

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со овој закон се утврдува износот на средствата и се уредува начинот на обезбедување средства за компензации до 30 септември 1988 година на организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на брашно од типот „850”, пастеризирано млеко и рафинирано растително масло за јадење од сончоглед, соја и маслодајна репка и условите и начинот на користење на тие средства.

Член 2

Компензацијата се утврдува така што да претставува разлика помеѓу пропишаната цена која на производителите на производите од член 1 на овој закон им обезбедува рамноправни услови за стопанисување и стекнување до-

ход и цената по која тие производи им се продаваат на определени потрошувачи.

Цената со која се обезбедуваат рамноправни услови за стопанисување и стекнување доход се утврдува тргувајќи од положбата на производителите во примарната распродажба, реалното вреднување и рационалната употреба на материјалните фактори на производството, нивото и односот на цените на странскиот пазар на кој се разменуваат производите и услугите и од просечниот растеж на цените на индустриски производи. Оваа цена ја утврдува Сојузниот извршен совет на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за работи на стопанството.

Износот на компензацијата по единица мера на производите од член 1 на овој закон го утврдува Сојузниот извршен совет.

Член 3

Компензација им се обезбедува на:

- 1) организациите на здружен труд што произведуваат брашно од типот „850”;
- 2) организациите на здружен труд што произведуваат пастеризирано млеко;
- 3) организациите на здружен труд што произведуваат рафинирано растително масло за јадење од сончоглед, соја и маслодајна репка.

Компензацијата што им се обезбедува на субјектите од став 1 на овој член се однесува на количествата производи од член 1 на овој закон, продадени и испорачани на организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на мало и на потрошувачите што купуваат стоки на големо (ЈНА, болници, училишта и сл.). Оваа одредба се однесува и на сите количества брашно од типот „850” продадени и испорачани на организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на леб од тоа брашно и на работните луѓе што самостојно вршат дејност на производство на леб со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани.

Компензација не им се исплатува на организациите на здружен труд од став 1 на овој член за продадените и испорачаните количества на производите од член 1 на овој закон за натамошна репродукциона потрошувачка и на организациите на здружен труд и на работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани што се занимаваат со угостителска дејност.

Организациите на здружен труд од став 1 на овој член, кои имаат право на компензација според одредбите на овој закон, се должни своите производи да им ги продаваат на потрошувачите од став 2 на овој член по цените определени со пропис на Сојузниот извршен совет, намалени за износот на компензацијата.

Член 4

Средствата за компензации изнесуваат 112 милијарди динари.

Средствата за компензации се обезбедуваат од приходите на федерацијата – од основниот данок на промет на преработките од тутун и тоа 24% од вкупно наплатениот данок по тој основ, што и припаѓа на федерацијата.

Средствата на основниот данок на промет од став 2 на овој член се уплатуваат, пред внесувањето во буџетот на федерацијата, на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на стопанството кај Службата на општественото книговодство, под називот: Средства за компензации.

Средствата од став 2 на овој член обврзниците на основен данок на промет ги пресметуваат и уплатуваат на посебната сметка од став 3 на овој член, во роковите и на начинот утврден за пресметување и уплатување на основниот данок на промет.

Член 5

Средствата за компензации се користат врз основа на финансискиот план со кој се утврдуваат вкупните приходи и вкупните расходи.

Финансискиот план на средствата за компензации го донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи на стопанството, а го одобрува Сојузниот извршен совет.

Финансискиот план му се доставува на Собранието на СФРЈ.

Член 6

Завршната сметка ја донесува сојузниот орган на управата надлежен за работи на стопанството, а ја одобрува Сојузниот извршен совет.

Кон завршната сметка се поднесува извештај за користењето на средствата за компензации.

Завршната сметка со извештајот му се доставува на Собранието на СФРЈ.

Член 7

Организациите на здружен труд - производители на брашно од типот „850“, пастеризирано млеко и рафинирано масло за јадење од сончоглед, соја и маслодајна репка остваруваат компензација со поднесување барање до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Кон барањето за компензација се прилага:

1) пресметка за остварување на компензација во која се назначени количеството на производите од член 3 на овој закон, износот на средствата по единица мера и вкупниот износ;

2) спецификација на сметките со испратници за продажбата на брашно од типот „850“, пастеризирано млеко и рафинирано масло за јадење од сончоглед, соја и маслодајна репка;

3) изјава дека по основ на поднесената документација не е користена компензација.

Службата на општественото книговодство, кога врз основа на поднесеното барање ќе утврди дека се исполнети сите услови за остварување компензација, ќе ја исплати компензацијата врз товар на средствата на посебната сметка од член 4 став 3 на овој закон.

Член 8

Со парична казна од 3.000.000 до 30.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организацијата на здружен труд:

1) ако производите за кои е утврдена компензација според овој закон не ги продаде по пропишаните цени на малени за износот на компензацијата (член 3);

2) ако до Службата на општественото книговодство поднесе барање за компензација со неточни податоци од кои зависи остварувањето на компензацијата (член 7).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 200.000 до 20.000.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд.

Член 9

Право на компензација имаат организациите на здружен труд од член 3 на овој закон за количествата на производите од тој член продадени и испорачани од 28 мај 1988 година.

Член 10

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

609.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНАТА ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 29 МАЈ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремената претсметка на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за периодот од 29 мај до 30 септември 1988 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на

седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јули 1988 година.

П. бр. 865
28 јули 1988 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Стане Доланц, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНАТА ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 29 МАЈ ДО 30 СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Член 1

Приходите на претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за периодот од 29 мај до 30 септември 1988 година се утврдуваат во износ од 1.045,5 милијарди динари.

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат од следните извори:

П р и х о д и

- во млрд динари -

- | | |
|--|-------|
| 1) Пренесени побарувања врз федерацијата за реализираните курсни разлики до 30 септември 1988 година, кои се однесуваат на периодот до 31 декември 1985 година | 420,3 |
| 2) Реализирани позитивни курсни разлики | 200,0 |
| 3) Камати по кредитите дадени на банките по основ на депонираните девизи на граѓаните кај Народната банка на Југославија | 400,0 |
| 4) Дел од приходите на Народната банка на Југославија | 25,2 |

В к у п н о : 1.045,5

Член 2

Расходите на претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија од 29 мај до 30 септември 1988 година се утврдуваат во износ од 1.045 милијарди динари.

Средствата од став 1 на овој член ќе се користат за:

Р а с х о д и

- во млрд. динари

- | | |
|---|-------|
| 1) Реализирани негативни курсни разлики содржани во отплатите на кредитите на Народната банка на Југославија по користените кредити до 31. 12 1985 година (чл. 5 и 7 од Законот) | 420,3 |
| 2) Реализирани негативни курсни разлики содржани во отплатите на кредитите на меѓународните финансиски организации по кои девизите се пренесени на сметките на Народната банка на Југославија | 5,2 |
| 3) Реализирани негативни курсни разлики по основ на повлекување на девизното штедење од депозитите кај Народната банка на Југославија | 150,0 |
| 4) Камати на банките по основ на депонираното девизно штедење на граѓаните кај Народната банка на Југославија | 470,0 |

В к у п н о : 1.045,5

Член 3

Приходите од член 1 став 2 точка 3) од овој закон се остваруваат од каматата што банките ѝ ја плаќаат на На-

родната банка на Југославија на искористениот износ на кредитот добиен врз основа на депонираните девизи на граѓаните кај Народната банка на Југославија, а по каматна стапка што ја утврдува Сојузниот извршен совет, во согласност со одредбите на член 10 од Законот за привремените мерки за покритие на курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за преносот врз федерацијата на дел од побарувањата според билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.

Член 4

Приходите од член 1 став 2 точка 4) на овој закон Народната банка на Југославија ќе ги издвои од своите приходи за 1988 година тримесечно во еднакви износи.

Приходите од став 1 на овој член се утврдуваат во височина на вкупно остварените приходи од наплатената камата по пласманите од примарната емисија, почнувајќи од пресметката за второто тримесечје на 1988 година, а конечната стапка на издвојувањето се утврдува според завршната сметка за 1988 година на Народната банка на Југославија со одлука на Советот на гувернерите.

Член 5

Расходите од член 2 став 2 точка 4) на овој закон се остваруваат со плаќање на камата на банките на износот на динарските обврски на Народната банка на Југославија по депонираните девизи на граѓаните, а по каматна стапка што ја утврдува Сојузниот извршен совет, во согласност со одредбите на чл. 10 и 11 од Законот за привремените мерки за покритие на курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за преносот врз федерацијата на дел од побарувањата според билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија.

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

610.

Врз основа на член 281 став 1 точка 16 и член 279 став 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 13 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Федерацијата за 1988 година, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 ГОДИНА, УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за распоредување на средствата за финансирање на Програмата за техничко-технолошка модернизација на сојузните органи за периодот од 1987 до 1990 година, утврдени во Буџетот на федерацијата за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/88) точка 1 се менува и гласи:

„1. Средствата за финансирање на Програмата за техничко-технолошка модернизација на сојузните органи за периодот од 1987 до 1990 година, утврдени во Буџетот на федерацијата за 1988 година во износ од 7.007.360.000 динари се распоредуваат на следните корисници и за следните намени:

I. За извршување на втасаните законски и порано преземени обврски

Реден број	КОРИСНИК И НАМЕНА	Динари
1	2	3
1	Сојузен секретаријат за информации – Радио – Југославија – за отплата на странските кредити што втасуваат во 1988 година	1.250.517.500.–

1	2	3
2	Сојузна управа за царини за довршување на граничниот премин Градина	277.000.000.–
ВКУПНО:		1.527.517.500.–

II. За финансирање на Програмата за техничко-технолошка модернизација во 1988 година

Реден број	КОРИСНИК И НАМЕНА	Динари
1	2	3
1	Сојузен секретаријат за надворешни работи – за поправка на објектите во дипломатските и конзуларните претставништва во странство, за поправка на деловните згради во земјата, за набавка на техничко-технолошка опрема	200.000.000.–
2	Сојузен секретаријат за внатрешни работи – за набавка на оперативна техника за потребите на Службата за државна безбедност и за набавка на опрема за развој на функционалните врски и информатичка опрема	1.500.000.000.–
3	Сојузен секретаријат за информации Радио – Југославија – за набавка на опрема за радиорелејни уреди	335.000.000.–
4	Сојузен комитет за сообраќај и врски, и тоа	
4.1.	Установа за одржување на поморските пловни патишта – за набавка на опрема за безбедност на сообраќајот	200.000.000.–
4.2.	Сојузна управа за контрола на летането – за набавка на опрема за безбедност на сообраќајот	1.090.000.000.–
4.3	Сојузна управа за радио врски – за набавка на опрема за унапредување и модернизација на работните и функционалните процеси	100.000.000.–
5	Сојузен комитет за земјоделство – за набавка на уреди за мерење на радиоконтаминацијата на анималните сировини за потребите на граничната ветеринарска инспекција во меѓународниот промет	25.000.000.–
6	Сојузен комитет за наука и технологија – за набавка на дел од информатичката опрема	15.000.000.–
7	Сојузна управа за царини – за набавка на дел од специфична опрема и за уредување на граничните премини	550.000.000.–
8	Сојузен завод за општествено планирање – за набавка на дел од информатичката и бирографската опрема	30.000.000.–
9	Сојузен завод за статистика – за набавка на клима-опрема за сметачкиот систем и набавка на дел на информатичката опрема	35.000.000.–
10	Сојузен хидрометеоролошки завод – за набавка на опрема за потребите на телекомуникациониот центар	570.000.000.–
11	Сојузен завод за мери и скапоцени метали – за набавка на опрема за изработка на југословенски еталони	400.000.000.–
12	Преведувачка служба на сојузните органи – за набавка на опрема за унапредување и модернизација на работните процеси	50.842.500.–

1	2	3
13	Управа на деловните згради на сојузните органи – за поправка на објектите и техничките постројки	379,000.000.–
ВКУПНО:		5.479.842.500.–

Средствата за финансирање на Програмата за техничко-технолошка модернизација на сојузните органи за периодот од 1987 до 1990 година утврдени со Измените и дополненијата на Буџетот на федерацијата за 1988 година во износ од 8,394.640.000 динари се распоредуваат на следните корисници и за следните намени:

I. За извршување на втасаните законски и порано преземени обврски

Реден број	КОРИСНИК И НАМЕНА	Динара
1	2	3
1	Сојузен секретаријат за информации – Радио Југославија – за отплата на странските кредити што втасуваат во 1988 година	919,483.500
2	Сојузен комитет за сообраќај и врски – за инвестициони работи и набавка на опрема и технички средства за регулација на Дунав од Белград до Југословенско-унгарската граница	650,000.000
3	Сојузна управа за царини – за довршување на граничниот премин Градина	173,000.000
ВКУПНО:		1.742.482.500.–

II. За финансирање на Програмата за техничко-технолошка модернизација во 1988 година

Реден број	КОРИСНИК И НАМЕНА	Динари
1	2	3
1	Собрание на СФРЈ – за набавка на опрема за унапредување и модернизација на работните процеси	1.200,000.000.–
2	Сојузен извршен совет – Генерален секретаријат – за набавка на телекомуникациона опрема и опрема за заштита на податоците	50,000.000
3	Сојузен суд – за набавка на дел од информатичката опрема за реализација на проектот на Правосудниот информатички систем	37,000.000
4	Сојузен секретаријат за надворешни работи – за поправка на објектите во дипломатските и конзуларните претставништва во странство, за поправка на деловните згради во земјата, за набавка на техничко-технолошка опрема	500,000.000
5	Сојузен секретаријат за внатрешни работи – за набавка на оперативна техника за потребите на Службата за државна безбедност и за набавка на опрема за развој на функционалните врски и информатичка опрема	500,000.000
5.1	Институт за безбедност – за набавка на опрема и репродукциони материјали за развојни дејности	400,000.000
6	Сојузен секретаријат за информации – Радио Југославија – за набавка на опрема за радиореферентен уред	65,000.000
7	Сојузен комитет за сообраќај и врски, и тоа:	

1	2	3
7.1	Установа за одржување на внатрешните пловни патишта – за набавка на опрема за безбедност на сообраќајот	350,000.000
7.2	Установа за одржување на поморските пловни патишта – за набавка на опрема за безбедност на сообраќајот	150,000.000
7.3	Сојузна управа за контрола на летањето – за набавка на опрема за безбедност на сообраќајот	810,000.000
7.4	Сојузна управа за радиоврски – за набавка на опрема за унапредување и модернизација на работните и функционалните процеси	250,000.000
8	Сојузен комитет за земјоделство – за набавка на уреди за мерење на радиоконтаминацијата на анималните сировини за потребите на граничната ветеринарска инспекција во меѓународниот промет	25,000.000
9	Сојузен комитет за наука и технологија – за набавка на дел на информатичка опрема	15,000.000
9.1	Сојузен завод за информатика – за набавка на клима-уреди и енергетска опрема и дел од опремата за новиот сметач	900,000.000
9.2	Сојузен завод за патенти – за набавка на опрема за унапредување и модернизација на работните процеси	70,000.000
10	Сојузна управа за царини – за набавка на дел на специфична опрема и уредување на граничните премини	185,000.000
11	Сојузен завод за статистика – за набавка на клима-опрема за сметачкиот систем и набавка на дел од информатичката опрема	95,000.000
12	Сојузен хидрометеоролошки завод – за набавка на опрема за потребите на телекомуникациони центар	30,000.000
13	Сојузен завод за мери и скапоцени метали – за набавка на опрема за изработка на југословенските еталони	500,000.000
14	Сојузен завод за стандардизација – за набавка на опрема за унапредување и модернизација на работните процеси	50,000.000
15	Преведувачка служба на сојузните органи – за набавка на опрема за унапредување и модернизација на работните процеси	19,157.500
16	Управа на деловните згради на сојузните органи – за поправка на објектите и техничките постројки	321,000.000
17	Архив на Југославија – за набавка на опрема за унапредување и модернизација на работните процеси (микрографска опрема)	130,000.000
ВКУПНО:		6.652.157.500.–

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 392
29 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор
Степан Новакоски, с. р.

611.

Врз основа на член 281 став 1 точка 16 и член 279 став од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 14 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1988 година, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1988 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за распоредување на средствата за изградба на станови за потребите на сојузните органи утврдени во Буџетот на федерацијата за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/88) точка 1 се менува и гласи:

„1. Средствата утврдени на позицијата 334 на Буџетот на федерацијата за 1988 година – Раздел 16. Сојузен секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа, за купување на станови за потребите на сојузните органи, во износ од 1.500.000.000 динари, ќе се користат за прибавување на станови за потребите на:

Реден број	НАЗИВ НА ОРГАНОТ	Динари
1	2	3
1.	Собранието на СФРЈ	176,800.000.–
2.	Претседателството на СФРЈ	70,000.000.–
3.	Сојузниот извршен совет од што за:	
3.1.	Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и сојузните организации	385,500.000.–
3.2.	Сојузниот секретаријат за надворешни работи	132,600.000.–
3.3.	Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и Институтот за безбедност, од што за:	
3.2.1.	Сојузниот секретаријат за внатрешни работи	367,000.000.–
3.2.2.	Институтот за безбедност	59,500.000.–
3.4.	Сојузната управа за контрола на летањето	88,000.000.–
3.5.	Сојузната управа за царини	176,800.000.–
4.	Органите на општествено-политичките организации во федерацијата (ССРЈ, СЗБНОВ и ССМЈ)	43,800.000.–

Средствата утврдени на позицијата 937. Измена и дополнување на Буџетот на федерацијата за 1988 година – Раздел 47. Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа, за купување на станови за потребите на сојузните органи, во износ од 2.500.000.000, ќе се користат за прибавување на станови за потребите на:

Реден број	НАЗИВ НА ОРГАНОТ	Динари
1	2	3
1.	Собранието на СФРЈ	357,000.000.–
2.	Претседателството на СФРЈ	35,000.000.–
3.	Сојузниот извршен совет, од тоа за:	
3.1.	Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и сојузните организации	769,000.000.–
3.2.	Сојузниот секретаријат за надворешни работи	267,000.000.–
3.3.	Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и Институтот за безбедност, од што за:	
3.3.1.	Сојузниот секретаријат за внатрешни работи	330,000.000.–
3.3.2.	Институтот за безбедност	115,000.000.–

1	2	3
3.4.	Сојузната управа за контрола на летањето	180,000.000.–
3.5.	Сојузната управа за царини	357,000.000.–
4.	Органите на општествено-политичките организации во федерацијата (ССРЈ, СЗБНОВ и ССМЈ)	90,000.000.–

Точка 2 се менува и гласи:

„2. Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа ќе ги пренесе средствата од точка 1 став 2 на оваа одлука на посебна сметка на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи.”

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 393
29 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стјепан Новакоски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за поблиските услови што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд што пуштаат лекови во промет односно што вршат испитување и контрола на лекови што се употребуваат во ветерината, објавен во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/88, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ПУШТААТ ЛЕКОВИ ВО ПРОМЕТ ОДНОСНО ШТО ВРШАТ ИСПИТУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЛЕКОВИ ШТО СЕ УПОТРЕБУВААТ ВО ВЕТЕРИНАТА

Во член 21 став 1 точка 3 наместо бројот: „20” треба да стои бројот: „25”.

Од Сојузниот секретаријат за законодавство, правосудство и управа, Белград, 22 јули 1988 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ГЕОЛОШКИ ЗАВОД**

За помошник на директорот на Сојузниот геолошки завод се назначува Богољуб Крсмановиќ, досегашен помошник на директор на тој завод.

С. п. п. бр. 1197
1 јули 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 236 ст. 1 и 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЛАВНИОТ СОЈУЗЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОР

Се разрешува од должноста главен сојузен пазарен инспектор Павел Доленц со 30 јуни 1988 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1180
1 јули 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
604. Завршна сметка на Буџетот на федерацијата за 1987 година — — — — —	1237
605. Измени и дополненија на Буџетот на федерацијата за 1988 година — — — — —	1270
606. Закон за измени на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1988 година — — — — —	1284
607. Закон за измени и дополненија на Законот за утврдување на приходите на федерацијата што во 1988 година се користат за потребите на стопанството — — — — —	1284
608. Закон за компензациите за определени производи — — — — —	1286
609. Закон за привремената претсметка на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за периодот од 29 мај до 30 септември 1988 година — — — — —	1287
610. Одлука за измена на Одлуката за распоредување на средствата за финансирање на Програмата за техничко-технолошка модернизација на сојузните органи за периодот од 1987 до 1990 година утврдени во Буџетот на федерацијата за 1988 година — — — — —	1288
611. Одлука за измена на Одлуката за распоредување на средствата за изградба на станови за потребите на сојузните органи утврдени во Буџетот на федерацијата за 1988 година — — — — —	1290
Исправка на Правилникот за поблиските услови што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд што пуштаат лекови во промет односно што вршат испитување и контрола на лекови што се употребуваат во ветеринарната — — — — —	1290
Назначувања и разрешувања — — — — —	1290

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград,
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фак. 226. – Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИК. – Уредник
КРСТЕ ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. – Печати: Белградски издавачко-графички завод, Белград,
Булевар војводе Мишика бр. 17.